

Службен весник

на Република Македонија

Број 56

17 април 2013, среда

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1251. Одлука за помилување на осудени лица	2	имотот, имотните права и потребната документација за остварување на правото на парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа	96
1252. Уредба за повластени тарифи за електрична енергија.....	3	1259. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на остварување на правото на парична помош за социјално домување за лице кое до 18-годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа, односно и по престанување на старателството, а најмногу до 26-годишна возраст.....	100
1253. Одлука за вкупната инсталирана моќност на повластените производители на електрична енергија произведена од секој одделен обновлив извор на енергија.....	6	1260. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	103
1254. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ОУ Дом на култура „Македонски Брод“ – Македонски Брод..	7	1261. Решение за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија.....	104
1255. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга.....	38	1262. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	111
1256. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ – Илинден.....	65	1263. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	113
1257. Правилник за формата и содржината на обрасците на легитимациите за приватно обезбедување, начинот на нивното издавање и употреба.....	92		
1258. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите,			

	Стр.		Стр.
1264. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	113	1266. Одлука за објавување конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност – радио, на државно ниво.....	114
1265. Одлука за доделување на наградата „Гоце Делчев“ за 2013 година, за особено значајни остварувања од интерес за Републиката во областа на науката	114	1267. Одлука за објавување конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност - телевизија преку терестријален предавател, на државно ниво.....	115
		Огласен дел.....	1-76

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1251.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 и член 1-а од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 12/2009), Претседателот на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. Селаедин Исмаил Емшиу од с.Чегране Гостивар.
2. Имит Џеват Демиров од Радовиш.
3. Ариф Шефкет Џемаилов од Неготино.

II

Неиздржаниот дел од казната затвор му се услови за 3 години на осуденото лице:

1. Панде Живко Марковски од Скопје, во траење од 8 месеци и 19 дена.

III

Извршувањето на изречената казна затвор му се замени со условна осуда за време од 3 години на осуденото лице:

1. Борис Васил Предарски од с.Смојмирово, Берово, во траење од 8 месеци.

IV

Делумно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. Ристе Станислав Ристов од Скопје, во траење од 4 месеци;
2. Дилавер Зибер Рушитовски од с.Чифлик, Скопје, во траење од 6 месеци;
3. Мите Јордан Горчевски од Скопје, во траење од 1 година;
4. Пеце Славе Везенкоски од Прилеп, во траење од 6 месеци;
5. Ракип Мендо Реџо од Скопје, во траење од 6 месеци;
6. Башким Бејлур Неџири од Скопје, во траење од 6 месеци;
7. Тунај Зоран Исинов од Струмица, во траење од 3 месеци;
8. Ахмет Ашмет Зулфи од Скопје, во траење од 6 месеци;
9. Метин Ибраим Коку од Охрид, во траење од 6 месеци;
10. Горан Ѓорѓи Јанкуловски од Скопје, во траење од 6 месеци;
11. Елвис Изет Ајдаров од Скопје, во траење од 5 месеци;
12. Ангеле Митре Јовановски од Скопје, во траење од 3 месеци;
13. Шкрета Сами Ѓелиљ, (со привремен престој во Скопје) во траење од 3 месеци.

V

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-484/1
17 април 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1252.**

Врз основа на член 150 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија” бр. 16/ и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.04.2013 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА ПОВЛАСТЕНИ ТАРИФИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА**

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со ова уредба се пропишуваат специфичните услови што една електроцентрала треба да ги исполни за да може да се стекне со статус на повластен производител на електрична енергија, горната граница на инсталираната моќност на електроцентралата, повластените тарифи за електрична енергија и периодот на нивно користење.

Член 2

Повластените тарифи имаат за цел да обезбедат:

1) поттикнување на инвестиции за оптимално искористување на расположивиот потенцијал на обновливите извори на енергија во Република Македонија и постигнување на целиниот процент за учество на обновливите извори на енергија во вкупната потрошувачка, во согласност со Стратегијата за развој на енергетиката на Република Македонија и Стратегијата за обновливите извори на енергија на Република Македонија,

2) услови за одржливо работење на повластените производители преку обезбедување на просечни годишни приходи неопходни за надоместување на инвестиционите и оперативните трошоци на електроцентралата и обезбедување на соодветен принос на капиталот,

3) услови за заштитата и унапредување на животната средина.

Член 3

(1) Електроцентрала која е запишана во Регистарот на постројки кои користат обновливи извори на енергија (во натамошниот текст: Регистар на електроцентрали) што се води при Агенцијата за енергетика на Република Македонија може да се стекне со статус на повластен производител на електрична енергија (во натамошниот текст: повластен производител) ако ги исполнува следниве специфични услови:

1) произведува електрична енергија од следниве обновливи извори на енергија

- хидроенергија,
- ветерна енергија,
- сончева енергија преку фотонапонски ќелии,

- биомаса (биоразградувачкиот дел од продукти, отпад и остатоци од земјоделски субстанции од растително и животинско потекло, шумски отпад и од други индустрии, индустриски производи добиени од биомаса наменети за согорување, биоразградувачкиот дел на индустриските и комуналните отпади, биомаса од насади наменети за енергетски потреби), со исклучок на огревно дрво и

- биогаз добиен од биомаса (во натамошниот текст: биогаз).

2) инсталираната моќност на електроцентралата не ја надминува инсталираната моќност пропишна во оваа уредба, за секој вид електроцентрала одделно,

3) опремата и објектите за производство на електрична енергија и за поврзување со преносниот или дистрибутивниот систем претставуваат функционална целина и електроцентралата има приклучок на соодветниот систем со независно мерно место и истите се исклучиво наменети за електроцентралата и во електроцентралата се користи само еден облик на обновливи извори на енергија,

4) збирот на инсталираната моќност на електроцентралата и вкупната инсталираната моќност на електроцентралите од ист вид што до тој момент се заведени во Регистарот на повластени производители што го води Регулаторната комисија за енергетика да не ја надминува вкупната инсталирана моќност на повластени производители од тој вид, предвидени со Одлуката за вкупната инсталирана моќност на повластените производители на електрична енергија произведена од секој одделен обновлив извор на енергија, и

5) е пуштена во употреба после 18 февруари 2011 година.

(2) Инсталирана моќност на електроцентралата претставува збир на номиналните активни моќности на сите генераторски единици (електрични генератори или соларни фотонапонски панели) инсталирани во електроцентралата.

(3) По исклучок на точка 3) од ставот (1) на овој член ако во една електроцентрала се предвидува производство на електрична енергија од различни облици на обновливи извори на енергија:

1) опремата и објектите за производство на електрична енергија од секој одделен облик на обновлива енергија ќе се третираат како одделни повластените производители,

2) одделните повластени производители во електроцентралата можат да имаат заеднички приклучок кон соодветниот систем, но се должни да обезбедат посебни мерења на испорачаната електрична енергија во преносниот или дистрибутивниот систем.

(4) Електроцентрала што била пуштена во употреба пред 18 февруари 2011 година може да се стекне со статус на повластен производител ако истата е реконструирана после тој датум и ако во реконструкцијата на електроцентралата, според проценка од овластен проценител, се вложени средства во износ од повеќе од 70% од проценетата вредност на инвестицијата потребна за изградба на нова електроцентрала на истата локација и со технички параметри како и реконструираната електроцентрала.

(5) Доколку во рамките на една електроцентрала постојат генераторски единици за производство на електрична енергија и што можат да се користат како помошно или резервно напојување, овие генераторски единици не смеат да се користат за производство на електрична енергија што ќе се испорачува во електроенергетскиот систем.

(6) По исклучок на точка 1) од ставот (1) на овој член термоелектроцентралите на биомаса или биогаз можат да користат и фосилни горива во процесот на

производство на електрична енергија, при што учество на фосилните горива во вкупната енергетска вредност на употребените горива во една календарска година е помало или еднакво од највисокиот дозволен процент утврден со оваа уредба, за секој вид термоелектроцентрала одделно.

(7) На електроцентрала ќе и престане статусот на повластен производител ако:

1) со зголемување на инсталираната моќност ја надмине највисоката инсталирана моќност пропишана со оваа уредба, или

2) користи фосилно гориво над највисокиот дозволен процент, или

3) користи огревно дрво, или

4) користел помошни генераторски единици и произведената електрична енергија ја испорачувал во електроенергетскиот систем, или

5) не пријавил постоење на помошни генераторски единици, а нивното постоење е утврдено со надзорот од членот 6 на оваа уредба.

Член 4

(1) Повластените тарифи за електрична енергија претставуваат регулирани цени за откуп на електричната енергија произведена од повластените производители на електрична енергија во Република Македонија од страна на операторот на пазарот на електрична енергија.

(2) Повластените тарифи се утврдуваат во евроценти за киловатчас електрична енергија предадена во електроенергетскиот систем и во нив не е вклучен данокот на додадена вредност.

(3) Повластениот производител, врз основа на мерењата од страна на операторот на енергетскиот систем на кој е приклучена електроцентралата, доставува фактура за испорачаната електрична енергија за календарски месец до операторот на пазарот на електрична енергија и износот за плаќање го изразува во денари според средниот курс на Народна Банка на Република Македонија на последниот работен ден во календарскиот месец за кој се однесува фактурата.

(4) Повластениот производител има право да ги користи повластените тарифи во период утврден во оваа уредба за секој вид електроцентрала одделно. Периодот на користење на повластената тарифа започнува со денот на влегување во сила на одлуката за користење на повластената тарифа од страна на повластениот производител, издадена од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

(5) Ако електроцентралата користи фосилни горива за производство на електрична енергија, повластената тарифа се намалува, а намалената повластена тарифа се пресметува на начин утврден согласно членовите 10 и 11 на оваа уредба.

(6) Периодот за кој ќе се применуваат намалените повластени тарифи од ставот (5) на овој член ќе биде еднаков на периодот во кој се користени фосилни горива.

Член 5

(1) Заради пресметка на намалената повластена тарифа за електроцентралите за коишто е дозволено користење на фосилни горива од членот 4 на оваа уредба, односно заради утврдување исполнување на условите

за стекнување на статус на повластен производител од членот 3 на оваа уредба, од страна на повластените производители до министерството надлежно за работите од областа на енергетиката (во натамошниот текст: Министерство) се доставуваат следниве податоци:

1) техничките параметри на електроцентралата,

2) испорачаната електрична енергија во електроенергетскиот систем,

3) за електроцентралите што користат горива во процесот на производство на електрична енергија количините на потрошените горива за производство на електрична енергија, специфичната енергетска вредност на горивата и изворот на набавка, за секој вид гориво одделно,

4) изјава за веродостојност на податоците.

(2) Податоците од ставот (1) на овој член се доставуваат најдоцна до 31 јануари за претходната календарска година.

(3) Насоките и инструкциите за доставување на податоците од ставот (1) на овој член Министерството ги објавува на својата веб страница.

(4) Повластениот производител ги известува Министерството и Агенцијата за енергетика на Република Македонија за сите промени на техничките параметри и карактеристики на електроцентралата најдоцна 15 дена од денот на настанатата промена.

Член 6

(1) Ако врз основа на доставените податоци од членот 5 на оваа уредба Министерството утврдило потреба од надзор за работењето на повластениот производител, согласно членот 170 од Законот за енергетика, Државниот инспекторат за техничка инспекција (во натамошниот текст: Инспекторат) најдоцна во рок од 15 дена од завршувањето на надзорот, доставува до Министерството извештај за извршениот надзор.

(2) Ако со надзорот од ставот (1) на овој член се утврдило дека се исполнети условите од член 3 став (7) на оваа уредба, Министерството ја известува Регулаторната комисија за енергетика дека повластениот производител ги исполнува условите за престанок на статусот на повластен производител пропишани со оваа уредба и во прилог кон известувањето се доставува извештајот за извршениот надзор и податоците од членот 5 на оваа уредба доставени од повластениот производител.

(3) Ако со надзорот од ставот (1) на овој член и/или врз основа на податоците од член 5 на оваа уредба доставени од повластениот производител се утврдило дека повластениот производител со користење на фосилни горива ги исполнил условите за намалување на повластената тарифа согласно членовите 10 и 11 на оваа уредба, од страна на Министерството се известува Регулаторната комисија за енергетика при што кон известувањето се доставува и извештајот од став (1) на овој член, податоците од членот 5 на оваа уредба како и пресметка на намалената повластена тарифа, изготвена во согласност со член 10 став (6) и член 11 став (6) на оваа уредба.

(4) Ако врз основа на известувањето од членот 5 став (4) или врз основа на извештајот од ставот (1) на овој член се утврдило дека повластениот производител ја зголемил инсталираната моќност на електроцентра-

лата и со тоа се создале услови за промена на повластената тарифа или постои можност со зголемувањето на инсталираната моќност да биде надмината вкупната инсталирана моќност на повластени производители од тој вид, утврдени со Одлука за вкупната инсталирана моќност на повластените производители на електрична енергија произведена од секој одделен обновлив извор на енергија, Министерството ја известува Регулаторната комисија за енергетика за настанатите измени во електроцентралата и кон известувањето ќе приложи соодветна документација.

II ХИДРОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Член 7

(1) Хидроелектроцентрала може да се стекне со статус на повластен производител ако инсталираната моќност на централата е помала или еднаква на 10 MW.

(2) Надоместокот за електричната енергија произведена и испорачана од хидроелектроцентралите од ставот (1) на овој член во текот на еден календарски месец, се пресметува врз основа на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

(3) Повластениот производител има право да ги користи повластените тарифи од став (2) од овој член за електрична енергија произведена од хидроелектроцентрали во период од 20 години.

III ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Член 8

(1) Ветерна електроцентрала може да се стекне со статус на повластен производител ако нејзината инсталирана моќност е помала или еднаква на 50 MW.

(2) Повластената тарифа за електричната енергија произведена и испорачана од ветерни електроцентрали изнесува 8,9 €/kWh.

(3) Повластениот производител има право да ги користи повластените тарифи за електрична енергија произведена од ветерни електроцентрали во период од 20 години.

IV ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Член 9

(1) Фотонапонска електроцентрала може да се стекне со статус на повластен производител ако инсталираната моќност на електроцентралата е помала или еднаква на 1 MW.

(2) Повластените тарифи за електричната енергија произведена и испорачана од фото-напонски електроцентрали, во зависност од инсталираната моќност на електро-централата, се:

Инсталирана моќност на електроцентралата	Повластена тарифа (€/kWh)
$\leq 0,050$ MW	16
$> 0,050$ MW	12

(3) Повластениот производител има право да ги користи повластените тарифи за електрична енергија произведена од фотонапонски електроцентрали во период од 15 години.

V ТЕРМОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ НА БИОМАСА

Член 10

(1) Термоелектроцентрала што користи биомаса како погонско гориво може да се стекне со статус на повластен производител ако нејзината инсталирана електрична моќност е помала или еднаква на 3 MW.

(2) Повластениот производител има право да ги користи повластените тарифи за електрична енергија произведена од термоелектроцентрали што користат биомаса како погонско гориво во период од 15 години.

(3) Највисокиот процент на учество на фосилните горива во вкупната енергетска вредност на употребените горива изнесува 30%.

(4) Повластените тарифи за електрична енергија произведена и испорачана од термоелектроцентрали што користат биомаса зависат од инсталираната моќност на електроцентралата и учеството на фосилните горива во вкупната енергетска вредност на употребените горива.

(5) Ако процентуалното учество на фосилните горива во вкупната енергетска вредност на употребените горива е помало или еднакво на 15%, повластените тарифи за електричната енергија произведена и испорачана од термоелектроцентрали што користат биомаса изнесува 15 €/kWh.

(6) Ако процентуалното учество на фосилните горива во вкупната енергетска вредност на употребените горива е поголемо од 15%, а помало или еднакво на 30%, намалените повластени тарифи се пресметуваат според следната формула:

$$PT = PT0 \times (1,15 - p \times 0,01) \times 0,01$$

каде што:

- PT е намалената повластена тарифа,
- PT0 е тарифата од ставот (5) на овој член, во зависност од инсталираната моќност на електроцентралата,
- p е означен процентот на учество на фосилните горива, утврден од страна Министерството.

VI ТЕРМОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ НА БИОГАС

Член 11

(1) Повластениот производител има право да ги користи повластените тарифи за електрична енергија произведена од термоелектроцентрали што користат како погонско гориво биогаз во период од 15 години.

(2) Највисокиот процент на учество на фосилните горива во вкупната енергетска вредност на употребените горива изнесува 20%.

(3) Повластените тарифи за електрична енергија произведена и испорачана од термоелектроцентрали што користат биогаз зависат од инсталираната моќност на електроцентралата и учеството на фосилните горива во вкупната енергетска вредност на употребените горива.

(4) Ако процентуалното учество на фосилните горива во вкупната енергетска вредност на употребените горива е помало или еднакво на 10%, повластените тарифи за електричната енергија произведена и испорачана од термоелектроцентрали што користат биогаз изнесува 18 (€€/kWh)

(5) Ако учеството на фосилните горива во вкупната енергетска вредност на употребените горива е поголемо од 10%, а помало или еднакво на 20%, намалените повластени тарифи се пресметуваат според следната формула:

$$PT = PT0 \times (1,10 - p \times 0,01) \times 0,01$$

каде што:

- PT е намалената повластена тарифа,
- PT0 е тарифата од ставот (5) на овој член, во зависност од инсталираната моќност на електроцентралата,
- p е означен процентот на учество на фосилните горива, утврден од страна Министерството.

VII ЗАВРШНА ОДРЕДБИ

Член 12

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за повластени тарифи за електрична енергија („Службен весник на Република Македонија” бр. 176/11 и 19/12).

Член 13

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41 - 2304/1
16 април 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1253.

Врз основа на член 150 став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија” бр. 16/11 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.4.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВКУПНАТА ИНСТАЛИРАНА МОЌНОСТ НА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД СЕКОЈ ОДДЕЛЕН ОБНОВЛИВ ИЗВОР НА ЕНЕРГИЈА

Член 1

Со оваа одлука се пропишува вкупната инсталирана моќност на повластените производители на електрична енергија произведена од секој одделен обновлив извор на енергија.

Член 2

Вкупната инсталирана моќност на ветерните електроцентрали за кој ќе се применуваат повластените тарифи за купопродажба на електрична енергија заклучно до 31 декември 2025 година треба да изнесува 150 MW согласно следната динамика:

Вкупната инсталирана моќност на ветерните електроцентрали за кои ќе се применуваат повластените тарифи за купопродажба на електрична енергија до 31 декември 2016 година треба да изнесува 65 MW.

Вкупната инсталирана моќност на ветерните електроцентрали за кои ќе се применуваат повластените тарифи за купопродажба на електрична енергија до 31 декември 2020 година треба да изнесува 100 MW.

Вкупната инсталирана моќност на ветерните електроцентрали за кои ќе се применуваат повластените тарифи за купопродажба на електрична енергија до 31 декември 2025 година треба да изнесува 150 MW.

Член 3

Вкупната инсталирана моќност за која ќе се применуваат повластените тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена од фотонапонски електроцентрали со инсталирана моќност помала или еднаква на 50 kW треба да изнесува 4 MW.

Вкупната инсталирана моќност за која ќе се применуваат повластените тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена од фотонапонски електроцентрали со инсталирана моќност поголема од 50 kW, а помала или еднаква на 1 MW, треба да изнесува 14 MW.

Член 4

Вкупната инсталирана моќност за која ќе се применуваат повластените тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена од електроцентрали на биомаса треба да изнесува 10 MW.

Член 5

Вкупната инсталирана моќност за која ќе се применуваат повластените тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена од електроцентрали на биогаз треба да изнесува 6 MW.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за вкупна инсталирана моќност на повластените производители на електрична енергија произведена од секој одделен обновлив извор на енергија („Службен весник на Република Македонија” бр. 100/11 и 12/12).

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41 - 2304/2
16 април 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1254.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОУ ДОМ НА КУЛТУРА „МАКЕДОНСКИ БРОД“ – МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Број на примероци	Издавачка куќа
3Д Текстилни зајакнувачи во композитни материјали	Антонио Миравете	978-608229058-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Дизајн и производство на текстилни композити	А. Ц. Лонг	978-608229273-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Клиничка неврологија	Родер П.Симон, Дејвид А.Гринберг, Мајкл Ј.Аминоф	978-608229030-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Краток приказ на микробиологијата	Симон Бејкер, Дејн Никлин, Навид Кан, Ричард Килингтон	978-608229057-7	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Реставративна стоматологија	А.Демиен Валмсли, Тревор Волп, Филип Ј.Лумли, Ф.Ј.Тревор Бурк, Едријан Шортал, Ричард Хејс-Хол, Иан Прити	978-608229159-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Прирачник за спортска и применета медицина	Домнал Мекојли	978-608229079-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Анатомија на човекот на пресеци	Харолд Елис, Бари М.Логан, Адријан К.Диксон	978-608229013-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Мерила на исходот во ортопедијата и ортопедската трауматологија	Пол Б.Пинсент, Цереми К.Т.Фербенк, Ендру Ц.Кар	978-608229076-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Прирачник за нефрологија и хипертензија	Пол Ј.Шил, Мајкл Ј.Чон	978-608229099-7	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Основи на реставрација на забите	Џејмс Б.Самит, Ј.Вилијам Робинс, Томас Ј.Хилтон, Ричард С.Шварц	978-608229083-6	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Медицина	Марк Ц.Фишман, д-р Ендру Р.Хофман, Ричард Д.Клауснер, Малколм С.Талер	978-608229219-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Физиологија	Линда С.Констанцо	978-608229214-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Амерички прирачник за клиничка медицина	Џорџ А.Флин	978-608229206-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Генетски предиспозиции за заразни заболувања	Ричард А.Кезлоу, Џенет М.Мекникол, Адриан В.С.Хил	978-608229221-2	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Сестрински дијагнози во психијатриско сестринство	Мери Ц.Таунсенд	978-608229215-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Сестринска нега во кардиологија: Сеопфатен водич	Ричард Хачет, Дејвид Р.Томпсон	978-608229231-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Функционална анатомија на рбетници	Лиен, Бемис, Вокер, Гранде	978-608229088-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Американски прирачник за клиничка стоматологија	Џон Д.Да Силва, Давид А.Мичел, Лора Мичел, Пол Брантон	978-608453587-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Теорија на оданочување и јавна економија	Луис Каплоу	978-608229054-6	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Постигнување способна Влада	Мерили С.Гриндл	978-608229192-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Модерни јавни финансии	Џон М.Квиглеј, Еуген Смоленски	978-608229016-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Економија на време и ризик	Кристијан Голиер	978-608229024-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Борба против невработеноста	Ричард Лејард, Ларс Калимфорс	978-608229047-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Економија на микрофинансирањето	Беатриз Армендариз, Џонатан Мордак	978-608229035-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Граничен трошок на јавните фондови	Бев далби	978-608453587-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Теорија на монетарните институции	Лоренс Х.Вајт	978-608229023-2	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Основи на маркетингот на здравствена заштита	Ерик Н.Берковиц	978-608229037-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Математика за банкарство и финансии	Денис Кокс, Мајкл Кокс	978-608229028-7	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Анализа на планирање маркетинг	Доналд Р.Леман, Расел С.Вајнер	978-608229181-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Ерата на маркетингот	Калман Апелбаум	978-608229176-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Маркетинг движење	Филип Котлер, Динак К.Џаин, Сувит Месинси	978-608229161-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Регулирање на економијата на јавни услуги	Мајкл А.Кру, Пол Р.Клејндорфер	978-608229077-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Знаење, информација и очекувања во модерната макроекономија	Филип Агион, Роман Фридман, Џосеф Стиглиц, Мајкл Вудфорд	978-608229084-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Стратегија на монетарна политика	Фредерик С. Мишкин	978-608229069-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Светска трговија и плаќање	Ричард Е.Кејвс, Џефри А.Франкел, Роналд Тус Џоунс	978-608229075-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Економија на Европска интеграција	Чарлс Вишлоц	978-608229029-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Стратегиско управување на пазарот	Дејвид А.Ејкер	978-608229039-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Стратегиско управување на пазарот	Дејвид А. Ејкер	978-608229039-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Практика на односи со јавноста	Фрејзер П. Сејтел	978-608229063-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Средна јавна економија	Жан Хиндрикс и Гарет Д. Мајлс	978-608229082-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Менаџирање на ризиците и финансиските институции	Џон К. Хул	978-608229080-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Избор благосостојба и мерење	Амарти Сен	978-608229074-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Фискални политики и порастот во светската економија	Џејкоб А. Френкел, Асаф Разин	978-608229212-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Економија на несовршениот свет	Ричард Арнот, Брус Гринвалд, Рави Канбур, Бери Нејлбаф	978-608229272-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Економска географија и јавна политика	Ричард Балдвин, Рикард Форслид, Филип Мартин, Жан Марко Отавијано, Фредерик Роберт-Никауд	978-608229275-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Објектите и животната средина	Вон Бредшо	978-608229251-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Процена на објекти и градежни работи	Спенс Гедес, Џон Вилијамс ФРИКС	978-608229229-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Ентериери	Карла Ј. Нилсон, Дејвид А. Тејлор	978-6082292182	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Пари, кредит и капитал	Џејмс Тобин, Стефан С.Голуб	978-6082292267	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Економетрија на финансиските пазари	Џон И. Кемпбел, Ендрју У. Лоу, А.Крег МекКинлеј	978-6082292427	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Кредитен ризик	Дарел Дафи, Кенет Џ. Синглтон	978-6082292229	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Стратегиски маркетинг за непрофитни организации	Алан Р. Андреасен, Филип Котлер	978-6082292281	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Комерцијално банкарство	Бентон Е. Гуп, Џејмс В. Колари	978-6082292236	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Вовед во банкарство	Барбара Касу Клаудија Џерардоне филип Молину	978-6082292588	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Градење на организациска меморија	Џон П. Жерард	978-608-229-060-7	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Процена на градби	Џ. Стенли Рабун, Ричард М. Келсо	978-608229156-7	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Меѓународни центри за архитектура	Хана Форд, Бриџет Сојерс	978-608229001-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Принципи на геотехничко инженерство	Браја М. Дас	978-608229070-6	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Архитектура - елементи, материјали, форми	Франческа Прина	978-608229043-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Испитување на конструкциите на историските градби	Дејвид Џ. Фишети	978-608229193-2	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Нов архитектонски атлас	Франциско Асенцио	978-608229021-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Паметни материјали	Аксел Ритер	978-60822965-2	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Затоплување, ладење осветлување	Норберт Лехнер	978-608229261-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Применета биологија на мускули и месо	Мин Ду, Ричард Ј. МекКормик	978-608229062-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Трлезни маслинки	А.Гаридо Фернандез, М.Х. Фернандез Диез, М.Р.Адамс	978-608229015-7	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Прирачник за американската технологија	Керол Парсел	978-608229018-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Сместување на добитокот	К.М.Вејтс, Д.Р.Чарлс	978-608229007-2	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Сместување и благосостојба на фармски животни	С.Х. Бакстер, М.Р.Бакстер, Џ.А.Д.МекКормак	978-608229032-4	4 (на македонски јазик)	Арс ламина
Хемија и биологија на производство на вино	Иан Хорнси	978-608229068-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Глобализирање на храната	Дејвид Гудмен, Мајкл Џ. Вотс	978-608229066-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Органска машина	Ричард Вајт	978-608229051-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Штетници, болести и предатори на медоносните пчели	Роџер А. Морс, Ким Флотум	978-608229078-2	4 (на македонски јазик)	Арс ламина
Наука за почвата (педологија) и менаџмент	Едвард Џ. Пластер	978-608229046-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Маслиново масло	Димитриос Боску	978-608229093-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Промена во земјата	Вилијам Кронон	978-608229098-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Уметноста и науката за виното	Џејмс Халидеј, Хју Џонсон	978-608229045-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Вовед во агрономија: Храна, земјоделски култури и животна средина	Крег С. Шифер, Кристин М. Монкада	978-608229086-7	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Производство на фуражни култури	Роберт Ф. Барнс, С. Џери Нелсон, Мајкл Колинс, Кенет Џ. Мур	978-608229220-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Концепти во хемијата на виното	Јер Маргалит	978-608229264-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Животински нуспроизвод, обработка и користење	Х.В Окерман, К.Л Хенсен	978-608229257-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Ветеринарна микробиологија	Двајт Џ. Хирш, Н. Џејмс Меклаклен и Ричард Л. Вокер	978-608229233-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Производство на вино	Ричард П. Вајн, Елен М. Хркнес, Сели Џ. Линтон	978-608229253-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Почитување на виното	Ричард П. Вајн	978-608229236-6	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Бесконечна граница	Џон Ф. Ричардс	978-608229252-6	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Атлас во боја за клиничка анатомија на куче и мачка	Џ.С. Бојд	978-608229096-6	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Право на социјално осигурување	Жан Пјер Лаборд	978-608229027-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Право на административни договори	Кристогер Гуетје	978-608229017-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Меѓународно приватно право Том 1	Доминик Буро, Хорациа Муир Ват	978-608229031-7	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Меѓународно приватно право Том 2	Доминик Буро, Хорациа Муир Ват	978-608229036-2	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Фузирање меѓу меѓународното јавно и прив. право	Алекс Милс	978-608229171-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Принципи на меѓународно право	Шон Д. Марфи	978-608229003-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Малолетничка деликвенција	Михаел Валтер	978-608229048-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Филозофија на правото	Рајнхолд Ципелиус	978-608229019-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Право на институциите на Европската унија	Жак Пертек	978-608229022-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Заложно право	Ивс Пико	978-608229053-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Казнено право	Мулт Клаус Роксин, Ханс Ахенбах	978-608229044-7	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Облигационо право	Муриел Фабр Мањан	978-608229055-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Даночно право	Жан Жак Бјенвену, Тјери Ламбер	978-608229056-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Современа политичка и општествена историја	Ги Антонети	978-608229041-6	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Историја на политички идеи Том 2	Жан Тушар	978-608229089-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Принципи на меѓународното инвестициско право	Рудолф Долцер, Кристоф Пројер	978-608229085-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Меѓународно право за инвестициски побарувања	Закари Даглас	978-608229067-6	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Општа теорија за државата	Рајнхолд Ципелиус	978-608229201-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Право на животна средина	Агата Вен Ланг	978-608229209-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Право на Европската унија и заеднички политики	Жерар Друези	978-608229213-7	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Облигационо право	Муриел Фабр Мањан	978-608229092-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Основи на трговско право	Еуген Клинцигер	978-608229090-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
30 проблеми од областа на правото за кривичната постапка	Дитер Резнер	978-608229234-2	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Јавно право	Мишел Верпо, Латиција Жанико	978-608229249-6	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Историја на политички идеи Том 1	Жан Тушар	978-608229224-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Протеини во исхраната	П.Ф.Фокс, Ц.Ц.Кондон	978-608229026-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Основи на микробиологија на храна	Бибек Реј, Ерен Бунја	978-608229004-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Хемија на јаглехидрати на научниците на храна	Џејмс Н.Бимилер	978-608229199-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Наука за ДНК	Дејвид А. Миклос, Грег А. Фрејер, Дејвид А. Кроти	978-608229071-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Преработка на месо	Џозеф Кери, Џон Кери, Дејвид Ледвурд	978-608229216-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Микробна контаминација на храната	Чарлс Л.Вилсон	978-608229207-6	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Наука и технологија на млеко	Питер Валстар, Јан Т.М. Вутерс, Том Ј. Герте	978-608229256-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Механика на клетка	Давид Боул	978-608229259-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Вовед во структура на протеини	Карл Бранден, Џон Туз	978-608229268-7	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Глобализација и бизнис	Џон Д. Даниелс, Ли Х. Радебау, Даниел П. Саливан	978-608229238-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Наука за месото и негова примена	Ј. Х. Хју, Веи Кит Нип, Роберт В. Роцелс, Овен А. Јанг	978-608229241-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Вовед во прехранбено инженерство	Р.Пол Сингх, Денис Р. Хелдман	978-608229230-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Основи на робусното управување	Кемин Зои со Џон Џ.Дојл	978-608222018-5	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Структура на материјалите	Самуел М.Алан, Едвин Ј.Томас	978-608222617-8	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Атомско моделирање на процесот на пропуштање на материјалите	Маркус Џ.Бухлер		4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Од енергетика до екосистеми: Динамика и структура на еколошките системи	N.Rooney, K.S.McCann and D.L.G. Noakes	978-608222024-6	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Микроелектроника	Џери Џ.В.	978-608222025-3	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Нови насоки Читање, пишување и критичко мислење (Прирачник за наставници)	Питер С. Гарднер	998-983822-4	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Бахтин и визуелната уметност	Дебора Џ. Хејнс	998-983828-3	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Роберт Смитсон и Американскиот пејзаж	Рон Грацијани	998-983825-5	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Внатрешни граници	Абрахам Паис	978-608229274-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Топологија	Џејмс Р.Манкрес	978-608229202-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Реална анализа и веројатност	Р.М. Дадли	978-608229239-7	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Парцијални диференцијални равенки	Валтер А.Штраус	978-608229243-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Облици за дизајн	Ерих Гама, Ричард Хелм, Ралф донсон Џон Влисијес	978-608229246-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Археоминерологија	Џорџ Рип Рап	978-608229280-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Автопоеза и когниција	Умберто Р. Матурана Франсиско Х. Варела	978-608229217-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Философијата на религијата	Вилијам Ј.Роу	978-608229225-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Градење на мир како политика	Елизабет М. Кусенс Четан Куман	978-608229059-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
На крајот на војната	Роланд Парис	978-608229245-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Глобално владеење и нови војни	Марк Дафилд	978-608229269-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Нација во подем	Ден Сенор Сол Сингер	978-608229091-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Воспоставување на супрематијата на европското право	Карен Ј.Олтер	978-608229240-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Рурален туризам и одржлив бизнис	Дарек Хол Ајрин Киркпатрик Морган Мичел	978-608229267-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Дипломатија (Стратегији за светот што се менува)	Маргарет Тачер	978-998900954-9	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Револт кон модернизмот и потрага по постриберален поредок	Тед В.М., Лео Штраус, Ерик Фегелин	978-998900955-6	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Иновацијата и претприемништвото	Петер Ф. Дракер	978-998900969-3	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Пат кон ропството	Хајек	978-998900957-8	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Политичка филозофија	Родер Скратон	978-998900948-8	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Границите на социјалната политика	Нејтан Глејзер	978-998900942-6	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Разбирање на меѓународни конфликти	Џозеф Нај	978-998917267-0	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Клучни концепти во политичката комуникација	Дарен Лилкер	978-998917266-3	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Револуција во глобалниот јавен менаџмент	Доналд Кетл	978-998918339-3	4 (на македонски јазик)	Магор
Модели на демократија	Давид Хелд	978-998917273-1	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Компаративен уставен инженеринг	Џовани Сартори	978-998917191-2	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Како функционираат градбите	Едвард Ален	978-998928743-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Постојаниот раст на патниот транспорт	Тео Баркер	978-998928741-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Каматни стапки и текови на финансискиот пазар	Хорн	978-998928744-2	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Употреба на земјиште и транспорт	Бенистер	978-998928742-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Применета криминалистичка анализа	Карим Велани	978-608210003-4	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Напад на тероризмот	Одри Курт и Џејмс Лудс	978-998968222-3	4 (на македонски јазик)	Нампрес
Глобална секс индустрија и препродажба на луѓе	Делила Амир	978-998978953-3	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Политички партии	Ричард Гунтер, Роуз Рамон Монтеро и Хуан Линз	978-998917274-8	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Одиме на локално	Мерили Гриндл и Едвард Масон	978-998918355-3	4 (на македонски јазик)	Магор
Менаџирање на локалната власт	Ричард Бингам	978-998918357-0	4 (на македонски јазик)	Магор
Рурален развој на САД	Вилјам Галстон	978-998918356-0	4 (на македонски јазик)	Магор
Музичка пиратерија и крим-теорија	Самер Хундија	978-998978954-0	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Историја на тероризмот	Герард Чиланд	978-608210015-8	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Проучување податоци и предвидувачка анализа	Колин МекКју	978-608210012-3	4 (на македонски јазик)	Табернакул

Истражувачки методи на политичките науки	Џенет Б. Џонсон, Х.Т. Рејнолдс, Џејсон Мајкоф	978-998917275-5	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Механотроника	Годфреј Оунболоу	978-998928746-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Регулирање на медиумите	Стефан Верштулс	978-998928747-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Стратегија во современиот свет	Џон Бејлис, Џејмс Вирте, Елиот А. Кохен, Колин Греј	978-998968225-4	4 (на македонски јазик)	Нампрес
Теорија на меѓународната политика	Кенет Валтц	978-998918353-8	4 (на македонски јазик)	Магор
Менаџирање на енергијата за транспорт	Џејмс Ворен	978-998928745-9	4 (на македонски јазик)	Арс ламина
Анализа на јавни политики	Вилјам.Н. Дан	978-998917281-6	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Вовед во модерни навигациски системи	Есмаг Бекир	978-608210018-2	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Проблемот во урбаниот превоз	Џон Мејер	978-998928748-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Организирање на времето однатре	Џули Моргенстејн	978-998968228-5	4 (на македонски јазик)	Нампрес
Да се биде полицаец	Бери Бекер	978-998968233-9	4 (на македонски јазик)	Нампрес
Едукација на окото	Питер Де Бола	978-998900650-0	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Потеклото на сојузите,	Стефан М. Волт	978-608210038-7	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Војна и самоодбрана,	Дејвид Родин	978-998918341-6	4 (на македонски јазик)	Магор
Експлозивни ефекти и апликации	Џонас А Зукас, Вилијам П.Волтерс	978-998968243-8	4 (на македонски јазик)	Нампрес
Политики на алијансите	Глен Х. Снајдер	978-608456304-4	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Лидерство	Рудолф Џулијани	978-608456307-5	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Телекомуникации во Европа	Ели Ноам	978-608453500-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Основи на безжична комуникација	Давид Тсе, Прамод Висванат	978-60843453502-7	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Човековите права и социјалната работа	Џим Ајф	978-998917291-5	4 (на македонски јазик)	
Транспорт од економски и менаџментски аспект,	Дејвид Хеншер, Ан Брујер	978-608210031-9	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Основи на превозни и сообраќајни операции	Карлос Дарганзи	978-608453501-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Трансгенеза на цицачи и птици	Ширли Пис	978-608210017-4	4 (на македонски јазик)	
Управување со музеј	Боилан, Ј.Патрик	978-998918768-1	4 (на македонски јазик)	Три
Телекомуникациско право и регулатива	Јан Валден, Џон Ангел	978-608453504-1	4 (на македонски јазик)	Три

Заштита од земјотреси	Вилеи Р.Спенсе	978-608453503-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Нова економска дипломатија – Донесување одлуки и преговарање во меѓународните економски односи	Николас Бејн, Стивен Вулкок	978-998968230-8	4 (на македонски јазик)	Нампрес
Дипломатија на највисоко ниво – Развој на меѓународните самити,	Дејвид Х.Дан	978-998968229-2	4 (на македонски јазик)	Нампрес
Новата јавна дипломатија – Мека сила во меѓународните односи,	Дона Ли, Пол Шарп	978-998900667-8	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Глобален организиран криминал,	Дина Зигел, Хенк ван де Бунт, Дамјан Заич	978-998918378-2	4 (на македонски јазик)	
Компаративна анализа на власта и политиката,	Род Хаг, Мартин Хароп	978-608546308-2	4 (на македонски јазик)	
Политика,	Ендрју Хејвид	978-9989456302-0	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Визуелни методи во општествените истражувања,	Маркус Банкс	978-608210045-6	4 (на македонски јазик)	
Основи на хистологија	Луис Карлос, Јунквиера, Карнеиро	978-608210132-4	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Биотехнологија	Сузан Р. Барнур	978-998900651-7	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Наука за форензика	Ендрју Р.В.Дексон, Џули М. Дексон	978-998968247-6	4 (на македонски јазик)	Нампрес
Променливоста на надворешната политика	Кристофер Хил	978-998998304-7	4 (на македонски јазик)	11 Октомври
Анализа на градба на рбетници	Милтон Хилдебранд, Џорџ Гослоу	978-998955217-5	4 (на македонски јазик)	
Менаџирање со минералните ресурси и природната околина	У. Асватанарајана Тејлор и Франсис	978-998978975-5	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Дипломатски церемонијал и протокол	Џон Р. Вуд Џин Серес	978-998918797-1	4 (на македонски јазик)	Три
Кембриџ историја на западната музичка теорија, Кембриџ	– Томас Кристенсен	978-998968240-7	4 (на македонски јазик)	Нампрес
Култура на градење	Хауард Дејвис	978-608453509-6	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Потеклото на средновековната архитектура во Европа-Чарлс	МекКлендон	978-608453507-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Форма на договор за работи на мелиорација и ископување на водни површини	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453524-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Договор за ангажирани консултанти-подизведувачи	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453523-2	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Услови на договорите на ФИДИК за добивање проекти за набавка и за нивно целосно извршување Услови на договор за проектирање, изградба и изведба на проекти	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453529-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Услови на договор за проектирање, изградба и изведба на проекти	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453536-2	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Услови на договор за градба	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453526-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Услови на договор за изведба на електро механички работи	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453516-4	4 (на македонски јазик)	Арс ламина
Клиентско консултантски модел на договор за услуги	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453515-7	4 (на македонски јазик)	Арс ламина
Фидик водич за договори	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453525-6	4 (на македонски јазик)	Арс ламина
Прирачник за користење на ФИДИК услови за договор на изведба на електричарски и механички работи	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453537-9	4 (на македонски јазик)	Арс ламина
Услови за договори за проектирање -градба и договор по системот,, клуч на рака“	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453534-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Услови за договори за проектирање ,градба и договор по системот,, клуч на рака“	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453542-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Избор/избор базиран врз основа на квалитет за набавка на консултантски услуги	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453540-9	4 (на македонски јазик)	Арс ламина
ЕИК водич за изведувачи според условите на договор за изградба на ФИДИК	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453541-6	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Богатство на мрежите	Јоши Бенклер	978-608453511-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Авиотранспорт и неговата регулатива	Ричард Е. Кејвс	978-608453505-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Инженерски основи на моторите со внатрешно согорување	Вилард В. Пулкрабек	978-608453510-2	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Механика на флуиди	Френк М. Вајт	978-608453508-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Динамика на моторни возила	Манфред Мичке, Валентиновиц	978-6082100043-3	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Математика на модерен инженеринг-	Глен Џејмс	978-608453513-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Менаџмент на операции-	Ли Ј. Крајевски, Лери П. Ритцман, Маној К. Малхотра	978-608453512-6	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Теорија на копнени возила	Wong, J. Y.	978-608453514-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Модел и процес на обработка на минерали	Ashok Gupza, Denis Yan Elsevier	978-998978992-2	4 (на македонски јазик)	
Применета минерологија	Dr. Dieter Rammlmair	978-998978985-4	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Прирачник за површинска метрологија	Дејвид Џ. Вајтхаус	978-608453533-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Неодржлив транспорт: Градски транспорт во новиот век	Автор: Дејвид Банистер	978-608456331-0	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Микроелектронски кола	Автор: Адел С. Седра, Кенет Џ. Смит Издавач: Оксфорд Универзитет	978-608453547-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Територии на профит	Автор: Гари Филде	978-608456336-5	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Производно инженерство и технологија	Автор: Стивен Р. Шмид, Сероп Калпакиџан	978-608453521-8	4 (на македонски јазик)	
Комуникациски мрежи- Основни концепти и клучни архитектури	Автор: Алберто Леон-Гарсија, Индра Виџаја	978-608453546-1	4 (на македонски јазик)	
Современи дигитални и аналогни комуникациски системи-	Багавандес П. Лати	978-608453506-2	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Принципи на економијата	N. Gregory Mankiw	978-032458997-9	4 (на македонски јазик)	САД
Меѓународна економија-теорија и пракса	Krugman, P. And Obstfeld, M,	978-608210061-1	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Економија на јавниот сектор	Џозеф И. Стиглиц	978-608210056-5	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Макроекономија-Европски текст	Michael Burda, Charles Wyplosy	978-608456324-2	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Современо банкарство	Shelagh Heffernan	978-608456329-7	4 (на македонски јазик)	Академски печат

Економија во здравството	Feldstein, P.J.	978-608456343-3	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Напредна макроекономија	D.Romer	978-998918395-3	4 (на македонски јазик)	Магор
Маркетинг истражувања	David A.Aker, V.Kumar, George S.Day	978-608210066-2	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Модерна економија на трудот -Теорија и јавна политика	Ronald G: Smith, Robert S.	978-998918398-0	4 (на македонски јазик)	Магор
Геологија за инженерите и стручњаци за животна средина	Кенју, Алан Е Прентис Холл	978-998978996-0	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Маркетинг за хотелиерство и туризам	Џон Т.Боуен, Џејмс	978-608222004-8	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Динамика на електрична енергија	Малколм Кеј	978-608457727-0	4 (на македонски јазик)	Три
Привлекување на инвеститори	Филип Котлер	978-608457725-6	4 (на македонски јазик)	Три
Развојна географија	Руперт Ходер	978-998900660-9	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Умешноста на компјутерското програмирање (Том 4, вовед во комбинаторните алгоритми и булови функции	Доналд Е.Кнут	978-998955189-8	4 (на македонски јазик)	Микена
Студентски прирачник со решенија кон Аткинсоновата физичка хемија	Чарлс Трап, Маршал Кади,Петар Аткинс	978-608210067-0	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Пишување со смисла	Маргот Нортхеј, Џуди Џевински	978-998986696-8	4 (на македонски јазик)	Арбериа Тетово
Микроекономијата на технолошките системи	Кристијано Антонели	978-608457735-5	4 (на македонски јазик)	Три
Криза со отпадот : депонии, печки за палење отпад и како да ја одржуваме иднината	Ханс Тамемаги	978-998986645-6	4 (на македонски јазик)	
Правда и животна средина	Ендру Добсон	978-998986646-3	4 (на македонски јазик)	Арбериа Тетово
Земјоделството и животната средина:Перспективите на постојаниот развој во руралните области	Ернст Луц	978-998986648-7	4 (на македонски јазик)	Арбериа Тетово
Меѓународно семејно право	Д.Мариен Блер/ Мерл Х. Вајнер	978-998918394-5	4 (на македонски јазик)	Магор
Вовед во римско право	Бери Николас	978-998900738-5	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Учебник по римско право	Ендру Борковски, Пол ду Плесис	978-998900737-8	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Судска ревизија и правата на приватните страни во правото на ЕУ	Анцела Вард	978-998900698-2	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Европско право на интелектуална сопственост	Теренс Прајм	978-998900709-5	4 (на македонски јазик)	Просветно дело

Начела на корпоративното финансиско право	Елиз Феран	978-998900747-7	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Меѓусебно влијание меѓу правото на ЕУ и националното право	Даниела Обрадович, Николас Лавранос	978-998900757-6	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Европски устав	Џулиано Амато, Жак Зилер	978-998900739-2	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Казнено право- посебен дел I	Јоханес Веселс, Михаел Хетингер	978-608210060-3	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Историски вовед во западното уставно право	Р.Ш. Ван Кенегем	978-608210079-4	4 (на македонски јазик)	Табернакул
„Криминалистичкото истражување со мапирање на криминалот“	Рејчел Боба	978-998968252-0	4 (на македонски јазик)	Нампрес
Уметноста и науката на преговарањето	Хауард Раифа	978-608456343-3	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Правење попис на шумскиот инвентар-Методологија и примена	Аника Кангас, Мати Малтамо	978-608210036-4	4 (на македонски јазик)	
Органско производство и употреба на заменски култури	Франц Бавец, Мартина Бавец	978-998918790-2	4 (на македонски јазик)	Три
Основни процеси во екологијата- Пристап од аспект на системите на Земјата)	Дејвид М.Вилкинсон	978-998918792-6	4 (на македонски јазик)	Три
Биологија на јаболка и круши	Џон Џ. Џексон	978-608210037-9	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Географски информациски системи-вовед	Џули Делејни, Кимберки Ван Хил	978-998918793-3	4 (на македонски јазик)	
Анализи и производство на вино	Брус В.Зуклин, Кенет К.Фугесланг, Бери Х.Гамп, Фред С.Нурај	978-608650290-4	4 (на македонски јазик)	Ад Вебум
Билтморски лекции за силвикултурата	Карл Алвин Шенк	978-998918796-4	4 (на македонски јазик)	Три
Примена на ГИС во земјоделството	Френсис Џ. Пирс, Дејвид Клеј	978-608456312-9	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Развојот на растенијата и климатските промени	Џејмс И.Л. Морисон, Мајкл Д.Моркрофт	978-608456311-2	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Ориентални видови храна и растенија, хемиски состав и ефекти врз здравјето	Чи-Танг Хо, Џен Кун Лин и Кун Ју Женг	978-608210051-4	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Меѓународна трговија и земјоделство	Вон В.Ку, П.Лин Кенеди	978-608457702-7	4 (на македонски јазик)	Три
Принципи на агроиндустрискиот менаџмент	Џејмс Џ.Бајрлајн, Кенет К.Шниберлер, Доналд Д.Озборн	978-608456328-0	4 (на македонски јазик)	Академски печат

Шумарство засновано на постојана покровност-процена, анализа, сценарија	Клаус Фон Гадоу, Јурген Надел, Јоаким Саборовски	978-608457717-1	4 (на македонски јазик)	Три
Менаџмент на фарма	Доналд Д. Кеј, Вилијам М. Едвардс, Патриша А. Дафи	978-608457718-8	4 (на македонски јазик)	Три
Билки: Предизвици во хемијата и во биологијата)	Мингфу Ванг, Шенгим Санг, Луси Сун Хванг, Џи Танг Хо	978-608456334-1	4 (на македонски јазик)	Акадески печат
Однесувањето на потрошувачите и маркетиншките стратегии	Џ. Пол Питер, Џери Олсон	978-608457724-9	4 (на македонски јазик)	Три
Дизајн на интеракција	Шарп Роцелс Прис	978-608453556-0	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Основи за програмските јазици	Џон, Џ Мичел	978-608453557-7	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Вовед во алгоритмите на биоинформатиката	Нил Џ. Џонс и Павел А. Певзнер	978-608453549-2	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Научете Перл	Рендал Л. Шварц и Том Финикс	978-608650294-2	4 (на македонски јазик)	Ад Вербум
Дигитален Дизајн	М. Морис Мано, Мајкл Д. Цилети	978-608453554-6	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Вовед во роботика	Џон Џ. Крег	978-608650296-6	4 (на македонски јазик)	Ад Вербум
Концепти во програмските јазици	Џон Џ Мичел	978-608453552-2	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Основни концепти за Биоинформатиката	Ден Е Крејн, Мајкл Рајмер	978-99895117-6	4 (на македонски јазик)	Абакус
. Практична криптографија	Нилс Фергусон, Брус Шнајдер	978-608453550-8	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Програмски јазик Ц	Брајан Б Керингам	978-608453548-5	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Уникс мрежно програмирање	В. Ричард Стивенс	978-608453553-9	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Дизајнирање на вградени системи	Питер Марвелел	978-608650293-5	4 (на македонски јазик)	Ад Вербум
Водич за вакцини (ризички и предности за деца и возрасни)	Randal Wusteder	978-608223005-1	4 (на македонски јазик)	Магор
Клинички постапки при очен преглед	Даниел Курц, Ненси Брадфорд	978-608210072-7	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Основи на офталмологијата	Синтија Брадфорд	978-608210092-1	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Комуникациска вештина во клиничката практика: комуникација помеѓу пациент и доктор)	К. Р. Сетураман	978-608210083-2	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Невроанатомија: атлас на структури, пресеци и системи	Дуејн Е. Хејнс	978-608210093-7	4 (на македонски јазик)	Табернакул

Физиолошки атлас во боја	Штефан Зилбернагл, Аристотел Деспопулос	978-608210099-9	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Форензичка патологија	Винсент и Доминик Димајо	978-608210090-5	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Основи на клиничката имунологија	Хелен Чапел, Мансел Хејни, Сираџ Мизба, Нил Сноуден	978-608210097-2	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Криминалистика: вовед во форензика	Ричард Сеиферстин	978-608210103-0	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Статистика за бизнис и економија	Пол Њуболд, Вијилам Карлсон, Бети Торн	978-998918399-6	4 (на македонски јазик)	Магор
Вовед во финансиско сметководство	Хорнгрен, Сандем, Филбрик	978-608223002-7	4 (на македонски јазик)	Магор
Макроекономија	Ендрју Б.Абел, Бен С.Бернан, Дин Крушр	978-608210039-5	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Запознавање со Енергетските Капацитети и нивната либерализација	Лорин Филипсон и Х.Ли Вилис	978-998986698-2	4 (на македонски јазик)	Арбериа-Тетово
Европско кривично право	Бернд Хекер	606222006-2	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Случаи и материјали од меѓународното право	Роберт Мекуркуел	978-608222007-9	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Компјутерска сигурност	Дитер Голман	978-608650297-3	4 (на македонски јазик)	Ад Вербум
Компјутерска графика	Алан Ват	978-608460602-4	4 (на македонски јазик)	Абакус
Структурирана компјутерска организација	Ендрју Таненбаум	978-998995119-0	4 (на македонски јазик)	Абакус
Оксфордски прирачник за криминологија	Мајкл Мегваер, Род Морган, Роберт Рајнер	978-998968253-7	4 (на македонски јазик)	Нампрес
Управување со животната средина во организации	Џон Брејди	978-998984354-9	4 (на македонски јазик)	Коста Абраш
Патофизиологија на болести, Вовед во клиничка медицина	Стефан Џ.Мек Фи, Вилијам Г.Генонг	978-608210126-2	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Атлас во боја и текстови за КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА	Чарлс Д.Форбе, Вилијам Ф.Џексон	978-608223015-9	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Човекот во развој	Кит Л.Мур и Т.В.Н. Персо	978-608210139-1	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Основи на патологијата според Робинс	Кумар , Абас , Фаусто и Мичел	978-608210129-4	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Основен атлас на инфективни болести	Д-р Џералд Л.Мандел	978-608210120-0	4 (на македонски јазик)	
Робинс и Котран, ПАТОЛОШКИ АТЛАС	Д-р Едвард К.Клат	978-608456365-5	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Современа политичка филозофија	Вил Кимлика	978-608456323-5	4 (на македонски јазик)	Академски печат

Ресурсите на земјата	Џејмс Р.Крег, Дејвид Џ.Воган Брајан Џ. Скинер	978-608457737-9	4 (на македонски јазик)	Три
Прирачник за иноватори - методи за трансформирање на власта	Дејвид Озборн, Питер Пластик	978-608456340-2	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Шверц и трговија со луѓе - Сите патишта водат кон Америка	Шелдон С.Џанг	978-608456332-7	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Политика на изборни системи	Мајкл Галагер, Пол Мичел	978-608456326-6	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Право на трговски друштва	Дерек Френч	978-608210117-0	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Поднесување на предмет пред Европскиот суд за човекови права	Филип Лич	978-608210121-9	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Вовед во меѓународно кривично право и кривична процедура	Роберт Крајер, Хакан Фриман, Дерил Робинсон, Елизабет Вилмсхерт	978-608210111-1	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Странско право во граѓански парници	Софи Гиромс	978-608210110-1	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Управување со човечки ресурси	Роберт Ј.Матис, Џон Х.Џексон	978-608223019-1	4 (на македонски јазик)	Магор
Системи за бази на податоци;	Хектор Гарсија – Молина, Џефри Д. Улман, Џенифер Видом	978-608453562-1	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Електронска Трговија(бизнис, технологија, општество)	Кенет К.Лаудон, Карол Герсно Травер	978-608453565-2	4 (на македонски јазик)	
Веројатноста роботика	Себастијан Трун, Волфрам Бургард, Дитер Фокс	978-608453563-8	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Дистрибуирани системи, принципи и парадигми	Ендру С.Таненбаум, Мартин Вен Стин	978-608453564-5	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Меѓународен бизнис	Џарлс В.Л.Хил	978-013602965-6	4 (на македонски јазик)	
Принципи на маркетинг	Филип Котлер и Гери Армистронг	978-608456359-4	4 (на македонски јазик)	
ПРАВО НА ЕУ, текстови, случаи и материјали	Пол Крег, Грејн де Бурка	978-608223021-4	4 (на македонски јазик)	Магор
Правото на вработување на ЕЗ	Кетрин Барнард	978-608456379-2	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Економија на родовите	Џојс П.Џејкобсен	978-608456377-8	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Политичка теорија на игра ВОВЕД	Нолан Меккарти, Адам Меировиц	978-608456381-5	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Физика за заштита од радијација	Џејмс Мартин	978-998900726-2	4 (на македонски јазик)	Просветно дело

Хемија на експлозивни	Жаклин Акаван	978-608650292-8	4 (на македонски јазик)	Ад Вербум
Управување со глобализацијата	Дејвид Хелд и Ентони Мектру	978-608456367-9	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Глобализација на светската политика	Џон Бејлис, Стив Смит и Патриша Овенс	978-608210075-1	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Луѓе, држави и страв: проблемот со националната безбедност во меѓународните односи	Бери Бузан	978-608456380-8	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Идентитет, миграција и новата безбедносна агенда во Европа	Оле Вевер, Бери Бузан, Мортен Келструп, Пјер Леметр	978-608456382-2	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Криптографија и безбедност на мрежа, (четврто издание)	Вилијам Сталингс	987-608460603-1	4 (на македонски јазик)	Абакус
Водич за безбедност во исхраната	Ричард Лавли, Лори Кертис и Џуди Дејвис	978-608229114-7	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Обработување на земјата	Пит Даниел	978-608229115-4	4 (на македонски јазик)	
Епидемиологија на животната средина	Реј М.Мерил	978-608229116-1	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Стресот и благосостојбата на животните	Д.М.Брум и К.Ц.Џонсон	978-608453576-8	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Болести кај дивите животни	Гери А.Вобсер	978-608229102-4	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Гените како храна	Стивен Нотингам	978-608453581-2	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Меѓународна здравствена пракса	Даниел Перлман и Анаја Рој	978-608453577-5	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Атлас на човечката функционална анатомија	Џорџ Д.Зуијдема	978-608453595-9	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Генетика на синдромите на дебелината	Филип Л.Билс, И.Садаф Фаруки, Стивен О'Рајли	978-608453586-7	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Регенерација на ткива и органи кај возрасни	Јоанис В.Јанас	978-608229136-9	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Пиенето како проблем	Ник Хедер и Ијан Робертсон	978-608453571-3	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Хемија на елементи	Н.Н. Гринвуд А.Ерншо	978-998900727-9	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Вовед во биоинформатика	Артур М. Леск	978-608462701-3	4 (на македонски јазик)	
Вештачка Интелигенција, Современ приод	Стјуарт Расел, Питер Норвиг	978-608460606-2	4 (на македонски јазик)	Абакус
OpenGL, Супер Библија (четврто издание) Упатства и референци	Ричард С. Рајт Помладиот, Бенцамин Липчек, Николас Хемел	978-608460604-8	4 (на македонски јазик)	Абакус
Систем на управување со бази на податоци	Рамакришнан Рагу и Јоханес Герке	978-608460609-3	4 (на македонски јазик)	Абакус

Логиката на колективна акција	Манкур Олсон	978-608453572-0	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Теорија на невработеност во услови на еквилибриум	Кристофер А.Писаридес	978-608453597-3	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Управување со јавниот сектор	Норман Флин	978-608229131-4	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Границите на меѓународно право	Џек Л.Голдемит и Ерик А.Поснер	978-608453591-1	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Пропаѓањето на социјалната држава	Асаф Разин, Ефрим Садка во соработка со Чанг Вун Нам	978-608453587-4	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Административното право на земјите од Европа	Мајкл Фромонт	978-608229125-3	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Историја на француското приватно право од 1804	Жан-Луи Халперен	978-608229133-8	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Битието на правдата	Алан М. Дершовиц	978-608229100-0	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Писма до младиот адвокат	Алан Дершовиц	978-608453590-4	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Методи кои се употребуваат во контролирани студии на случај	Хароутун К.Арменијан	978-608453588-1	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Анализа на глобалната политичка економија	Ендру Валтер и Готам Сен	978-608229120-8	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Казнено процесно право	Фридрих-Кристијан Шредер	978-608229155-0	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Меѓународно приватно право	Чепир, Норт, Фосет	978-608456397-6	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Принципи на образованието за бизнис маркетинг	Џ. Дејвид ЛихтенТал	978-608453575-1	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Динамика на пазарот-нова финансиска економија	Џозеф Л.Мекколи	978-608453598-0	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Проект менаџмент во градежништвото	Алан К.Творд и Џ.Гордон Рис	978-608229105-5	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Архитектурата на модерна Италија-книга 1	Тери Кирк	978-608229107-9	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Градење со земја	Гернот Минке	978-608229106-2	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Предности во термалната и нетермалната заштита на храната	Горав Тевари и Видеј К.Џунеца	978-608229135-2	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Стандарди за заштита на инвестициите	Аугуст Рајниш	978-608229118-5	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Биологија на виновата лоза	Мајкл Г.Мулинс, Алан Букет и Лери Е.Вилијамс	978-608229137-6	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Корпоративски преземања и продуктивност	Френк Р.Лихтенберг	978-608453579-9	4 (на македонски јазик)	Арсламина

Меѓународен маркетинг	Роџер Бенет и Џим Блит	978-608453585-0	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Маркетинг за немаркетинг менаџери	Нортон Пели	978-608229126-0	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Црковна Архитектура	Дејвид Стенклиф	978-608229150-5	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Менаџмент	Ричард Л. Дафт	978-03245370070-3	4 (на македонски јазик)	Thomson
Вовед во алгоритми	Томас Корман	978-998955293-2	4 (на македонски јазик)	Микена
Здравствени информации	Абделхак, Гростик, Хенкен, Џејкобс	978-608223017-7	4 (на македонски јазик)	Магор
Ботаника на желбата	Мајкл Полан	978-608229154-3	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Подобрување на благосостојбата на животните	Темпл Грандин	978-608229142-0	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Дизајнирање интерфејс	Џенифер Тибвел	978-059600803-1	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Локална самоуправа	Џејмс М. Бановец	978-608456320-4	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Општа, органска биохемија	Katherine J Denniston, Joseph J Topping, Robert L Caret	978-008210146-4	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Куби Имунологија	Thomas J. Kindt, Barbara A. Osborne, Richard A. Goldsby	978-608210159-6	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Јавно здравство и превентивна медицина	Макси Росенау, Роберт Б. Валас	978-608210141-3	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Фармаколошка основа на терапевтиците	Laurence Brunton, John Lazo, Keith Parker	978-608210131-6	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Клиничка дерматологија	Томас Ф. Хабиџ	978-608210161-8	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Атлас за Педијатриска физикална дијагноза	Basil J. Zitelli, Holly W. Davis	978-608210164-2	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Бубрежна патофизиологија	Д-р Хелмут Г. Ренке	978-608229144-9	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Оперативен менаџмент за конкурентска предност	Ричард Б. Чејс, Ф. Роберт Џејкобс, Николас Ј. Аквилано	73121665-6	4 (на македонски јазик)	Mc Graw-Hill Irwin
Управување со човечки ресурси	Џорџ В. Боландер, Скот А. Снел	032459331-7	4 (на македонски јазик)	Канада
Наука за атмосферата, Вовед	Џон М. Валас Питер В. Хобс	978-608210082-1	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Екологијата пред се Еколошки начела и прашања поврзани со животната средина	Алан Беби Ана-Мариа Бренан	978-608457745-4	4 (на македонски јазик)	
Претприемништво и мали фирми	Дејвид Дикинс Марк Филс	978-608457749-2	4 (на македонски јазик)	Три
Лековити билки-Прирачник за кулинарски билки, зачини, мешавини од зачини и за нивните етерични масла	Еберхард Тојшер	978-608457747-8	4 (на македонски јазик)	
Вовед во економетрија со примени	Раму Раманатан	978-608457761-1	4 (на македонски јазик)	Три

Наводнување на земјоделските култури	Р.Ц.Ласчано и Р.Е.Сојка	978-608456376-1	4 (на македонски јазик)	
Применет менаџмент на фарма	Донатан Тарнер Мартин тејлор	978-608457763-8	4 (на македонски јазик)	
Земјоделска економија	Џон В.Гудвин	978-608457772-0	4 (на македонски јазик)	Три
Шумарство-прирачник	Од Карл Ф.Вангер-Уредник	978-608456393-8	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Основи на деловно комуницирање	Мери Елен Гафи	978-032431392-5	4 (на македонски јазик)	
Рекламирање и промоција:Интегрирана перспектива за маркетинг комуникација	Џорџ Белч, Мајкл А.Белч	978-007325596-5	4 (на македонски јазик)	Mc Graw-Hill Irwin
Меѓународен бизнис	Даниелс, Радебау, Саливен	978-013602965-6	4 (на македонски јазик)	Пearson
„Компјутациона статистика во климатологијата“	Илја Полјак	978-608456395-2	4 (на македонски јазик)	Академски печат
„Вовед во топологија“ од Берг Менделсон	Берт Мелденсон	978-608231000-8	4 (на македонски јазик)	Академски печат
„Регионално планирање“	Мелвил К. Бранч	978-608231003-9	4 (на македонски јазик)	
„Прирачник за настава по природни науки методи, вежби и упатства“	Норман Хер	978-608231002-2	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Клиничка анестезиологија	Г.Едвард Морган, Џуниор, д-р, Мацид С.Микаил, д-р, Мајкл Ц.Мареј, проф.д-р	978-608223060-3	4 (на македонски јазик)	Магор
Основи на оториноларингологијата	Р. Пробст, Г.Гравес, Х.Иро	978-608456391-4	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Медицинска микробиологија	Д.Гринвуд, Р.Слек, Ц.Појтерер, М.Барер	978-6088456378-5	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Епидемиологија на јавното здравство	Р.Флиис, Т.Селерс	978-608231006-0	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Администрација на јавното здравство	Л.Новик, С.Мороу, Г.Мејс	978-608231010-7	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Меритова неврологија	Луис П. Роуланд	978608210163-4	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Учебник за радиографско позиционирање и соодветна анатомија	Кенет Л. Бонтрејдер, Џон П. Лампињано	978-608210169-3	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Акушерство Нормални и проблематични бремености	Стивен Г. Габ, Џенифер Р. Нибил, Џо Ли Симпсон	978-608210181-2	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Клиничка гинеколошка онкологија	Дисаиа, Крисман	978-608210188-0	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Клинички ориентирана анатомија	Кит Л. Мур, Аргур Ф. Дали, Ан М. Р. Агур	978-608210183-9	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Основни сметководствени принципи	Вајлд, Шо и Дијабета	978-608231019-0	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Аткинсова ФИЗИЧКА ХЕМИЈА	Питер Аткинс, Жулио Де Паула	978-998900879-5	4 (на македонски јазик)	Просветно дело

„Хеометрија – статистика и компјутерски софтвери во аналитичката хемија“ од	Матијас Ото	978-608231016-9	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Физиологија на животни	Пет Вилмер, Грахам стоун, Јан Џонстон	978-998900836-8	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Економски ефект на буџетот на владата	Елханан Хелпман, Асаф Разин и Ефраим Садка		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Создавање на јавната вредност	Марк Х. Мур		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Основа за маркетинг менаџмент	Филип Котлер, Кевин Лејн Келер		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Маркетинг менаџмент	Филип Котлер, Кевин Лејн Келер	978-602222002-4	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Материјали за градежни материјали и инфраструктура	Михаел С. Малмук, Џон П. Заниевски		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Вовед во техниките и науката за животната средина	Гилберт М. Мастерс, Вендел П. Ела		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Основи на патно инженерство и сообраќајна анализа	Фред Л. Манеринг, Скот С. Вашбурн, Валтер П. Киларески		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Почва и анализи на животната средина	Кит А. Смит, Крис Е. Мулинс		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Економика на земјоделството и агробизнис	Гејл Л. Крејмер, Кларенс В. Јенсен, Даглас Д. Саутгејт		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Учебник по економска анализа на граѓанското право	Ханс-Бернд Шефер, Клаус От		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Теорија на правото	Бренд Ритерс, Кристијан Фишер		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Меѓународно маркетинг истражување	В. Кумар		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Современа хемија во млекарството Том 3: Лактоза, вода, соли и споредни состојки	П. Л. Х. Меквини и П. Ф. Фокс		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Биохемиско инженерство	Шигео Катох и Фумитаке Јошида		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Роботски системи за гледање	Бертолд Клаус, Пох Норн	978-608229276-2	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Земјоделски системи	Сиглинд Снап, Бери Паунд		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Рурален развој	Роберт Чемберс		4 (на македонски јазик)	Арсламина
МОДЕЛИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА РОБОТИТЕ	Mark W.Spong, Seth Hutchinson, M. Vidyasagar		4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Вовед во механика на флуиди	Fay, James A.		4 (на македонски јазик)	Дата Понс

Физика во фабрика	Hopp, W.J., and M.L. Spearman		4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Нелинеарни системи	Hassan K. Khalil		4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Основи на електрични кола	Alexander, Charles, and Matthew Sadiku		4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Педијатрија и здравје на детето	Мери Рудолф, Тим Ли, Малколм Левен		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Структурна анализа	Р.Ч. Хиблер		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Водич за дисекција на кучето	Еванс де Лахунта		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Деловна комуникација	Томас Ј. Минс		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Вовед во веројатност	Димитриј П. Берцекас, Џон Н. Цицилис		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Создавање добри граѓани	Дајен Равич, Џозеф П. Витерити		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Исхрана на културите во стакленик	Џес Соневелд, Вим Вохт		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Динамика на мултилатерализмот	Џејмс П. Мулдон, д-р Џоан Фагот Ејвиел, Ричард Реитано и Рл Саливан		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Стратегиски менаџмент во туризмот	Луиз Мутињо		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Прирачник за практична терапија со лекови	Данкан Ричардс, Џефри Аронсон		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Јавно право за Владини договори	А.Ц.Л. Дејвис		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Административно право	Жан Валин		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Нано влакна и нано технологија во текстилна индустрија	П.Ц. Браун, К. Стивенс		4 (на македонски јазик)	Арсламина
Истражување на криминалистичка анализа	Кристофер Брус	978-998918358-9	4 (на македонски јазик)	Магор
Извршување на судските одлуки во Европа,	Венди Кенет	978-99890700-2	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
„Дипломатија: Теорија и пракса“,	Г. Р. Бериц	978-998998301-6	4 (на македонски јазик)	11 Октомври
Мултилатерална дипломатија и Обединетите нации денес,	Џејмс П. Малдун Јуниор, Џоан Фагот Авиел, Ричард Рејтано, Ерл Саливен	978-998900682-1	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Да се одбегне НЕ	Вилијам Јури	978-998968246-9	4 (на македонски јазик)	Нампрес

Концепти во ТЕХНОЛОГИЈА НА ВИНО	Д-р Јер Маргалит	978-608229101-7	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Познавање на почвите наменети за подигање лозови насади	Роберт Е.Вајт	978-608453578-2	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Фуражни култури, поинакви тревии како да се огледуваат, жнеет и употребуваат	Томас Шол	978-608229134-5	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Вкусот на храната	Хиротоши Тамура , Сузан Е.Ебелер, Кики Кубота и Џери Р.Такока	978-608229124-6	4 (на македонски јазик)	Арсламина

Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Број на примероци	Издавачка куќа
Право на административни договори	Кристофер Гуетје	978-608-229-061-4	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Меѓународно приватно право Том 1	Доминик Буро, Хорациа Муир Ват	978-608229313-4	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Меѓународно приватно право Том 2	Доминик Буро, Хорациа Муир Ват	978-608229305-9	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Принципи на меѓународно право	Шон Д Марфи	978-608229330-1	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Малолетничка деликвенција	Михаел Валтер	978-608-229-049-2	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Филозофија на правото	Рајнхолд Ципелиус	978-608-229-033-1	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Даночно право	Жан Жак Бјенвену, Тјери Ламбер	978-608229286-1	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Историја на политичките идеи	Жан Тушар	9786082290898	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Право на животна средина	Агата Вен Ланг	978-608229298-4	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Основи на трговско право	Еуген Клуинцингер	978-608-229-090-4	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
30 проблеми од областа на правото за кривичната постапка	Дитер Резнер	978-608229331-8	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Јавно право	Мишел Верпо, Латиција Жанико	978-608229311-0	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Историја на политичките идеи - том 1	Жан Тушар	978-6082292243	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Нација во подем	Ден Сенор Сол Сингер	978-608229279-3	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Теорија на правото	Бренд Ритерс, Кристијан Фишер	978-608229277-9	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Антропологија на религијата,	Фиона Боуви	978-608210053-0	1 (на албански јазик)	Табернакул
Дистрибуирани оперативни системи	Ендрју Танен Баун	978-998900860-3	1 (на албански јазик)	Просветно дело
Економија за менаџери	Paul G.Farnham	978-998978990-8	1 (на албански јазик)	Дата Понс
Принципи на економијата	N.Gregory Mankiw	978-032458997-9	1 (на албански јазик)	САД

Геологија за инженерите и стручњаци за животна средина	Кенју, Алан Е Прентис холл	978-998978995-3	1 (на албански јазик)	Дата Понс
Маркетинг за хотелиерство и туризам	Џон Т.Боуен, Џејмс	978-608222005-5	1 (на албански јазик)	Дата Понс
Сетилно брендирање	Мартин Линдстром	978-608457732-4	1 (на албански јазик)	Три
Динамика на електрична енергија	Малколм Кеј	978-608457728-7	1 (на албански јазик)	Три
Привлекување на инвеститори	Филип Котлер	978-608457726-3	1 (на албански јазик)	Три
Развојна географија	Руперт Ходер	978-998900658-6	1 (на албански јазик)	Просветно дело
Социјална антропологија	Крис Хан	978-998955187-1	1 (на албански јазик)	Микена
Умешноста на компјутерското програмирање(Том 4, вовед во комбинаторните алгоритми и булови функции	Доналд Е.Кнут	978-998955190-1	1 (на албански јазик)	Микена
Студентски прирачник со решенија кон Аткинсоновата физичка хемија	Чарлс Трап, Маршал Кади,Петар Аткинс	978-608210068-9	1 (на албански јазик)	Табернакул
Вовед во лимнологијата	Стенли Долсон	978-998900688-3	1 (на албански јазик)	Просветно дело
Микроекономијата на технолошките системи	Кристијано Антонели	978-608457736-2	1 (на албански јазик)	Три
Правда и животна средина	Ендру Добсон	978-998986647-0	1 (на албански јазик)	Арбериа-Тетово
Водич за вакцини(ризичи и предности за деца и возрасни	Randal Wusteder	978-608223006-1	1 (на албански јазик)	Магор
Клинички постапки при очен преглед	Даниел Курц, Ненси Брадфорд	978-608210073-5	1 (на албански јазик)	Табернакул
Основи на офталмологијата	Синтија Брадфорд	978-608210080-8	1 (на албански јазик)	Табернакул
Епидемиологија, биостатика и превентивна медицина	Џејмс Џ. Џекел, Дејвид Л. Кац, Џоан Џ. Елмор, Доротеа М.Џ. Вајлд	978-608210087-5	1 (на албански јазик)	Табернакул
Комуникациска вештина во клиничката практика: комуникација помеѓу пациент и доктор)	К. Р. Сетураман	978-608210081-6	1 (на албански јазик)	Табернакул
Невроанатомија: атлас на структури,пресеци и системи	Дуејн Е. Хејнс	978-608210094-8	1 (на албански јазик)	Табернакул
Физиолошки атлас во боја	Штефан Зилбернагл, Аристотел Деспопулос	978-608210089-1	1 (на албански јазик)	Табернакул
Форензичка патологија	Винсент и Доминик Димајо	978-608210091-3	1 (на албански јазик)	Табернакул

Криминалистика: вовед во форензика	Ричард Сеиферетин	978-608210104-9	1 (на албански јазик)	Табернакул
Оптика	Јудин Хехт	978-608210109-5	1 (на албански јазик)	
Маркетинг на млеко од аспект на потрошувачот	Стивен Т. Торнтон, Ендрју Рекс	978-608210113-8	1 (на албански јазик)	Табернакул
Медицинска биохемија	Александар К. Брауни, Џон К. Керноан	978-608210106-5	1 (на албански јазик)	Табернакул
Управување со животната средина во организации	Џон Брејди	978-998984354-9	1 (на албански јазик)	Коста Абраш
Хистологија, текст и атлас (клеточна и молекуларна биологија)	Мајкл Х. Рос, Војич Павлина	978-608210133-2	1 (на албански јазик)	
Атлас во боја и текстови за КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА	Чарлс Д. Форбс, Вилијам Ф. Дексон	978-608223016-7	1 (на албански јазик)	Табернакул
Основи на патологијата според Робинс	Кумар, Абас, Фаусто и Мичел	978-608210130-9	1 (на албански јазик)	Табернакул
Робинс и Котран, ПАТОЛОШКИ АТЛАС	Д-р Едвард К. Клат	978-608456362-4	1 (на албански јазик)	Академски печат
Ресурсите на земјата	Џејмс Р. Крег, Дејвид Џ. Воган Брајан Џ. Скинер	978-608457761-4	1 (на албански јазик)	Три
Вовед во хидрологија	Вилфрид Брутсерт	978608210122-4	1 (на албански јазик)	Табернакул
Неорганска хемија (четврто издание)	Аткинс, Овертон, Рурк, Велер, Армстронг	978-998955267-3	1 (на албански јазик)	Микена
Секоја Фарма-ФАБРИКА	Дебора Фиццеланд	978-608229178-9	1 (на албански јазик)	Арсламина
Концепти во ТЕХНОЛОГИЈА НА ВИНО	Д-р Јер Маргалит	978-608229148-2	1 (на албански јазик)	Арсламина
Познавање на почвите наменети за подигање лозови насади	Роберт Е. Вајт	978-608229170-3	1 (на албански јазик)	Арсламина
Водич за безбедност во исхраната	Ричард Лавли, Лори Кертис и Џуди Дејвис	978-608229198-7	1 (на албански јазик)	Арсламина
Обработување на земјата	Пит Даниел	978-608229009-6	1 (на албански јазик)	Арсламина

Епидемиологија на животната средина	Реј М.Мерил	978-608229000-3	1 (на албански јазик)	Арсламина
Фуражни култури, поинакви тревии: како да се огледуваат, жнеет и употребуваат	Томас Шол	978-608229182-6	1 (на албански јазик)	Арсламина
Вкусот на храната	Хиротоши Тамура , Сузан Е.Ебелер, Кику Кубота и Џери Р.Такока	978-608229139-0	1 (на албански јазик)	Арсламина
Стресот и благосостојбата на животните	Д.М.Брум и К.Џ.Џонсон	978-608229197-0	1 (на албански јазик)	Арсламина
Здравје на живината и менаџмент	Дејвид Сеинсбери	978-608229144-4	1 (на албански јазик)	Арсламина
Животински инстинкти	Џорџ А.Акерлоф и Роберт Џ.Шилер	978-608229130-7	1 (на албански јазик)	Арсламина
Болести кај дивите животни	Гери А.Вобсер	978-608229008-9	1 (на албански јазик)	Арсламина
Меѓународна здравствена пракса	Даниел Перлман и Анаја Рој	978-608229195-6	1 (на албански јазик)	Арсламина
Белодробна патофизиологија	Џон Б.Вест	978-608229166-1	1 (на албански јазик)	Арсламина
Атлас на човечката функционална анатомија	Џорџ Д.Зуијдема	978-608229179-2	1 (на албански јазик)	Арсламина
Генетика на синдромите на дебелината	Филип Л.Билс, И.Садаф Фаруки, Стивен О'Рајли	978-608229152-9	1 (на албански јазик)	Арсламина
Пикардов прирачник за препарација и реставрација на забите	Е.А.М Кид, Б.Г.Н.Смит, Т.Ф.Вотсон	978-608229010-2	1 (на албански јазик)	Арсламина
Медицинска физиологија	Волтер Ф.Борон, Емил Л.Булпап	978-141603115-4	1 (на албански јазик)	Канада
Клиничка хемија	Мајкл Л.Бишоп, Едвард П.Фоди, Лари Е.Шоеф	978-99890091-3	1 (на албански јазик)	Просветно дело
Прирачник за злоупотреба на дрога и алкохол	Гал Вингер, Џејмс Х.Вудс, Фредерик Г.Хофман	978-608229151-1	1 (на албански јазик)	Арсламина
Пиењето како проблем	Ник Хедер и Ијан Робертсон	978-608229169-7	1 (на албански јазик)	Арсламина

ЗАВИСНОСТ, Од биологија до политика за дрога	Д-р Аврам Голдстајн	978-608229180-2	1 (на албански јазик)	Арсламина
Хемија на елементи	Н.Н. Гринвуд А.Ерншо	978-998900942-6	1 (на албански јазик)	Просветно дело
Аналитичка хемија, вовед 7 издание	Даглас Ског, Доналд Вест, Џејмс Холер и Кроуч	978-998900911-2	1 (на албански јазик)	Просветно дело
Модерна аналитичка хемија	Дејвид Харви	978-998900906-8	1 (на албански јазик)	Просветно дело
Логиката на колективна акција	Манкур Олсон	978-608229143-7	1 (на албански јазик)	Арсламина
Теорија на невработеност во услови на еквилибриум	Кристофер А.Писаридес	978-608229186-4	1 (на албански јазик)	Арсламина
Управување со јавниот сектор	Норман Флин	978-608229190-1	1 (на албански јазик)	Арсламина
Трудово право	Ален Супион	978-608229111-6	1 (на албански јазик)	Арсламина
Мотивација, посредништво и јавна политика	Џулијан ле Гранд	978-608229157-4	1 (на албански јазик)	
Европа и правото	Стиг Стромхом	978-608229113-0	1 (на албански јазик)	Арсламина
Границите на меѓународно право	Џек Л.Голдсмит и Ерик А.Поснер	978-608229123-9	1 (на албански јазик)	Арсламина
Пропаѓањето на социјалната држава	Асаф Разин, Ефрим Садка во соработка со Чанг Вун Нам	978-608229177-2	1 (на албански јазик)	Арсламина
Вовед во политика	Филип Бенетон	978-608229145-1	1 (на албански јазик)	Арсламина
Административното право на земјите од Европа	Мајкл Фромонт	978-608229122-2	1 (на албански јазик)	Арсламина
Историја на француското приватно право од 1804	Жан-Луи Халперен	978-608229160-4	1 (на албански јазик)	Арсламина
Битието на правдата	Алан М. Дершовиц	978-608229167-3	1 (на албански јазик)	Арсламина
Методи кои се употребуваат во контролирани студии на случај	Хароутун К.Арменијан	978-608229141-3	1 (на албански јазик)	Арсламина

Големите прашања на филозофијата и правото	Симон Гојар-Фабр, Рене Сев	978-608229012-6	1 (на албански јазик)	Арсламина
Анализа на глобалната политичка економија	Ендру Валтер и Готам Сен	978-608229002-7	1 (на албански јазик)	Арсламина
Казнено процесно право	Фридрих-Кристијан Шредер	978-608229185-7	1 (на албански јазик)	Арсламина
Принципи на образованието за бизнис маркетинг	Џ. Дејвид ЛихтенТал	978-608229188-8	1 (на албански јазик)	Арсламина
Динамика на пазарот-нова финансиска економија	Џозеф Л.Мекколи	978-608229175-8	1 (на албански јазик)	Арсламина
Прецизен маркетинг	Џеф Забин и Греш Бребах	978-608229187-1	1 (на албански јазик)	Арсламина
Стратегиски маркетинг менаџмент	Александер Чернев	978-608229158-1	1 (на албански јазик)	Арсламина
Проект менаџмент во градежништвото	Алан К.Творд и Џ.Гордон Рис	978-608229183-3	1 (на албански јазик)	Арсламина
Земјена Архитектура	Вилијам Н.Морган	978-608229173-4	1 (на албански јазик)	Арсламина
Архитектурата на модерна Италија-книга 1	Тери Кирк	978-608229153-6	1 (на албански јазик)	Арсламина
Архитектурата на модерна Италија-книга 2	Тери Кирк	978-608229162-8	1 (на албански јазик)	Арсламина
Текстилни влакна;нивните физички,микроскопски и хемиски својства	Џозеф Мерит Мејџуз	978-608229129-1	1 (на албански јазик)	Арсламина
Градење со земја	Гернот Минке	978-608229164-2	1 (на албански јазик)	Арсламин а
Стандарди за заштита на инвестициите	Аугуст Рајниш	978-608229189-5	1 (на албански јазик)	
Биологија на виновата лоза	Мајкл Г.Мулинс, Алан Букет и Лери Е.Вилијамс	978-608229138-3	1 (на албански јазик)	Арсламина
Корпоративски преземања и продуктивност	Френк Р.Лихтенберг	978-608229194-9	1 (на албански јазик)	Арсламина
Меѓународен маркетинг	Роџер Бенет и Џим Блит	978-608229168-0	1 (на албански јазик)	Арсламина

Маркетинг за немаркетинг менаџери	Нортон Пели	978-608224014-0	1 (на албански јазик)	Арсламина
Црковна Архитектура	Дејвид Стенклиф	978-608229191-8	1 (на албански јазик)	Арсламина
Структура на материјалите	Самуел М.Ален, Едвин Л.Томас	978-608222020-8	1 (на албански јазик)	Дата Понс
Здравствени информации	Абделхак, Гростик, Хенкен, Џејкобс	978-608223031-3	1 (на албански јазик)	Магор
Основи на робусното управување	Кемин Зои со Џон Џ.Дојл	978-608222021-5	1 (на албански јазик)	Дата Понс
Ретинално одлепување, принципи и практика	Даниел А.Бринтон и Џ.П.Вилкинсон	978-608229196-3	1 (на албански јазик)	Арсламина
Ботаника на желбата	Мајкл Полан	978-608229011-9	1 (на албански јазик)	Арсламина
Подобрување на благосостојбата на животните	Темпл Грандин	978-608229005-8	1 (на албански јазик)	Арсламина
Учебник по семејна медицина	Роберт Е.Ракел	978-608210151-0	1 (на албански јазик)	Табернакул
Јавно здравство и превентивна медицина	Макси Р.Ласт, Роберт Б.Валас	978-608210114-6	1 (на албански јазик)	Табернакул
Клиничка дерматологија	Томас П.Хабиф	978-608210162-6	1 (на албански јазик)	Табернакул
Атлас за Педијатриска физикална дијагноза	Basil J. Zitelli, Holly W. Davis	978-608210165-0	1 (на албански јазик)	Табернакул
Бубрежна патофизиологија	Д-р Хелмут Г.Ренке	978-608229172-7	1 (на албански јазик)	Арсламина
Оперативен менаџмент за конкурентска предност	Ричард Б.Чејс, Ф.Р.Џејкобс, Николас Ј.Аквиано	978-007312166-6	1 (на албански јазик)	Mc Graw-Hill Irwin
Рекламирање и промоција:Интегрирана перспектива за маркетинг комуникација	Џорџ Белч, Мајкл А.Белч	978-007325596-5	1 (на албански јазик)	Mc Graw-Hill Irwin
Општа хемија	Хил, Петручи, Мек Крири, Пери	978-608210173-1	1 (на албански јазик)	Табернакул
Гинекологија на Берек и Новак	Џонатан С. Берек	978-608210191-0	1 (на албански јазик)	Табернакул
архитектура - елементи, материјали, форми	Кристијан Голиер	978-608229244-1	1 (на албански јазик)	Арсламина

Борба против невработеноста	Ричард Лејард, Ларс Калмфорс	978-608229358-5	1 (на албански јазик)	Арсламина
Маркетинг движење	Филип Котлер, Дипак К.Цаин, Сувит Месинси	978-608229025-6	1 (на албански јазик)	Арсламина
Применета биологија на мускули и месо	Мин Ду, Ричард Ј. Мек Кормик	978-608229087-4	1 (на албански јазик)	Арсламина
Испитување на конструкциите на историските градби	Дејвид Ц. Фишети	978-608229073-7	1 (на албански јазик)	Арсламина
Механика на клетка	Давид Боул	978-608229324-0	1 (на албански јазик)	Арсламина
На крајот на војната	Роланд Парис	978-608229344-8	1 (на албански јазик)	Арсламина
Од енергетика до екосистеми: Динамика и структура на еколошките системи	N.Rooney, K.S.McCann and D.L.G. Noakes	978-140205336-8	1 (на албански јазик)	Дата Понс
Микроелектроника	Jerry C. Whitaker	978-608222023-9	1 (на албански јазик)	Дата Понс
„Вовед во физиката на тврдото тело“	Чарлс Кател	978-608231056-5	1 (на албански јазик)	Академски печат
Аткинсова Физичка хемија	Питер Аткинс, Жулио Де Паула	978-998900915-0	1 (на албански јазик)	Просветно дело
„Хеометрија – статистика и компјутерски софтвери во аналитичката хемија“ од	Матијас Ото	978-608231060-2	1 (на албански јазик)	Академски печат
Маркетинг менаџмент	Филип Котлер, Кевин Лејн Келер	978-608222003-1	1 (на албански јазик)	Арсламина
Нови насоки Читање, пишување и критичко мислење (Прирачник за наставници)	Питер С. Гарднер	978-998983823-2	1 (на албански јазик)	Европа 92
Бахтин и визуелната уметност	Дебора Ц. Хејнс		1 (на албански јазик)	Европа 92
Роберт Смитсон и Американскиот пејзаж	Рон Грацијани	978-998983826-2	1 (на албански јазик)	Европа 92
Акумулација на знаење и еволуција на индустријата	Мариана Мацукато	978-998978964-9	1 (на албански јазик)	Дата Понс

Нумеричко моделирање во Геомеханиката	Мануел Пастор, Клаудио Тамагнини	978-998978983-0	1 (на албански јазик)	Дата Понс
Минерални ресурси и развој	Г.С.Рунвал, К.Шакриар и Х.Ранџбар	81-7035364-5	1 (на албански јазик)	New Delhi
Микробиолошка биотехнологија	Александер Н.ГлазерХироши Никаидо	978-998900833-7	1 (на албански јазик)	Просветно дело
Превенција од загадување - Пристап на управување со отпад за 21 век.	Р.Рајан Дупон, Луис Теодор	978-608456398-3	1 (на албански јазик)	Академски печат

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на ОУ Дом на култура „Македонски Брод“ – Македонски Брод.

Член 3

Министерот за образование и наука врз основа на Записник склучува договор со директорот на ОУ Дом на култура „Македонски Брод“ – Македонски Брод со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-1866/1
9 април 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1255.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАКА МИЛАДИНОВЦИ“ – СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Број на примероци	Издавачка куќа
ЗД Текстилни зајакнувачи во композитни материјали	Антонио Миравете	978-608229058-4	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Дизајн и производство на текстилни композити	А. Ц. Лонг	978-608229273-1	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Клиничка неврологија	Родер П.Симон, Дејвид А.Гринберг, Мајкл Ј.Аминоф	978-608229030-0	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Краток приказ на микробиологијата	Симон Бејкер, Џејн Никлин, Навид Кан, Ричард Килингтон	978-608229057-7	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Реставративна стоматологија	А.Демиен Валмели, Тревор Волш, Филип Ј.Лумли, Ф.Ј.Тревор Бурк, Едријан Шортал, Ричард Хејс-Хол, Иан Прити	978-608229159-8	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Прирачник за спортска и применета медицина	Домнал Мекојли	978-608229079-9	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Анатомија на човекот на пресеци	Харолд Елис, Бари М.Логан, Адријан К.Диксон	978-608229013-3	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Мерила на исходот во ортопедијата и ортопедската трауматологија	Пол Б.Пинсент, Џереми К.Т.Фербенк, Ендру Џ.Кар	978-608229076-8	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Прирачник за нефрологија и хипертензија	Пол Ј.Шил, Мајкл Ј.Чои	978-608229099-7	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Основи на реставрација на забите	Џејмс Б.Самит, Ј.Вилијам Робинс, Томас Ј.Хилтон, Ричард С.Шварц	978-608229083-6	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Медицина	Марк Џ.Фишман, д-р Ендру Р.Хофман, Ричард Д.Клауснер, Малколм С.Талер	978-608229219-9	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Физиологија	Линда С.Констанцо	978-608229214-4	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Амерички прирачник за клиничка медицина	Џорџ А.Флин	978-608229206-9	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Генетски predispositions за заразни заболувања	Ричард А.Кезлоу, Џенет М.Мекникол, Адриан В.С.Хил	978-608229221-2	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Сестрински дијагнози во психијатриско сестринство	Мери Џ.Таунсенд	978-608229215-1	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Сестринска нега во кардиологија:Сеопфатен водич	Ричард Хачет, Дејвид Р.Томпсон	978-608229231-1	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Функционална анатомија на рбетници	Лиам, Бемис, Вокер, Гранде	978-608229088-1	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Американски прирачник за клиничка стоматологија	Џон Д.Да Силва, Давид А.Мичел, Лора Мичел, Пол Брантон	978-608453587-4	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Теорија на оданочување и јавна економија	Луис Каплоу	978-608229054-6	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Постигнување способна Влада	Мерили С.Гриндл	978-608229192-5	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Модерни јавни финансии	Џон М.Квиглеј, Еуген Смоленски	978-608229016-4	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Економија на време и ризик	Кристијан Голиер	978-608229024-9	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Борба против невработеноста	Ричард Лејард, Ларс Калимфорс	978-608229047-8	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Економија на микрофинансирањето	Беатриз Армендариз, Џонатан Мордак	978-608229035-5	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Граничен трошок на јавните фондови	Бев далби	978-608453587-4	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Теорија на монетарните институции	Лоренс Х.Вајт	978-608229023-2	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Основи на маркетингот на здравствена заштита	Ерик Н.Берковиц	978-608229037-9	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Математика за банкарство и финансии	Денис Кокс, Мајкл Кокс	978-608229028-7	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Анализа на планирање маркетинг	Доналд Р.Леман, Расел С.Вајнер	978-608229181-9	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Ерата на маркетингот	Калман Ашлбаум	978-608229176-5	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Маркетинг движење	Филип Котлер, Дипак К.Џаин, Сувит Месинси	978-608229161-1	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Регулирање на економијата на јавни услуги	Мајкл А.Кру, Пол Р.Клејндорфер	978-608229077-5	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Знаење, информација и очекувања во модерната макроекономија	Филип Агион, Роман Фридман, Џосеф Стиглиц, Мајкл Вудфорд	978-608229084-3	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Стратегија на монетарна политика	Фредерик С. Мишкин	978-608229069-0	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Светска трговија и плаќање	Ричард Е.Кејвс, Џефри А.Франкел, Роналд Тус Џоунс	978-608229075-1	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Економија на Европска интеграција	Чарлс Виплоц	978-608229029-4	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Стратегиско управување на пазарот	Дејвид А.Ејкер	978-608229039-3	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Стратегиско управување на пазарот	Дејвид А. Ејкер	978-608229039-3	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Практика на односи со јавноста	Фрејзер П. Сејтел	978-608229063-8	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Средна јавна економија	Жан Хиндрикс и Гарет Д. Мајлс	978-608229082-9	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Менаџирање на ризиците и финансиските институции	Џон К. Хул	978-608229080-5	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Избор благосостојба и мерење	Амарти Сен	978-608229074-4	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Фискални политики и порастот во светската економија	Џејкоб А. Френкел, Асаф Разин	978-608229212-0	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Економија на несовршениот свет	Ричард Арнот, Брус Гринвалд, Рави Канбур, Бери Нејлбаф	978-608229272-4	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Економска географија и јавна политика	Ричард Балдвин, Рикард Форслид, Филип Мартин, Жан Марко Отавијано, Фредерик Роберт-Никауд	978-608229275-5	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Објектите и животната средина	Вон Бредшо	978-608229251-9	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Процена на објекти и градежни работи	Спенс Гедес, Џон Вилијамс ФРИКС	978-608229229-8	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Ентериери	Карла Ј. Нилсон, Дејвид А. Тејлор	978-6082292182	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Пари, кредит и капитал	Џејмс Тобин, Стефан С.Голуб	978-6082292267	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Економетрија на финансиските пазари	Џон И. Кемпбел, Ендрју У. Лоу, А.Крег МекКинлеј	978-6082292427	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Кредитен ризик	Дарел Дафи, Кенет Џ. Синглтон	978-6082292229	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Стратегиски маркетинг за непрофитни организации	Алан Р. Андреасен, Филип Котлер	978-6082292281	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Комерцијално банкарство	Бентон Е. Гуп, Џејмс В. Колари	978-6082292236	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Вовед во банкарство	Барбара Касу Клаудија Џерардоне филип Молину	978-6082292588	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Градење на организациска меморија	Џон П. Жерард	978-608-229-060-7	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Процена на градби	Џ. Стенли Рабун, Ричард М. Келсо	978-608229156-7	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Меѓународни центри за архитектура	Хана Форд, Бриџет Сојерс	978-608229001-0	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Принципи на геотехничко инженерство	Браја М. Дас	978-608229070-6	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Архитектура - елементи, материјали, форми	Франческа Прина	978-608229043-0	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Испитување на конструкциите на историските градби	Дејвид Џ. Фишети	978-608229193-2	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Нов архитектонски атлас	Франциско Асенцио	978-608229021-8	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Паметни материјали	Аксел Ригер	978-60822965-2	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Затооплување, ладење осветлување	Норберт Лехнер	978-608229261-8	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Применета биологија на мускули и месо	Мин Ду, Ричард Ј. МекКормик	978-608229062-1	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Трpezни маслинки	А.Гаридо Фернандез, М.Х. Фернандез Диез, М.Р.Адамс	978-608229015-7	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Прирачник за американската технологија	Керол Парсел	978-608229018-8	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Сместување на добитокот	К.М.Вејте, Д.Р. Чарлс	978-608229007-2	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Сместување и благосостојба на фармски животни	С.Х. Бакстер, М.Р.Бакстер, Џ.А.Д.МекКормак	978-608229032-4	3 (на македонски јазик)	Арс ламина

Хемија и биологија на производство на вино	Иан Хорнси	978-608229068-3	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Глобализирање на храната	Дејвид Гудмен, Мајкл Џ. Вотс	978-608229066-9	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Органска машина	Ричард Вајт	978-608229051-5	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Штетници, болести и предатори на медоносните пчели	Роџер А. Морс, Ким Флотум	978-608229078-2	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Наука за почвата (педологија) и менаџмент	Едвард Џ. Пластер	978-608229046-1	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Маслиново масло	Димитриос Боску	978-608229093-5	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Промена во земјата	Вилијам Кронон	978-608229098-0	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Уметноста и науката за виното	Џејмс Халидеј, Хју Џонсон	978-608229045-4	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Вовед во агрономија: Храна, земјоделски култури и животна средина	Крег С. Шифер, Кристин М. Монкада	978-608229086-7	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Производство на фуражни култури	Роберт Ф. Барнс, С. Цери Нелсон, Мајкл Колинс, Кенет Џ. Мур	978-608229220-5	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Концепти во хемијата на виното	Јер Маргалит	978-608229264-9	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Животински нуспроизвод, обработка и користење	Х.В Окерман, К.Л Хенсен	978-608229257-1	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Ветеринарна микробиологија	Двајт Џ. Хирш, Н. Џејмс Меклаклен и Ричард Л. Вокер	978-608229233-5	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Производство на вино	Ричард П. Вајн, Елен М. Хркнес, Сели Џ. Линтон	978-608229253-3	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Почитување на виното	Ричард П. Вајн	978-608229236-6	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Бесконечна граница	Џон Ф. Ричардс	978-608229252-6	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Атлас во боја за клиничка анатомија на куче и мачка	Џ.С. Бојд	978-608229096-6	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Право на социјално осигурување	Жан Пјер Лаборд	978-608229027-0	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Право на административни договори	Кристогер Гуетје	978-608229017-1	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Меѓународно приватно право Том 1	Доминик Буро, Хорациа Муир Ват	978-608229031-7	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Меѓународно приватно право Том 2	Доминик Буро, Хорациа Муир Ват	978-608229036-2	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Фузирање меѓу меѓународното јавно и прив. право	Алекс Милс	978-608229171-0	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Принципи на меѓународно право	Шон Д. Марфи	978-608229003-4	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Малолетничка деликвенција	Михаел Валтер	978-608229048-5	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Филозофија на правото	Рајнхолд Ципелиус	978-608229019-5	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Право на институциите на Европската унија	Жак Пертек	978-608229022-5	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Заложно право	Ивс Пико	978-608229053-9	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Казнено право	Мулт Клаус Роксин, Ханс Ахенбах	978-608229044-7	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Облигационо право	Муриел Фабр Мањан	978-608229055-3	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Даночно право	Жан Жак Бјенвену, Тјери Ламбер	978-608229056-0	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Современа политичка и општествена историја	Ги Антонети	978-608229041-6	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Историја на политички иден Том 2	Жан Тушар	978-608229089-8	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Принципи на меѓународното инвестициско право	Рудолф Долцер, Кристоф Шројер	978-608229085-0	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Меѓународно право за инвестициски побарувања	Закари Даглас	978-608229067-6	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Општа теорија за државата	Рајнхолд Ципелиус	978-608229201-4	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Право на животна средина	Агата Вен Ланг	978-608229209-0	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Право на Европската унија и заеднички политики	Жерар Друезн	978-608229213-7	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Облигационо право	Муриел Фабр Мањан	978-608229092-8	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Основи на трговско право	Еуген Клинцигер	978-608229090-4	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
30 проблеми од областа на правото за кривичната постапка	Дитер Резнер	978-608229234-2	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Јавно право	Мипел Верпо, Латиција Жанико	978-608229249-6	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Историја на политички иден Том 1	Жан Тушар	978-608229224-3	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Протеини во исхраната	П.Ф.Фокс, Џ.Џ.Кондон	978-608229026-3	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Основи на микробиологија на храна	Бибек Реј, Ерен Бунџа	978-608229004-1	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Хемија на јаглехидрати на научниците на храна	Џејмс Н.Бимилер	978-608229199-4	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Наука за ДНК	Дејвид А. Миклос, Грег А. Фрејер, Дејвид А. Кроги	978-608229071-3	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Преработка на месо	Џозеф Кери, Џон Кери, Дејвид Ледвурд	978-608229216-8	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Микробна контаминација на храната	Чарлс Ј.Вилсон	978-608229207-6	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Наука и технологија на млеко	Питер Валстар, Јан Т.М Вутерс, Том Ј. Герте	978-608229256-4	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Механика на клетка	Давид Боул	978-608229259-5	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Вовед во структура на протеини	Карл Бранден, Џон Туз	978-608229268-7	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Глобализација и бизнис	Џон Д. Даниелс, Ли Х. Радебау, Даниел П. Саливан	978-608229238-0	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Наука за месото и негова примена	Ј. Х. Хју, Веи Кит Нип, Роберт В. Роцелс, Овен А. Јанг	978-608229241-0	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Вовед во прехранбено инженерство	Р.Пол Сингх, Денис Р. Хелдман	978-608229230-4	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Основи на робусното управување	Кемин Зои со Џон Џ.Дојл	978-608222018-5	3 (на македонски јазик)	Дата Понс
Структура на материјалите	Самуел М.Алан, Едвин Ј.Томас	978-608222617-8	3 (на македонски јазик)	Дата Понс

Атомско моделирање на процесот на пропуштање на материјалите	Маркус Ц.Бухлер		3 (на македонски јазик)	Дата Понс
Од енергетика до екосистеми: Динамика и структура на еколошките системи	N.Rooney, K.S.McCann and D.L.G. Noakes	978-608222024-6	3 (на македонски јазик)	Дата Понс
Микроелектроника	Џери Ц.В.	978-608222025-3	3 (на македонски јазик)	Дата Понс
Нови насоки Читање, пишување и критичко мислење (Прирачник за наставници)	Питер С. Гарднер	998-983822-4	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
Бахтин и визуелната уметност	Дебора Ц. Хејнс	998-983828-3	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
Роберт Смитсон и Американскиот пејзаж	Рон Грацијани	998-983825-5	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
Внатрешни граници	Абрахам Паис	978-608229274-8	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Топологија	Џејмс Р.Манкрес	978-608229202-1	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Реална анализа и веројатност	Р.М. Дадли	978-608229239-7	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Парцијални диференцијални равенки	Валтер А.Штраус	978-608229243-4	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Облици за дизајн	Ерих Гама, Ричард Хелм, Ралф цонсон Џон Влисицес	978-608229246-5	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Археоминерологија	Џорџ Рип Рап	978-608229280-9	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Автопоеза и когниција	Умберто Р. Матурана Франсиско Х. Варела	978-608229217-5	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Философијата на религијата	Вилијам Ј.Роу	978-608229225-0	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Градење на мир како политика	Елизабет М. Кусенс Четан Куман	978-608229059-1	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
На крајот на војната	Роланд Парис	978-608229245-8	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Глобално владеење и нови војни	Марк Дафилд	978-608229269-4	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Нација во подем	Ден Сенор Сол Сингер	978-608229091-1	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Воспоставување на супрематичката на европското право	Карен Ј.Олтер	978-608229240-3	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Рурален туризам и одржлив бизнис	Дарек Хол Ајрин Киркпатрик Морган Мичел	978-608229267-0	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Дипломатија (Стратегији за светот што се менува)	Маргарет Тачер	978-998900954-9	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
Револт кон модернизмот и потрага по постриберален поредок	Тед В.М., Лео Штраус, Ерик Фегелин	978-998900955-6	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
Иновацијата и претприемништвото	Петер Ф.Дракер	978-998900969-3	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
Пат кон ропството	Хајек	978-998900957-8	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
Политичка филозофија	Роџер Скратон	978-998900948-8	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
Границите на социјалната политика	Нејтан Глејзер	978-998900942-6	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
Разбирање на меѓународни конфликти	Џозеф Нај	978-998917267-0	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Клучни концепти во политичката комуникација	Дарен Лилкер	978-998917266-3	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Револуција во глобалниот јавен менаџмент	Доналд Кетл	978-998918339-3	3 (на македонски јазик)	Магор
Модел на демократија	Давид Хелд	978-998917273-1	3 (на македонски јазик)	Академски печат

Компаративен уставен инженеринг	Џовани Сартори	978-998917191-2	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Како функционираат градбите	Едвард Ален	978-998928743-5	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Постојаниот раст на патниот транспорт	Тео Баркер	978-998928741-1	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Каматни стапки и текови на финансискиот пазар	Хорн	978-998928744-2	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Употреба на земјиште и транспорт	Бенистер	978-998928742-8	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Применета криминалистичка анализа	Карим Велани	978-608210003-4	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Напад на тероризмот	Одри Курт и Џејмс Лудс	978-998968222-3	3 (на македонски јазик)	Нампрес
Глобална секс индустрија и препродажба на луѓе	Делила Амир	978-998978953-3	3 (на македонски јазик)	Дата Понс
Политички партии	Ричард Гунтер, Роуз Рамон Монтеро и Хуан Линз	978-998917274-8	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Одиме на локално	Мерили Гриндл и Едвард Масон	978-998918355-3	3 (на македонски јазик)	Магор
Менаџирање на локалната власт	Ричард Бингам	978-998918357-0	3 (на македонски јазик)	Магор
Рурален развој на САД	Вилјам Галстон	978-998918356-0	3 (на македонски јазик)	Магор
Музичка пиратерија и крим-теорија	Самер Хундија	978-998978954-0	3 (на македонски јазик)	Дата Понс
Историја на тероризмот	Герард Чиланд	978-608210015-8	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Проучување податоци и предвидувачка анализа	Колин МекКју	978-608210012-3	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Истражувачки методи на политичките науки	Џенет Б. Џонсон, Х.Т. Рејнолдс, Џејсон Мајкоф	978-998917275-5	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Механотроника	Годфреј Оунболоу	978-998928746-5	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Регулирање на медиумите	Стефан Вершпулс	978-998928747-3	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Стратегија во современиот свет	Џон Бејлис, Џејмс Виртс, Елиот А. Кохен, Колин Греј	978-998968225-4	3 (на македонски јазик)	Нампрес
Теорија на меѓународната политика	Кенет Валтц	978-998918353-8	3 (на македонски јазик)	Магор
Менаџирање на енергијата за транспорт	Џејмс Ворен	978-998928745-9	3 (на македонски јазик)	Арс ламина
Анализа на јавни политики	Вилјам.Н. Дан	978-998917281-6	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Вовед во модерни навигациски системи	Есмаг Бекир	978-608210018-2	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Проблемот во урбаниот превоз	Џон Мејер	978-998928748-1	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Организирање на времето однатре	Џули Моргенстејн	978-998968228-5	3 (на македонски јазик)	Нампрес
Да се биде полицаец	Бери Бекер	978-998968233-9	3 (на македонски јазик)	Нампрес
Едукација на окото	Питер Де Бола	978-998900650-0	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
Потеклото на сојузите,	Стефан М. Волт	978-608210038-7	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Војна и самоодбрана,	Дејвид Родин	978-998918341-6	3 (на македонски јазик)	Магор

Експлозивни ефекти и апликации	Џонас А Зукас, Вилијам П. Волтерс	978-998968243-8	3 (на македонски јазик)	Нампрес
Политики на алијансите	Глен Х. Снајдер	978-608456304-4	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Лидерство	Рудолф Џулијани	978-608456307-5	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Телекомуникации во Европа	Ели Ноам	978-608453500-3	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Основи на безжична комуникација	Давид Тсе, Прамод Висванат	978-60843453502-7	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Човековите права и социјалната работа	Џим Ајф	978-998917291-5	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Транспорт од економски и менаџментски аспект	Дејвид Хеншер, Ан Брујер	978-608210031-9	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Основи на превозни и сообраќајни операции	Карлос Дарганзи	978-608453501-1	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Трансгенеза на цицачи и птици	Ширли Пис	978-608210017-4	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Управување со музеј	Боилан, Ј. Патрик	978-998918768-1	3 (на македонски јазик)	Три
Телекомуникациско право и регулатива	Јан Валден, Џон Ангел	978-608453504-1	3 (на македонски јазик)	Три
Заштита од земјотреси	Вилеи Р. Спенсе	978-608453503-4	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Нова економска дипломатија – Донесување одлуки и преговарање во меѓународните економски односи	Николас Бејн, Стивен Вулкок	978-998968230-8	3 (на македонски јазик)	Нампрес
Дипломатија на највисоко ниво – Развој на меѓународните самити,	Дејвид Х. Дан	978-998968229-2	3 (на македонски јазик)	Нампрес
Новата јавна дипломатија – Мека сила во меѓународните односи,	Дона Ли, Пол Шарп	978-998900667-8	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
Глобален организиран криминал,	Дина Зигел, Хенк ван де Бунт, Дамјан Заич	978-998918378-2	3 (на македонски јазик)	Нампрес
Компаративна анализа на власта и политиката,	Род Хаг, Мартин Хароп	978-608546308-2	3 (на македонски јазик)	
Политика,	Ендрју Хејвид	978-9989456302-0	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Визуелни методи во општествените истражувања,	Маркус Банкс	978-608210045-6	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Основи на хистологија	Луис Карлос, Јунквиера, Карнеиро	978-608210132-4	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Биотехнологија,	Сузан Р. Барнур	978-998900651-7	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
Наука за форензика	Ендрју Р. В. Џексон, Џули М. Џексон	978-998968247-6	3 (на македонски јазик)	Нампрес
Променливоста на надворешната политика,	Кристофер Хил	978-998998304-7	3 (на македонски јазик)	11 Октомври
Анализа на градба на рбетници,	Милтон Хилдебранд, Џорџ Гослоу	978-998955217-5	3 (на македонски јазик)	
Менаџирање со минералните ресурси и природната околина	У. Асватанарајана Тејлор и Франсис	978-998978975-5	3 (на македонски јазик)	Дата Понс

Дипломатски церемонијал и протокол	Џон Р. Вуд Џин Серес	978-998918797-1	3 (на македонски јазик)	Три
Кембриџ историја на западната музичка теорија, Кембриџ	– Томас Кристенсен	978-998968240-7	3 (на македонски јазик)	Нампрес
Куптура на градење	Хауард Дејвис	978-608453509-6	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Потеклото на средновековната архитектура во Европа-Чарлс	МекКлендон	978-608453507-0	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Форма на договор за работи на мелиорација и ископување на водни површини	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453524-9	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Договор за ангажирани консултанти-подизведувачи	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453523-2	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Услови на договорите на ФИДИК за добивање проекти за набавка и за нивно целосно извршување Услови на договор за проектирање, изградба и изведба на проекти	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453529-4	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Услови на договор за проектирање, изградба и изведба на проекти	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453536-2	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Услови на договор за градба	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453526-3	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Услови на договор за изведба на електро механички работи	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453516-4	3 (на македонски јазик)	Арс ламина
Клиентско консултантски модел на договор за услуги	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453515-7	3 (на македонски јазик)	Арс ламина
Фидик водич за договори	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453525-6	3 (на македонски јазик)	Арс ламина
Прирачник за користење на ФИДИК услови за договор на изведба на електричарски и механички работи	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453537-9	3 (на македонски јазик)	Арс ламина
Услови за договори за проектирање -градба и договор по системот „клуч на рака“	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453534-8	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Услови за договори за проектирање ,градба и договор по системот „клуч на рака“	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453542-3	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Избор/избор базиран врз основа на квалитет за набавка на консултантски услуги	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453540-9	3 (на македонски јазик)	Арс ламина

ЕИК водич за изведувачи според условите на договор за изградба на ФИДИК	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453541-6	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Богатство на мрежите	Јоши Бенклер	978-608453511-9	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Авиотранспорт и неговата регулатива	Ричард Е. Кејвс	978-608453505-8	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Инженерски основи на моторите со внатрешно согорување	Вилард В. Пулкрабек	978-608453510-2	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Механика на флуиди	Френк М. Вајт	978-608453508-9	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Динамика на моторни возила	Манфред Мичке, Валентиновиц	978-6082100043-3	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Математика на модерен инженеринг-	Глен Џејмс	978-608453513-3	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Менаџмент на операции-	Ли Ј. Крајевски, Лери П. Ритцман, Маној К. Малхотра	978-608453512-6	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Теорија на копнени возила	Wong, J.Y.	978-608453514-0	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Модел и процес на обработка на минерали	Ashok Gupza, Denis Yan Elsevier	978-998978992-2	3 (на македонски јазик)	
Применета минерологија	Dr. Dieter Rammlmair	978-998978985-4	3 (на македонски јазик)	Дата Понс
Прирачник за површинска метрологија	Дејвид Џ. Вајтхаус	978-608453533-1	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Неодржлив транспорт: Градски транспорт во новиот век	Автор: Дејвид Банистер	978-608456331-0	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Микроелектронски кола	Автор: Адел С. Седра, Кенет Џ. Смит Издавач: Оксфорд Универзитет	978-608453547-8	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Територии на профит	Автор: Гари Филдс	978-608456336-5	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Производно инженерство и технологија	Автор: Стивен Р. Шмид, Сероп Калпакијан	978-608453521-8	3 (на македонски јазик)	
Комуникациски мрежи- Основни концепти и клучни архитектури	Автор: Алберто Леон-Гарсија, Индра Виџаја	978-608453546-1	3 (на македонски јазик)	
Современи дигитални и аналогни комуникациски системи-	Багавандес П. Лати	978-608453506-2	3 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Принципи на економијата	N. Gregory Mankiw	978-032458997-9	3 (на македонски јазик)	САД
Меѓународна економија-теорија и пракса	Krugman, P. And Obstfeld, M,	978-608210061-1	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Економија на јавниот сектор	Џозеф И. Стиглиц	978-608210056-5	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Макроекономија-Европски текст	Michael Burda, Charles Wyplosy	978-608456324-2	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Современо банкарство	Shelagh Heffernan	978-608456329-7	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Економија во здравството	Feldstein, P.J.	978-608456343-3	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Напредна макроекономија	D. Romer	978-998918395-3	3 (на македонски јазик)	Магор
Маркетинг истражувања	David A. Aker, V. Kumar, George S. Day	978-608210066-2	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Модерна економија на трудот -Теорија и јавна политика	Ronald G. Smith, Robert S.	978-998918398-0	3 (на македонски јазик)	Магор

Геологија за инженерите и стручњаци за животна средина	Кенју, Алан Е Прентис Холл	978-998978996-0	3 (на македонски јазик)	Дата Понс
Маркетинг за хотелиерство и туризам	Џон Т.Боуен, Џејмс	978-608222004-8	3 (на македонски јазик)	Дата Понс
Динамика на електрична енергија	Малколм Кеј	978-608457727-0	3 (на македонски јазик)	Три
Привлекување на инвеститори	Филип Котлер	978-608457725-6	3 (на македонски јазик)	Три
Развојна географија	Руперт Ходер	978-998900660-9	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
Уметноста на компјутерското програмирање(Том 4, вовед во комбинаторните алгоритми и булови функции	Доналд Е.Кнут	978-998955189-8	3 (на македонски јазик)	Микена
Студентски прирачник со решенија кон Аткинсоновата физичка хемија	Чарлс Трап, Маршал Кади,Петар Аткинс	978-608210067-0	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Пишување со смисла	Маргот Нортхеј, Џуди Џевински	978-998986696-8	3 (на македонски јазик)	Арбериа Тетово
Микроекономијата на технолошките системи	Кристијано Антонели	978-608457735-5	3 (на македонски јазик)	Три
Криза со отпадот : депонии, печки за палење отпад и како да ја одржуваме иднината	Ханс Тамемаги	978-998986645-6	3 (на македонски јазик)	
Правда и животна средина	Ендру Добсон	978-998986646-3	3 (на македонски јазик)	Арбериа Тетово
Земјоделството и животната средина:Перспективите на постојаниот развој во руралните области	Ернст Луц	978-998986648-7	3 (на македонски јазик)	Арбериа Тетово
Меѓународно семејно право	Д.Мариен Блер/ Мерл Х. Вајнер	978-998918394-5	3 (на македонски јазик)	Магор
Вовед во римско право	Бери Николас	978-998900738-5	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
Учебник по римско право	Ендру Борковски, Пол ду Плесис	978-998900737-8	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
Судска ревизија и правата на приватните страни во правото на ЕУ	Анцела Вард	978-998900698-2	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
Европско право на интелектуална сопственост	Теренс Прајм	978-998900709-5	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
Начела на корпоративното финансиско право	Елиз Феран	978-998900747-7	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
Меѓусебно влијание меѓу правото на ЕУ и националното право	Даниела Обрадович, Николас Лавранос	978-998900757-6	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
Европски устав	Џулиано Амато, Жак Зилер	978-998900739-2	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
Казнено право- посебен дел 1	Јоханес Веселс, Михаел Хетингер	978-608210060-3	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Историски вовед во западното уставно право	Р.ИИ. Ван Кенегем	978-608210079-4	3 (на македонски јазик)	Табернакул
„Криминалистичкото истражување со мапирање на криминалот“	Рејчел Боба	978-998968252-0	3 (на македонски јазик)	Нампрес
Уметноста и науката на преговарањето	Хауард Раифа	978-608456343-3	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Правење попис на шумскиот инвентар-Методологија и примена	Аника Кангас, Мати Малтамо	978-608210036-4	3 (на македонски јазик)	

Органско производство и употреба на заменски култури	Франц Бавец, Мартина Бавец	978-998918790-2	3 (на македонски јазик)	Три
Основни процеси во екологијата- Пристап од аспект на системите на Земјата)	Дејвид М.Вилкинсон	978-998918792-6	3 (на македонски јазик)	Три
Биологија на јаболка и круши	Џон Џ. Џексон	978-608210037-9	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Географски информациски системи-вовед	Џули Делејни, Кимберки Ван Хил	978-998918793-3	3 (на македонски јазик)	
Анализи и производство на вино	Брус В.Зуклин, Кенет К.Фугесланг, Бери Х.Гамп, Фред С.Нурај	978-608650290-4	3 (на македонски јазик)	Ад Вебум
Билтморски лекции за силвикултурата	Карл Алвин Шенк	978-998918796-4	3 (на македонски јазик)	Три
Примена на ГИС во земјоделството	Френсис Џ. Пирс, Дејвид Клеј	978-608456312-9	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Развојот на растенијата и климатските промени	Џејмс И.Л. Морисон, Мајкл Д.Моркрофт	978-608456311-2	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Ориентални видови храна и растенија, хемиски состав и ефекти врз здравјето	Чи-Танг Хо, Џен Кун Лин и Кун Ју Женг	978-608210051-4	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Меѓународна трговија и земјоделство	Вон В.Ку, П.Лин Кенеди	978-608457702-7	3 (на македонски јазик)	Три
Принципи на агроиндустрискиот менаџмент	Џејмс Џ.Бајрлајн, Кенет К.Шниберлер, Доналд Д.Озборн	978-608456328-0	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Шумарство засновано на постојана покровност- процена, анализа, сценарија	Клаус Фон Гадоу, Јурген Надел, Јоаким Саборовски	978-608457717-1	3 (на македонски јазик)	Три
Менаџмент на фарма	Доналд Д.Кеј, Вилијам М.Едвардс, Патриша А.Дафи	978-608457718-8	3 (на македонски јазик)	Три
Билки:Предизвици во хемијата и во биологијата)	Мингфу Ванг, Шенгим Санг, Јуси Сун Хванг, Џи Танг Хо	978-608456334-1	3 (на македонски јазик)	Акадески печат
Однесувањето на потрошувачите и маркетиншките стратегии	Џ.Пол Питер,Џери Олсон	978-608457724-9	3 (на македонски јазик)	Три
Дизајн на интеракција	Шарп Роцелс Прис	978-608453556-0	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Основи за програмските јазици	Џон, Џ Мичел	978-608453557-7	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Вовед во алгоритмите на биоинформатиката	Нил Џ.Џонс и Павел А.Певзнер	978-608453549-2	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Научете Перл	Рендал Л.Шварц и Том Финикс	978-608650294-2	3 (на македонски јазик)	Ад Вербум
Дигитален Дизајн	М.Морис Мано, Мајкл Д.Џилети	978-608453554-6	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Вовед во роботика	Џон Џ.Крег	978-608650296-6	3 (на македонски јазик)	Ад Вербум
Концепти во програмските јазици	Џон Џ Мичел	978-608453552-2	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Основни концепти за Биоинформатиката	Ден Е Крејн, Мајкл Рајмер	978-99895117-6	3 (на македонски јазик)	Абакус
Практична криптографија	Нилс Фергусон, Брус Шнајдер	978-608453550-8	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Програмски јазик Ц	Брајан Б Керингам	978-608453548-5	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Унике мрежно програмирање	В. Ричард Стивенс	978-608453553-9	3 (на македонски јазик)	Арсламина

Дизајнирање на вградени системи	Питер Марвелел	978-608650293-5	3 (на македонски јазик)	Ад Вербум
Водич за вакцини(ризичи и предности за деца и возрасни	Randal Wusteder	978-608223005-1	3 (на македонски јазик)	Магор
Клинички постапки при очен преглед	Даниел Курц, Ненси Брадфорд	978-608210072-7	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Основи на офталмологијата	Синтија Брадфорд	978-608210092-1	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Комуникациска вештина во клиничката практика: комуникација помеѓу пациент и доктор)	К. Р. Сетураман	978-608210083-2	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Невроанатомија: атлас на структури,пресеци и системи	Дуејн Е. Хејнс	978-608210093-7	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Физиолошки атлас во боја	Штефан Зилбернагл, Аристотел Деспопулос	978-608210099-9	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Форензичка патологија	Винсент и Доминик Димајо	978-608210090-5	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Основи на клиничката имунологија	Хелен Чапел, Мансел Хејни, Сираџ Мизба, Нил Сноуден	978-608210097-2	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Криминалистика: вовед во форензика	Ричард Сеиферстин	978-608210103-0	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Статистика за бизнис и економија	Пол Њуболд, Вијилам Карлсон, Бети Торн	978-998918399-6	3 (на македонски јазик)	Магор
Вовед во финансиско сметководство	Хорнгрен, Сандем, Филбрик	978-608223002-7	3 (на македонски јазик)	Магор
Макроекономија	Ендру Б.Абел, Бен С.Бернан, Дин Крушр	978-608210039-5	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Запознавање со Енергетските Капацитети и нивната либерализација	Лорин Филипсон и Х.Ли Вилис	978-998986698-2	3 (на македонски јазик)	Арбериа-Тетово
Европско кривично право	Бернд Хекер	606222006-2	3 (на македонски јазик)	Дата Понс
Случаи и материјали од меѓународното право	Роберт Мекуркуел	978-608222007-9	3 (на македонски јазик)	Дата Понс
Компјутерска сигурност	Дитер Голман	978-608650297-3	3 (на македонски јазик)	Ад Вербум
Компјутерска графика	Алан Ват	978-608460602-4	3 (на македонски јазик)	Абакус
Структурирана компјутерска организација	Ендру Таненбаум	978-998995119-0	3 (на македонски јазик)	Абакус
Окефордски прирачник за криминологија	Мајкл Мегваер, Род Морган, Роберт Рајнер	978-998968253-7	3 (на македонски јазик)	Нампрес
Управување со животната средина во организации	Џон Брејди	978-998984354-9	3 (на македонски јазик)	Коста Абраш
Патофизиологија на болести, Вовед во клиничка медицина	Стефан Ц.Мек Фи, Вилијам Г.Генонг	978-608210126-2	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Атлас во боја и текстови за КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА	Чарлс Д.Форбс, Вилијам Ф.Дексон	978-608223015-9	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Човекот во развој	Кит Л.Мур и Т.В.Н. Персо	978-608210139-1	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Основи на патологијата според Робинс	Кумар, Абас , Фаусто и Мичел	978-608210129-4	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Основен атлас на инфективни болести	Д-р Џералд Л.Мандел	978-608210120-0	3 (на македонски јазик)	
Робинс и Котран, ПАТОЛОШКИ АТЛАС	Д-р Едвард К.Клат	978-608456365-5	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Современа политичка филозофија	Вил Кимлика	978-608456323-5	3 (на македонски јазик)	Академски печат

Ресурсите на земјата	Џејмс Р.Крег/Дејвид Џ.Воган Брајан Џ. Скинер	978-608457737-9	3 (на македонски јазик)	Три
Прирачник за иноватори - методи за трансформирање на власта	Дејвид Озборн, Питер Пластрик	978-608456340-2	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Шверц и трговија со луѓе - Сите патишта водат кон Америка	Шелдон С.Цанг	978-608456332-7	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Политика на изборни системи	Мајкл Галагер, Пол Мичел	978-608456326-6	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Право на трговски друштва	Дерек Френч	978-608210117-0	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Поднесување на предмет пред Европскиот суд за човекови права	Филип Лич	978-608210121-9	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Вовед во меѓународно кривично право и кривична процедура	Роберт Крајер, Хакан Фриман, Дери Робинсон, Елизабет Вилмсхерт	978-608210111-1	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Странско право во граѓански парници	Софи Гиromе	978-608210110-1	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Управување со човечки ресурси	Роберт Л.Матис, Џон Х.Џексон	978-608223019-1	3 (на македонски јазик)	Магор
Системи за бази на податоци;	Хектор Гарсија – Молина, Џефри Д. Улман, Џенифер Видом	978-608453562-1	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Електронска Трговија(бизнис, технологија, општество)	Кенет К.Лаудон, Карол Герсио Травер	978-608453565-2	3 (на македонски јазик)	
Веројатноста роботика	Себастијан Трун, Волфрам Бургард, Дитер Фокс	978-608453563-8	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Дистрибуирани системи, принципи и парадигми	Ендрју С.Таненбаум, Мартин Вен Стин	978-608453564-5	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Меѓународен бизнис	Џарлс В.Л.Хил	978-013602965-6	3 (на македонски јазик)	
Принципи на маркетинг	Филип Котлер и Гери Армнстронг	978-608456359-4	3 (на македонски јазик)	
ПРАВО НА ЕУ, текстови, случаи и материјали	Пол Крег, Грејн де Бурка	978-608223021-4	3 (на македонски јазик)	Магор
Правото на вработување на ЕЗ	Кетрин Барнард	978-608456379-2	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Економија на родовите	Џојс П.Џејкобсен	978-608456377-8	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Политичка теорија на игра ВОВЕД	Нолан Меккарти, Адам Меировиц	978-608456381-5	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Физика за заштита од радијација	Џејмс Мартин	978-998900726-2	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
Хемија на експлозивни	Жаклин Акаван	978-608650292-8	3 (на македонски јазик)	Ад Вербум
Управување со глобализацијата	Дејвид Хелд и Ентони Мекгру	978-608456367-9	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Глобализација на светската политика	Џон Бејлис, Стив Смит и Патриша Овенс	978-608210075-1	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Луѓе, држави и страв: Проблемот со националната безбедност во меѓународните односи	Бери Бузан	978-608456380-8	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Идентитет, миграција и новата безбедносна агенда во Европа	Оле Вевер, Бери Бузан, Мортен Келструп, Пјер Леметр	978-608456382-2	3 (на македонски јазик)	Академски печат

Криптографија и безбедност на мрежа, (четврто издание)	Вилијам Сталинге	987-608460603-1	3 (на македонски јазик)	Абакус
Водич за безбедност во исхраната	Ричард Лавли, Лори Кертис и Џуди Дејвис	978-608229114-7	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Обработување на земјата	Пит Даниел	978-608229115-4	3 (на македонски јазик)	
Епидемиологија на животната средина	Реј М.Мерил	978-608229116-1	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Стресот и благосостојбата на животните	Д.М.Брум и К.Џ.Џонсон	978-608453576-8	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Болести кај дивите животни	Гери А.Вобсер	978-608229102-4	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Гените како храна	Стивен Нотингам	978-608453581-2	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Меѓународна здравствена пракса	Даниел Перлман и Анаја Рој	978-608453577-5	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Атлас на човечката функционална анатомија	Џорџ Д.Зуијдема	978-608453595-9	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Генетика на синдромите на дебелината	Филип Л.Билс, И.Садаф Фаруки, Стивен О'Рајли	978-608453586-7	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Регенерација на ткива и органи кај возрасни	Јоанис В.Јанас	978-608229136-9	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Пиенето како проблем	Ник Хедер и Ијан Робертсон	978-608453571-3	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Хемија на елементи	Н.Н. Гринвуд А.Ерншо	978-998900727-9	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
Вовед во биоинформатика	Артур М. Леск	978-608462701-3	3 (на македонски јазик)	
Вештачка Интелигенција, Современ приод	Стјуарт Расел, Питер Норвиг	978-608460606-2	3 (на македонски јазик)	Абакус
OpenGL, Супер Библија (четврто издание) Упатства и референци	Ричард С. Рајт Помладиот, Бенџамин Липчек, Николас Хемел	978-608460604-8	3 (на македонски јазик)	Абакус
Систем на управување со бази на податоци	Рамакришнан Рагу и Јоханес Герке	978-608460609-3	3 (на македонски јазик)	Абакус
Логиката на колективна акција	Манкур Олсон	978-608453572-0	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Теорија на невработеност во услови на еквилибриум	Кристофер А.Писаридес	978-608453597-3	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Управување со јавниот сектор	Норман Флин	978-608229131-4	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Границите на меѓународно право	Џек Л.Голдсмит и Ерик А.Поснер	978-608453591-1	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Пропаѓањето на социјалната држава	Асаф Разин, Ефрим Садка во соработка со Чанг Вун Нам	978-608453587-4	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Административното право на земјите од Европа	Мајкл Фромонт	978-608229125-3	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Историја на француското приватно право од 1804	Жан-Луи Халперен	978-608229133-8	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Битието на правдата	Алан М. Дершовиц	978-608229100-0	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Писма до младиот адвокат	Алан Дершовиц	978-608453590-4	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Методи кои се употребуваат во контролирани студии на случај	Хароутун К.Арменијан	978-608453588-1	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Анализа на глобалната политичка економија	Ендру Валтер и Готам Сен	978-608229120-8	3 (на македонски јазик)	Арсламина

Казнено процесно право	Фридрих-Кристијан Шредер	978-608229155-0	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Меѓународно приватно право	Чешир, Норт, Фосет	978-608456397-6	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Принципи на образованието за бизнис маркетинг	Џ. Дејвид ЛихтенТал	978-608453575-1	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Динамика на пазарот-нова финансиска економија	Џозеф Л.Мекколи	978-608453598-0	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Проект менаџмент во градежништвото	Алан К.Творд и Џ.Гордон Рис	978-608229105-5	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Архитектурата на модерна Италија-книга 1	Тери Кирк	978-608229107-9	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Градење со земја	Гернот Минке	978-608229106-2	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Предности во термалната и нетермалната заштита на храната	Горав Тевари и Вицеј К.Џунеца	978-608229135-2	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Стандарди за заштита на инвестициите	Аугуст Рајниш	978-608229118-5	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Биологија на виновата лоза	Мајкл Г.Мулинс, Алан Букет и Лери Е.Вилијамс	978-608229137-6	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Корпоративски преземања и продуктивност	Френк Р.Лихтенберг	978-608453579-9	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Меѓународен маркетинг	Роџер Бенет и Џим Блит	978-608453585-0	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Маркетинг за немаркетинг менаџери	Нортон Пели	978-608229126-0	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Црковна Архитектура	Дејвид Стенклиф	978-608229150-5	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Менаџмент	Ричард Л.Дафт	978-03245370070-3	3 (на македонски јазик)	Thomson
Вовед во алгоритми	Томас Корман	978-998955293-2	3 (на македонски јазик)	Микена
Здравствени информации	Абделхак, Гростик, Хенкен, Џејкобс	978-608223017-7	3 (на македонски јазик)	Магор
Ботаника на желбата	Мајкл Полан	978-608229154-3	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Подобрување на благосостојбата на животните	Темпл Грандин	978-608229142-0	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Дизајнирање интерфејс	Џенифер Тибвел	978-059600803-1	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
Локална самоуправа	Џејмс М.Бановец	978-608456320-4	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Општа, органска биохемија	Katherine J Denniston, Joseph J Topping, Robert L. Caret	978-008210146-4	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Куби Имунологија	Thomas J. Kindt, Barbara A. Osborne, Richard A. Goldsby	978-608210159-6	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Јавно здравство и превентивна медицина	Макси Росенау, Роберт Б. Валас	978-608210141-3	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Фармаколошка основа на терапевтиците	Laurence Brunton, John Lazo, Keith Parker	978-608210131-6	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Клиничка дерматологија	Томас Ф. Хабиф	978-608210161-8	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Атлас за Педијатриска физикална дијагноза	Basil J. Zitelli, Holly W. Davis	978-608210164-2	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Бубрежна патофизиологија	Д-р Хелмут Г.Ренке	978-608229144-9	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Оперативен менаџмент за конкурентска предност	Ричард Б.Чејс, Ф. Роберт Џејкобс, Николас Ј.Аквилано	73121665-6	3 (на македонски јазик)	Mc Graw-Hill Irwin
Управување со човечки ресурси	Џорџ В. Боландер, Скот А Снел	032459331-7	3 (на македонски јазик)	Канада

Наука за атмосферата, Вовед	Џон М.Валас Питер В.Хобс	978-608210082-1	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Претприемништво и мали фирми	Дејвид Дикинс Марк Филс	978-608457749-2	3 (на македонски јазик)	Три
Вовед во економетрија со примени	Раму Раманатан	978-608457761-1	3 (на македонски јазик)	Три
Земјоделска економија	Џон В.Гудвин	978-608457772-0	3 (на македонски јазик)	Три
Шумарство-прирачник	Од Карл Ф.Вангер-Уредник	978-608456393-8	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Основи на деловно комуницирање	Мери Елен Гафи	978-032431392-5	3 (на македонски јазик)	
Рекламирање и промоција:Интегрирана перспектива за маркетинг комуникација	Џорџ Белч, Мајкл А.Белч	978-007325596-5	3 (на македонски јазик)	Mc Graw-Hill Irwin
Меѓународен бизнис	Даниелс, Радебау, Саливен	978-013602965-6	3 (на македонски јазик)	Пearson
„Компјутациона статистика во климатологијата“	Илја Полјак	978-608456395-2	3 (на македонски јазик)	Академски печат
„Вовед во топологија“ од Берт Менделсон	Берт Менделсон	978-608231000-8	3 (на македонски јазик)	Академски печат
„Прирачник за настава по природни науки методи, вежби и упатства“	Норман Хер	978-608231002-2	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Клиничка анестезиологија	Г.Едвард Морган, Џуниор, д-р, Мајкл С.Микаил, д-р, Мајкл Џ.Мареј, проф.д-р	978-608223060-3	3 (на македонски јазик)	Магор
Основи на оториноларингологијата	Р. Пробст, Г.Гравес, Х.Иро	978-608456391-4	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Медицинска микробиологија	Д.Гринвуд, Р.Слек, Џ.Појтерер, М.Барер	978-6088456378-5	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Епидемиологија на јавното здравство	Р.Флиис, Т.Селерс	978-608231006-0	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Администрација на јавното здравство	Л.Новик, С.Мороу, Г.Мејс	978-608231010-7	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Меритова неврологија	Луис П. Роуленд	978608210163-4	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Учебник за радиографско позиционирање и соодветна анатомија	Кенет Л. Бонтрејцер, Џон П. Лампињано	978-608210169-3	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Акушерство Нормални и проблематични бремености	Стивен Г. Габ, Џенифер Р. Нибил, Џо Ли Симпсон	978-608210181-2	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Клиничка гинеколошка онкологија	Дисаиа, Крисман	978-608210188-0	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Клинички ориентирана анатомија	Кит Л. Мур, Артур Ф. Дали, Ан М. Р. Агур	978-608210183-9	3 (на македонски јазик)	Табернакул
Основни сметководствени принципи	Вајлд, Шо и Дијабета	978-608231019-0	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Аткинсова ФИЗИЧКА ХЕМИЈА	Питер Аткинс, Жулио Де Паула	978-998900879-5	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
„Хеометрија – статистика и компјутерски софтвери во аналитичката хемија“ од	Матијас Ото	978-608231016-9	3 (на македонски јазик)	Академски печат
Физиологија на животни	Пет Вилмер, Грахам стоун, Јан Џонстон	978-998900836-8	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
Економски ефект на буџетот на владата	Елханан Хелпман, Асаф Разин и Ефраим Садка	978-608229293-9	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Создавање на јавната вредност	Марк Х. Мур	978-608229321-9	3 (на македонски јазик)	Арсламина

Основа за маркетинг менаџмент	Филип Котлер, Кевин Лејн Келер	978-608229282-3	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Маркетинг менаџмент	Филип Котлер, Кевин Лејн Келер	978-602222002-4	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Материјали за градежни материјали и инфраструктура	Михаел С. Малмук, Џон П. Заниевски	978-608229306-6	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Вовед во техниките и науката за животната средина	Гилберт М. Мастерс, Вендел П. Ела	978-608229292-2	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Основи на патно инженерство и сообраќајна анализа	Фред Л. Манеринг, Скот С. Вашбурн, Валтер П. Киларески	978-608229304-2	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Почва и анализи на животната средина	Кит А. Смит, Крис Е. Мулинс	978-608229289-2	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Економика на земјоделството и агробизнис	Гејл Ј. Крејмер, Кларенс В. Јенсен, Даглас Д. Саутгејт	978608229310-3	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Учебник по економска анализа на граѓанското право	Ханс-Бернд Шефер, Клаус От	978-608229325-7	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Теорија на правото	Бренд Ритерс, Кристијан Филпер	978-608229308-0	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Меѓународно маркетинг истражување	В. Кумар	978-608229283-0	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Современа хемија во млекарството Том 3: Лактоза, вода, соли и споредни состојки	П. Ј. Х. Меквини и П. Ф. Фокс	978-608229318-9	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Биохемиско инженерство	Шигео Катох и Фумитаке Јошида	978-608229266-3	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Роботски системи за гледање	Бертолд Клаус, Пох Норн	978-608229276-2	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Земјоделски системи	Сиглинд Снап, Бери Паунд	978-608229322-6	3 (на македонски јазик)	Арсламина
МОДЕЛИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА РОБОТИТЕ	Mark W. Spong, Seth Hutchinson, M. Vidyasagar	978-608222032-1	3 (на македонски јазик)	Дата Понс
Вовед во механика на флуиди	Fay, James A.	978-608222030-7	3 (на македонски јазик)	Дата Понс
Физика во фабрика	Nopp, W. J., and M. L. Spearman	978-608222040-6	3 (на македонски јазик)	Дата Понс
Нелинеарни системи	Hassan K. Khalil	978-608222029-1	3 (на македонски јазик)	Дата Понс
Основи на електрични кола	Alexander, Charles, and Matthew Sadiku	978-608222038-3	3 (на македонски јазик)	Дата Понс
Педијатрија и здравје на детето	Мери Рудолф, Тим Ли, Малколм Левен	978-608229294-6	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Структурна анализа	Р. Ч. Хиблер	978-608229320-2	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Водич за дисекција на кучето	Еванс де Лахунта	978-608229323-3	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Деловна комуникација	Томас Ј. Минс	978-608229307-3	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Вовед во веројатност	Димитриј П. Берпекас, Џон Н. Цициклис	978-608229309-7	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Создавање добри граѓани	Дајен Равич, Џозеф П. Витерити	978-608229295-3	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Исхрана на културите во стакленик	Џес Соневелд, Вим Вохт	978-608229336-3	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Динамика на мултилатерализмот	Џејмс П. Мулдон, д-р Џоан Фагот Ејвиел, Ричард Реитано и Рл Саливан	978-608229338-7	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Стратегиски менаџмент во туризмот	Луиз Мутињо	978-608229340-0	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Прирачник за практична терапија со лекови	Данкан Ричардс, Цефри Аронсон	978-608229364-6	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Јавно право за Владини договори	А. Ц. Ј. Дејвис	978-608229346-2	3 (на македонски јазик)	Арсламина

Административно право	Жан Валин	978-608229285-4	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Нано влакна и нано технологија во текстилна индустрија	П.Д. Браун, К. Стивенс	978-608229348-6	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Истражување на криминалистичка анализа	Кристофер Брус	978-998918358-9	3 (на македонски јазик)	Магор
Извршување на судските одлуки во Европа,	Венди Кенет	978-99890700-2	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
„Дипломатија: Теорија и пракса“,	Г. Р. Бериц	978-998998301-6	3 (на македонски јазик)	11 Октомври
Мултилатерална дипломатија и Обединетите нации денес,	Џејмс П. Малдун Јуниор, ЏоЕн Фагот Авил, Ричард Рејтано, Ерл Саливен	978-998900682-1	3 (на македонски јазик)	Просветно дело
Да се одбегне НЕ	Вилијам Јури	978-998968246-9	3 (на македонски јазик)	Нампрес
Концепти во ТЕХНОЛОГИЈА НА ВИНО	Д-р Јер Маргалит	978-608229101-7	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Познавање на почвите наменети за подигање лозови насади	Роберт Е.Вајт	978-608453578-2	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Фуражни култури, поинакви треви: како да се огледуваат, жнеет и употребуваат	Томас Шол	978-608229134-5	3 (на македонски јазик)	Арсламина
Вкусот на храната	Хиротоши Тамура , Сузан Е.Ебелер, Кики Кубота и Џери Р.Такока	978-608229124-6	3 (на македонски јазик)	Арсламина

Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Број на примероци	Издавачка куќа
Право на административни договори	Кристофер Гуетје	978-608-229-061-4	2 (на албански јазик)	Арс Ламина
Меѓународно приватно право Том 1	Доминик Буро, Хорациа Муир Ват	978-608229313-4	2 (на албански јазик)	Арс Ламина
Меѓународно приватно право Том 2	Доминик Буро, Хорациа Муир Ват	978-608229305-9	2 (на албански јазик)	Арс Ламина
Принципи на меѓународно право	Шон Д Марфи	978-608229330-1	2 (на албански јазик)	Арс Ламина
Малолетничка деликвенција	Михаел Валтер	978-608-229-049-2	2 (на албански јазик)	Арс Ламина
Филозофија на правото	Рајнхолд Ципелиус	978-608-229-033-1	2 (на албански јазик)	Арс Ламина
Даночно право	Жан Жак Бјенвену, Тјери Ламбер	978-608229286-1	2 (на албански јазик)	Арс Ламина
Историја на политичките идеи	Жан Тушар	9786082290898	2 (на албански јазик)	Арс Ламина
Право на животна средина	Агата Вен Ланг	978-608229298-4	2 (на албански јазик)	Арс Ламина
Основи на трговско право	Еуген Клуинцингер	978-608-229-090-4	2 (на албански јазик)	Арс Ламина
30 проблеми од областа на правото за кривичната постапка	Дитер Резнер	978-608229331-8	2 (на албански јазик)	Арс Ламина
Јавно право	Мишел Верпо, Латиција Жанико	978-608229311-0	2 (на албански јазик)	Арс Ламина
Историја на политичките идеи - том 1	Жан Тушар	978-6082292243	2 (на албански јазик)	Арс Ламина

Нација во подем	Ден Сенор Сол Сингер	978-608229279-3	2 (на албански јазик)	Арс Ламина
Теорија на правото	Бренд Ригерс, Кристијан Фишер	978-608229277-9	2 (на албански јазик)	Арс Ламина
Антропологија на религијата,	Фиона Боуви	978-608210053-0	2 (на албански јазик)	Табернакул
Дистрибуирани оперативни системи	Ендрју Танен Баун	978-998900860-3	2 (на албански јазик)	Просветно дело
Економија за менаџери	Paul G.Farnham	978-998978990-8	2 (на албански јазик)	Дата Понс
Принципи на економијата	N.Gregory Mankiw	978-032458997-9	2 (на албански јазик)	САД
Геологија за инженерите и стручњаци за животна средина	Кејџу, Алан Е Прентис холл	978-998978995-3	2 (на албански јазик)	Дата Понс
Маркетинг за хотелиерство и туризам	Џон Т.Боуен, Џејмс	978-608222005-5	2 (на албански јазик)	Дата Понс
Сетилно брендирање	Мартин Линдстром	978-608457732-4	2 (на албански јазик)	Три
Динамика на електрична енергија	Малколм Кеј	978-608457728-7	2 (на албански јазик)	Три
Привлекување на инвеститори	Филип Котлер	978-608457726-3	2 (на албански јазик)	Три
Развојна географија	Руперт Ходер	978-998900658-6	2 (на албански јазик)	Просветно дело
Социјална антропологија	Крис Хан	978-998955187-1	2 (на албански јазик)	Микена
Уметноста на компјутерското програмирање(Том 4, вовед во комбинаторните алгоритми и булови функции	Доналд Е.Кнут	978-998955190-1	2 (на албански јазик)	Микена
Студентски прирачник со решенија кон Аткинсоновата физичка хемија	Чарлс Трап, Маршал Кади,Петар Аткинс	978-608210068-9	2 (на албански јазик)	Табернакул
Вовед во лимнологијата	Стенли Додсон	978-998900688-3	2 (на албански јазик)	Просветно дело
Микроекономијата на технолошките системи	Кристијано Антонели	978-608457736-2	2 (на албански јазик)	Три
Правда и животна средина	Ендрју Добсон	978-998986647-0	2 (на албански јазик)	Арбериа-Тетово
Водич за вакцини(ризичи и предности за деца и возрасни	Randal Wusteder	978-608223006-1	2 (на албански јазик)	Магор
Клинички постапки при очен преглед	Даниел Курц, Ненси Брадфорд	978-608210073-5	2 (на албански јазик)	Табернакул
Основи на офталмологијата	Синтија Брадфорд	978-608210080-8	2 (на албански јазик)	Табернакул
Епидемиологија, биостатика и превентивна медицина	Џејмс Џ. Џекел, Дејвид Л. Кац, Џоан Џ. Елмор, Доротеа М.Џ. Вајлд	978-608210087-5	2 (на албански јазик)	Табернакул
Комуникациска вештина во клиничката практика: комуникација помеѓу пациент и доктор)	К. Р. Сетураман	978-608210081-6	2 (на албански јазик)	Табернакул

Невроанатомија: атлас на структури, пресеци и системи	Дуејн Е. Хејнс	978-608210094-8	2 (на албански јазик)	Табернакул
Физиолошки атлас во боја	Штефан Зилбернагл, Аристотел Деспопулос	978-608210089-1	2 (на албански јазик)	Табернакул
Форензичка патологија	Винсент и Доминик Димајо	978-608210091-3	2 (на албански јазик)	Табернакул
Криминалистика: вовед во форензика	Ричард Сеиферстин	978-608210104-9	2 (на албански јазик)	Табернакул
Оптика	Јуџин Хехт	978-608210109-5	2 (на албански јазик)	
Маркетинг на млеко од аспект на потрошувачот	Стивен Т. Торнтон, Ендру Рекс	978-608210113-8	2 (на албански јазик)	Табернакул
Медицинска биохемија	Александар К. Брауни, Џон К. Керноан	978-608210106-5	2 (на албански јазик)	Табернакул
Управување со животната средина во организации	Џон Брејди	978-998984354-9	2 (на албански јазик)	Коста Абраш
Хистологија, текст и атлас (клеточна и молекуларна биологија)	Мајкл Х. Рос, Војнич Павлина	978-608210133-2	2 (на албански јазик)	Табернакул
Атлас во боја и текстови за КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА	Чарлс Д. Форбс, Вилијам Ф. Џексон	978-608223016-7	2 (на албански јазик)	Табернакул
Основи на патологијата според Робинс	Кумар, Абас, Фаусто и Мичел	978-608210130-9	2 (на албански јазик)	Табернакул
Робинс и Котран, ПАТОЛОШКИ АТЛАС	Д-р Едвард К. Клат	978-608456362-4	2 (на албански јазик)	Академски печат
Ресурсите на земјата	Џејмс Р. Крег Дејвид Џ. Воган Брајан Џ. Скинер	978-608457761-4	2 (на албански јазик)	Три
Вовед во хидрологија	Вилфрид Брутсерт	978608210122-4	2 (на албански јазик)	Табернакул
Неорганска хемија (четврто издание)	Аткинс, Овертон, Рурк, Велер, Армстронг	978-998955267-3	2 (на албански јазик)	Микена
Секоја Фарма-ФАБРИКА	Дебора Фиццерланд	978-608229178-9	2 (на албански јазик)	Арсламина

Концепти во ТЕХНОЛОГИЈА НА ВИНО	Д-р Јер Маргалит	978-608229148-2	2 (на албански јазик)	Арсламина
Познавање на почвите наменети за подигање лозови насади	Роберт Е.Вајт	978-608229170-3	2 (на албански јазик)	Арсламина
Водич за безбедност во исхраната	Ричард Лавли, Лори Кертис и Џуди Дејвис	978-608229198-7	2 (на албански јазик)	Арсламина
Обработување на земјата	Пит Даниел	978-608229009-6	2 (на албански јазик)	Арсламина
Епидемиологија на животната средина	Реј М.Мерил	978-608229000-3	2 (на албански јазик)	Арсламина
Фуражни култури, поинакви тревни: како да се огледуваат, жнеат и употребуваат	Томас Шол	978-608229182-6	2 (на албански јазик)	Арсламина
Вкусот на храната	Хиротоши Тамура, Сузан Е.Ебелер, Кики Кубота и Џери Р.Такока	978-608229139-0	2 (на албански јазик)	Арсламина
Стресот и благосостојбата на животните	Д.М.Брум и К.Џ.Џонсон	978-608229197-0	2 (на албански јазик)	Арсламина
Здравје на живината и менаџмент	Дејвид Сеинсбери	978-608229144-4	2 (на албански јазик)	Арсламина
Животински инстинкти	Џорџ А.Акерлоф и Роберт Џ.Шилер	978-608229130-7	2 (на албански јазик)	Арсламина
Болести кај дивите животни	Гери А.Вобсер	978-608229008-9	2 (на албански јазик)	Арсламина
Меѓународна здравствена пракса	Даниел Перлман и Анаја Рој	978-608229195-6	2 (на албански јазик)	Арсламина
Белодробна патофизиологија	Џон Б.Вест	978-608229166-1	2 (на албански јазик)	Арсламина
Атлас на човечката функционална анатомија	Џорџ Д.Зуијдема	978-608229179-2	2 (на албански јазик)	Арсламина
Генетика на синдромите на дебелината	Филип Л.Билс, И.Садаф Фаруки, Стивен О'Рајли	978-608229152-9	2 (на албански јазик)	Арсламина
Пикардов прирачник за препарација и реставрација на забите	Е.А.М Кид, Б.Г.Н.Смит, Т.Ф.Вотсон	978-608229010-2	2 (на албански јазик)	Арсламина

Медицинска физиологија	Волтер Ф.Борон, Емил Ј.Булпап	978-141603115-4	2 (на албански јазик)	Канада
Клиничка хемија	Мајкл Л.Бишоп, Едвард П.Фоди, Лари Е.Шоеф	978-99890091-3	2 (на албански јазик)	Просветно дело
Прирачник за злоупотреба на дрога и алкохол	Гал Вингер, Џејмс Х.Вудс, Фредерик Г.Хофман	978-608229151-1	2 (на албански јазик)	Арсламина
Пиенето како проблем	Ник Хедер и Ијан Робертсон	978-608229169-7	2 (на албански јазик)	Арсламина
ЗАВИСНОСТ, Од биологија до политика за дрога	Д-р Аврам Голдстајн	978-608229180-2	2 (на албански јазик)	Арсламина
Хемија на елементи	Н.Н. Гринвуд А.Ерншо	978-998900942-6	2 (на албански јазик)	Просветно дело
Аналитичка хемија, вовед 7 издание	Даглас Ског, Доналд Вест, Џејмс Холер и Кроуч	978-998900911-2	2 (на албански јазик)	Просветно дело
Модерна аналитичка хемија	Дејвид Харви	978-998900906-8	2 (на албански јазик)	Просветно дело
Логиката на колективна акција	Манкур Олсон	978-608229143-7	2 (на албански јазик)	Арсламина
Теорија на невработеност во услови на еквилибриум	Кристофер А.Писаридес	978-608229186-4	2 (на албански јазик)	Арсламина
Управување со јавниот сектор	Норман Флин	978-608229190-1	2 (на албански јазик)	Арсламина
Трудово право	Ален Сушион	978-608229111-6	2 (на албански јазик)	Арсламина
Мотивација, посредништво и јавна политика	Џулијан ле Гранд	978-608229157-4	2 (на албански јазик)	
Европа и правото	Стиг Стромхем	978-608229113-0	2 (на албански јазик)	Арсламина
Границите на меѓународно право	Џек Л.Голдсмит и Ерик А.Поснер	978-608229123-9	2 (на албански јазик)	Арсламина
Пропаѓањето на социјалната држава	Асаф Разин, Ефрим Садка во соработка со Чанг Вун Нам	978-608229177-2	2 (на албански јазик)	Арсламина
Вовед во политика	Филип Бенетон	978-608229145-1	2 (на албански јазик)	Арсламина

Административното право на земјите од Европа	Мајкл Фромонт	978-608229122-2	2 (на албански јазик)	Арсламина
Историја на француското приватно право од 1804	Жан-Луи Халперен	978-608229160-4	2 (на албански јазик)	Арсламина
Битието на правдата	Алан М. Дершовиц	978-608229167-3	2 (на албански јазик)	Арсламина
Методи кои се употребуваат во контролирани студии на случај	Хароутун К.Арменијан	978-608229141-3	2 (на албански јазик)	Арсламина
Големите прашања на филозофијата и правото	Симон Гојар-Фабр, Рене Сев	978-608229012-6	2 (на албански јазик)	Арсламина
Анализа на глобалната политичка економија	Ендру Валтер и Готам Сен	978-608229002-7	2 (на албански јазик)	Арсламина
Казнено процесно право	Фридрих-Кристијан Шредер	978-608229185-7	2 (на албански јазик)	Арсламина
Принципи на образованието за бизнис маркетинг	Ц. Дејвид ЛихтенГал	978-608229188-8	2 (на албански јазик)	Арсламина
Динамика на пазарот-нова финансиска економија	Џозеф Ј.Мекколи	978-608229175-8	2 (на албански јазик)	Арсламина
Прецизен маркетинг	Џеф Забин и Греш Бребах	978-608229187-1	2 (на албански јазик)	Арсламина
Стратегиски маркетинг менаџмент	Александер Чернев	978-608229158-1	2 (на албански јазик)	Арсламина
Проект менаџмент во градежништвото	Алан К. Творд и Ц.Гордон Рис	978-608229183-3	2 (на албански јазик)	Арсламина
Земјена Архитектура	Вилијам Н.Морган	978-608229173-4	2 (на албански јазик)	Арсламина
Архитектурата на модерна Италија-книга 1	Тери Кирк	978-608229153-6	2 (на албански јазик)	Арсламина
Архитектурата на модерна Италија-книга 2	Тери Кирк	978-608229162-8	2 (на албански јазик)	Арсламина
Текстилни влакна;нивните физички,микроскопски и хемиски својства	Џозеф Мерит Метјуз	978-608229129-1	2 (на албански јазик)	Арсламина

Градење со земја	Гернот Минке	978-608229164-2	2 (на албански јазик)	Арсламин а
Стандарди за заштита на инвестициите	Аугуст Рајниш	978-608229189-5	2 (на албански јазик)	
Биологија на виновата лоза	Мајкл Г.Мулинс, Алан Букет и Лери Е.Вилијамс	978-608229138-3	2 (на албански јазик)	Арсламина
Корпоративски преземања и продуктивност	Френк Р.Лихтенберг	978-608229194-9	2 (на албански јазик)	Арсламина
Меѓународен маркетинг	Родер Бенет и Џим Блит	978-608229168-0	2 (на албански јазик)	Арсламина
Маркетинг за немаркетинг менаџери	Нортон Пели	978-608224014-0	2 (на албански јазик)	Арсламина
Црковна Архитектура	Дејвид Стенклиф	978-608229191-8	2 (на албански јазик)	Арсламина
Структура на материјалите	Самуел М.Ален, Едвин Ј.Томас	978-608222020-8	2 (на албански јазик)	Дата Понс
Здравствени информации	Абделхак, Гростик, Хенкен, Џејкобс	978-608223031-3	2 (на албански јазик)	Магор
Основи на робусното управување	Кемин Зои со Џон Ц.Дојл	978-608222021-5	2 (на албански јазик)	Дата Понс
Ретинално одлепување, принципи и практика	Даниел А.Бринтон и Ц.П.Вилкинсон	978-608229196-3	2 (на албански јазик)	Арсламина
Ботаника на желбата	Мајкл Полан	978-608229011-9	2 (на албански јазик)	Арсламина
Подобрување на благосостојбата на животните	Темпл Грандин	978-608229005-8	2 (на албански јазик)	Арсламина
Учебник по семејна медицина	Роберт Е.Ракел	978-608210151-0	2 (на албански јазик)	Табернакул
Јавно здравство и превентивна медицина	Макси Р.Ласт, Роберт Б.Валас	978-608210114-6	2 (на албански јазик)	Табернакул
Клиничка дерматологија	Томас П.Хабиф	978-608210162-6	2 (на албански јазик)	Табернакул

Атлас за Педијатриска физикална дијагноза	Basil J. Zitelli, Holly W. Davis	978-608210165-0	2 (на албански јазик)	Табернакул
Бубрежна патофизиологија	Д-р Хелмут Г.Ренке	978-608229172-7	2 (на албански јазик)	Арсламина
Оперативен менаџмент за конкурентска предност	Ричард Б.Чејс, Ф.Р.Дејкобе, Николас Ј.Аквилано	978-007312166-6	2 (на албански јазик)	Mc Graw-Hill Irwin
Рекламирање и промоција:Интегрирана перспектива за маркетинг комуникација	Џорџ Белч, Мајкл А.Белч	978-007325596-5	2 (на албански јазик)	Mc Graw-Hill Irwin
Општа хемија	Хил, Петручи, Мек Крири, Пери	978-608210173-1	2 (на албански јазик)	Табернакул
Гинекологија на Берек и Новак	Џонатан С. Берек	978-608210191-0	2 (на албански јазик)	Табернакул
архитектура - елементи, материјали, форми	Кристијан Голиер	978-608229244-1	2 (на албански јазик)	Арсламина
Борба против невработеноста	Ричард Лејард, Ларс Калмфорс	978-608229358-5	2 (на албански јазик)	Арсламина
Маркетинг движење	Филип Котлер, Дипак К.Џаин, Сувит Месинси	978-608229025-6	2 (на албански јазик)	Арсламина
Применета биологија на мускули и месо	Мин Ду, Ричард Ј. Мек Кормик	978-608229087-4	2 (на албански јазик)	Арсламина
Испитување на конструкциите на историските градби	Дејвид Џ. Фишети	978-608229073-7	2 (на албански јазик)	Арсламина
Механика на клетка	Давид Боул	978-608229324-0	2 (на албански јазик)	Арсламина
На крајот на војната	Роланд Парис	978-608229344-8	2 (на албански јазик)	Арсламина
Од енергетика до екосистеми: Динамика и структура на еколошките системи	N.Rooney,K.S.McCann and D.L.G. Noakes	978-140205336-8	2 (на албански јазик)	Дата Понс
Микроелектроника	Jerry C. Whitaker	978-608222023-9	2 (на албански јазик)	Дата Понс
„Вовед во физиката на тврдото тело“	Чарлс Кател	978-608231056-5	2 (на албански јазик)	Академски печат
Аткинсова Физичка хемија	Питер Аткинс, Жулио Де Паула	978-998900915-0	2 (на албански јазик)	Просветно дело
„Хеометрија – статистика и компјутерски софтвери во аналитичката хемија“ од	Матијас Ото	978-608231060-2	2 (на албански јазик)	Академски печат

Маркетинг менаџмент	Филип Котлер, Кевин Лејн Келер	978-608222003-1	2 (на албански јазик)	Арсламина
Нови насоки Читање, пишување и критичко мислење (Прирачник за наставници)	Питер С. Гарднер	978-998983823-2	2 (на албански јазик)	Европа 92
Бахтин и визуелната уметност	Дебора Џ. Хејнс		2 (на албански јазик)	Европа 92
Роберт Смитсон и Американскиот пејзаж	Рон Грацијани	978-998983826-2	2 (на албански јазик)	Европа 92
Акумулација на знаење и еволуција на индустријата	Мариана Мацукато	978-998978964-9	2 (на албански јазик)	Дата Понс
Нумеричко моделирање во Геомеханиката	Мануел Пастор, Клаудио Тамагнини	978-998978983-0	2 (на албански јазик)	Дата Понс
Минерални ресурси и развој	Г.С.Рунвал, К.Шакриар и Х.Ранџбар	81-7035364-5	2 (на албански јазик)	New Delhi
Микробиолошка биотехнологија	Александер Н.Г.лазерХироши Никаидо	978-998900833-7	2 (на албански јазик)	Просветно дело
Превенција од загадување - Пристап на управување со отпад за 21 век	Р.Рајан Дупон, Луис Теодор	978-608456398-3	2 (на албански јазик)	Академски печат

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга.

Член 3

Министерот за образование и наука врз основа на Записник склучува договор со директорот на НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-1866/2
9 април 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1256.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ЈУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „БРАКА МИЛАДИНОВЦИ“ – ИЛИНДЕН

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Број на примероци	Издавачка куќа
3Д Текстилни зајакнувачи во композитни материјали	Антонио Миравете	978-608229058-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Дизајн и производство на текстилни композити	А. Ц. Лонг	978-608229273-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Клиничка неврологија	Роџер П.Симон, Дејвид А.Гринберг, Мајкл Ј.Аминоф	978-608229030-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Краток приказ на микробиологијата	Симон Бејкер, Дејн Никлин, Навид Кан, Ричард Килингтон	978-608229057-7	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Реставративна стоматологија	А.Демисен Валмсли, Тревор Волш, Филип Ј.Лумли, Ф.Ј.Тревор Бурк, Едријан Шортал, Ричард Хејс-Хол, Иан Прити	978-608229159-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Прирачник за спортска и применета медицина	Домнал Мекојли	978-608229079-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Анатомија на човекот на пресеци	Харолд Елис, Бари М.Логан, Адријан К.Диксон	978-608229013-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Мерила на исходот во ортопедијата и ортопедската трауматологија	Пол Б.Пинсент, Цереми К.Т.Фербенк, Ендру Џ.Кар	978-608229076-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Прирачник за нефрологија и хипертензија	Пол Ј.Шил, Мајкл Ј.Чои	978-608229099-7	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Основи на реставрација на забите	Џејмс Б.Самит, Ј.Вилијам Робинс, Томас Ј.Хилтон, Ричард С.Шварц	978-608229083-6	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Медицина	Марк Џ.Фишман, д-р Ендру Р.Хофман, Ричард Д.Клауснер, Малколм С.Талер	978-608229219-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Физиологија	Линда С.Констанцо	978-608229214-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Амерички прирачник за клиничка медицина	Џорџ А.Флин	978-608229206-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Генетски predisпозиции за заразни заболувања	Ричард А.Кезлоу, Џенет М.Мекникол, Адриан В.С.Хил	978-608229221-2	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Сестрински дијагнози во психијатриско сестринство	Мери Џ.Таунсенд	978-608229215-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Сестринска нега во кардиологија: Сеопфатен водич	Ричард Хачет, Дејвид Р.Томпсон	978-608229231-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Функционална анатомија на рбетници	Лиам, Бемис, Вокер, Гранде	978-608229088-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Американски прирачник за клиничка стоматологија	Џон Д.Да Силва, Давид А.Мичел, Лора Мичел, Пол Брантон	978-608453587-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Теорија на оданочување и јавна економија	Луис Каплоу	978-608229054-6	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Постигнување способна Влада	Мерили С.Гриндл	978-608229192-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Модерни јавни финансии	Џон М.Квиглеј, Еуген Смоленски	978-608229016-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Економија на време и ризик	Кристијан Голиер	978-608229024-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Борба против невработеноста	Ричард Лејард, Ларс Калимфорс	978-608229047-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Економија на микрофинансирањето	Беатриз Армендариз, Џонатан Мордак	978-608229035-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Граничен трошок на јавните фондови	Бев далби	978-608453587-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Теорија на монетарните институции	Лоренс Х.Вајт	978-608229023-2	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Основи на маркетингот на здравствена заштита	Ерик Н.Берковиц	978-608229037-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Математика за банкарство и финансии	Денис Кокс, Мајкл Кокс	978-608229028-7	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Анализа на планирање маркетинг	Доналд Р.Леман, Расел С.Вајнер	978-608229181-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Ерата на маркетингот	Калман Ашлбаум	978-608229176-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Маркетинг движење	Филип Котлер, Дипак К.Цаин, Сувит Месинси	978-608229161-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Регулирање на економијата на јавни услуги	Мајкл А.Кру, Пол Р.Клејндорфер	978-608229077-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Знаење, информација и очекувања во модерната макроэкономија	Филип Агион, Роман Фридман, Џосеф Стиглиц, Мајкл Вудфорд	978-608229084-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Стратегија на монетарна политика	Фредерик С. Мишкин	978-608229069-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Светска трговија и плаќање	Ричард Е.Кејвс, Џефри А.Франкел, Роналд Тус Цоунс	978-608229075-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Економија на Европска интеграција	Чарлс Виплоц	978-608229029-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Стратегиско управување на пазарот	Дејвид А.Ејкер	978-608229039-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Стратегиско управување на пазарот	Дејвид А. Ејкер	978-608229039-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Практика на односи со јавноста	Фрејзер П. Сејтел	978-608229063-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Средна јавна економија	Жан Хиндрикс и Гарет Д. Мајлс	978-608229082-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Менаџирање на ризиците и финансиските институции	Џон К. Хул	978-608229080-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Избор благосостојба и мерење	Амарти Сен	978-608229074-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Фискални политики и порастот во светската економија	Џејкоб А. Френкел, Асаф Разин	978-608229212-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Економија на несовршениот свет	Ричард Арнот, Брус Гринвалд, Рави Канбур, Бери Нејлбаф	978-608229272-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Економска географија и јавна политика	Ричард Балдвин, Рикард Форслид, Филип Мартин, Жан Марко Огавијано, Фредерик Роберт-Никауд	978-608229275-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Објектите и животната средина	Вон Бредшо	978-608229251-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Процена на објекти и градежни работи	Спенс Гедес, Џон Вилијамс ФРИКС	978-608229229-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Ентериери	Карла Ј. Нилсон, Дејвид А. Тејлор	978-6082292182	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Пари, кредит и капитал	Џејмс Тобин, Стефан С.Голуб	978-6082292267	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Економетрија на финансиските пазари	Џон И. Кемпбел, Ендрју У. Лоу, А.Крег МекКинлеј	978-6082292427	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Кредитен ризик	Дарел Дафи, Кенет Џ. Сингтон	978-6082292229	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Стратегиски маркетинг за непрофитни организации	Алан Р. Андреасен, Филип Котлер	978-6082292281	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Комерцијално банкарство	Бентон Е. Гуп, Џејмс В. Колари	978-6082292236	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Вовед во банкарство	Барбара Касу Клаудија Џерардоне филип Молину	978-6082292588	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Градење на организациска меморија	Џон П. Жерард	978-608-229-060-7	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Процена на градби	Џ. Стенли Рабун, Ричард М. Келсо	978-608229156-7	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Меѓународни центри за архитектура	Хана Форд, Бриџет Сојерс	978-608229001-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Принципи на геотехничко инженерство	Браја М. Дас	978-608229070-6	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Архитектура - елементи, материјали, форми	Франческа Прина	978-608229043-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Испитување на конструкциите на историските градби	Дејвид Џ. Фишети	978-608229193-2	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Нов архитектонски атлас	Франциско Асенцио	978-608229021-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Паметни материјали	Аксел Ритер	978-60822965-2	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Затошпување, ладење осветлување	Норберт Лехнер	978-608229261-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Применета биологија на мускули и месо	Мин Ду, Ричард Ј. МекКормик	978-608229062-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Трпезни маслинки	А.Гаридо Фернандез, М.Х. Фернандез Диез, М.Р.Адамс	978-608229015-7	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Прирачник за американската технологија	Керол Парсел	978-608229018-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Сместување на добитокот	К.М.Вејтс, Д.Р.Чарлс	978-608229007-2	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Сместување и благосостојба на фармски животни	С.Х. Бакстер, М.Р.Бакстер, Џ.А.Д.МекКормак	978-608229032-4	4 (на македонски јазик)	Арс ламина
Хемија и биологија на производство на вино	Иан Хорнси	978-608229068-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Глобализирање на храната	Дејвид Гудмен, Мајкл Џ. Вотс	978-608229066-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Органска машина	Ричард Вајт	978-608229051-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Штетници, болести и предатори на медоносните пчели	Роџер А. Морс, Ким Флотум	978-608229078-2	4 (на македонски јазик)	Арс ламина
Наука за почвата (педологија) и менаџмент	Едвард Џ. Пластер	978-608229046-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Маслиново масло	Димитриос Боску	978-608229093-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Промена во земјата	Вилијам Кронон	978-608229098-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Уметноста и науката за виното	Џејмс Халидеј, Хју Џонсон	978-608229045-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Вовед во агрономија: Храна, земјоделски култури и животна средина	Крег С. Шифер, Кристин М. Монкада	978-608229086-7	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Производство на фуражни култури	Роберт Ф. Барнс, С. Џери Нелсон, Мајкл Колинс, Кенет Џ. Мур	978-608229220-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Концепти во хемијата на виното	Јер Маргалит	978-608229264-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Животински нуспроизвод, обработка и користење	Х.В Окерман, К.Л Хенсен	978-608229257-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Ветеринарна микробиологија	Двајт Џ. Хирш, Н. Џејмс Меклакен и Ричард Л. Вокер	978-608229233-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Производство на вино	Ричард П. Вајн, Елен М. Хркнес, Сели Џ. Линтон	978-608229253-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Почитување на виното	Ричард П. Вајн	978-608229236-6	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Бесконечна граница	Џон Ф. Ричардс	978-608229252-6	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Атлас во боја за клиничка анатомија на куче и мачка	Џ.С. Бојд	978-608229096-6	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Право на социјално осигурување	Жан Пјер Лаборд	978-608229027-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Право на административни договори	Кристогер Гуетје	978-608229017-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Меѓународно приватно право Том 1	Доминик Буро, Хорациа Муир Ват	978-608229031-7	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Меѓународно приватно право Том 2	Доминик Буро, Хорациа Муир Ват	978-608229036-2	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Фузирање меѓу меѓународното јавно и прив. право	Алекс Милс	978-608229171-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Принципи на меѓународно право	Шон Д. Марфи	978-608229003-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Малолетничка деликвенција	Михаел Валтер	978-608229048-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Филозофија на правото	Рајнхолд Ципелиус	978-608229019-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Право на институциите на Европската унија	Жак Пертек	978-608229022-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Заложно право	Ивс Пико	978-608229053-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Казнено право	Мулт Клаус Роксин, Ханс Ахенбах	978-608229044-7	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Облигационо право	Муриел Фабр Мањан	978-608229055-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Даночно право	Жан Жак Бјенвену, Тјери Ламбер	978-608229056-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Современа политичка и општествена историја	Ги Антонети	978-608229041-6	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Историја на политички идеи Том 2	Жан Тушар	978-608229089-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Принципи на меѓународното инвестициско право	Рудолф Долцер, Кристоф Шројер	978-608229085-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Меѓународно право за инвестициски побарувања	Закари Даглас	978-608229067-6	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Општа теорија за државата	Рајнхолд Ципелиус	978-608229201-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Право на животна средина	Агата Вен Ланг	978-608229209-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Право на Европската унија и заеднички политики	Жерар Друзен	978-608229213-7	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Облигационо право	Муриел Фабр Мањан	978-608229092-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Основи на трговско право	Еуген Клинцигер	978-608229090-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина

30 проблеми од областа на правото за кривичната постапка	Дитер Резнер	978-608229234-2	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Јавно право	Мишел Верпо, Латиција Жанико	978-608229249-6	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Историја на политички идеи Том 1	Жан Тушар	978-608229224-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Протеини во исхраната	П.Ф.Фокс, Џ.Џ.Кондон	978-608229026-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Основи на микробиологија на храна	Бибек Реј, Ерен Бунија	978-608229004-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Хемија на јаглехидрати на научниците на храна	Џејмс Н.Бимилер	978-608229199-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Наука за ДНК	Дејвид А. Миклос, Грег А. Фрејер, Дејвид А. Кроти	978-608229071-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Преработка на месо	Џозеф Кери, Џон Кери, Дејвид Ледвурд	978-608229216-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Микробна контаминација на храната	Чарлс Л.Вилсон	978-608229207-6	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Наука и технологија на млеко	Питер Валстар, Јан Т.М Вутерс, Том Ј. Герге	978-608229256-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Механика на клетка	Давид Боул	978-608229259-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Вовед во структура на протеини	Карл Бранден, Џон Туз	978-608229268-7	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Глобализација и бизнис	Џон Д. Даниелс, Ли Х. Радебау, Даниел П. Саливан	978-608229238-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Наука за месото и негова примена	Ј. Х. Хју, Веи Кит Нип, Роберт В. Роцере, Овен А. Јанг	978-608229241-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Вовед во прехранбено инженерство	Р.Пол Сингх, Денис Р. Хелдман	978-608229230-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Основи на робусното управување	Кемин Зои со Џон Џ.Дојл	978-608222018-5	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Структура на материјалите	Самуел М.Алан, Едвин Л.Томас	978-608222617-8	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Атомско моделирање на процесот на пропуштање на материјалите	Маркус Џ.Бухлер		4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Од енергетика до екосистеми: Динамика и структура на еколошките системи	N.Rooney, K.S.McCann and D.L.G. Noakes	978-608222024-6	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Микроелектроника	Џери Џ.В.	978-608222025-3	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Нови насоки Читање, пишување и критичко мислење (Прирачник за наставници)	Питер С. Гарднер	998-983822-4	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Бахтин и визуелната уметност	Дебора Џ. Хејнс	998-983828-3	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Роберт Смитсон и Американскиот пејзаж	Рон Грацијани	998-983825-5	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Внатрешни граници	Абрахам Паис	978-608229274-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Топологија	Џејмс Р.Манкрес	978-608229202-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Реална анализа и веројатност	Р.М. Дадли	978-608229239-7	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Парцијални диференцијални равенки	Валтер А.Штраус	978-608229243-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Облици за дизајн	Ерих Гама, Ричард Хелм, Ралф Џонсон Џон Влсидес	978-608229246-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Археоминерологија	Џорџ Рип Рап	978-608229280-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Автопоеза и когниција	Умберто Р. Матурана Франсиско Х. Варела	978-608229217-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Философијата на религијата	Вилијам Ј. Роу	978-608229225-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Градење на мир како политика	Елизабет М. Кусенс Четан Куман	978-608229059-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
На крајот на војната	Роланд Парис	978-608229245-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Глобално владеење и нови војни	Марк Дафилд	978-608229269-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Нација во подем	Ден Сенор Сол Сингер	978-608229091-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Воспоставување на супрематичката на европското право	Карен Ј. Олтер	978-608229240-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Рурален туризам и одржлив бизнис	Дарек Хол Ајрин Киркпатрик Морган Мичел	978-608229267-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Дипломатија (Стратегија за светот што се менува)	Маргарет Тачер	978-998900954-9	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Револт кон модернизмот и потрага по пострибарален поредок	Тед В.М., Лео Штраус, Ерик Фегелин	978-998900955-6	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Иновацијата и претприемништвото	Петер Ф. Дракер	978-998900969-3	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Пат кон ропството	Хајек	978-998900957-8	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Политичка филозофија	Роџер Скратон	978-998900948-8	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Границите на социјалната политика	Нејтан Глејзер	978-998900942-6	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Разбирање на меѓународни конфркти	Џозеф Нај	978-998917267-0	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Клучни концепти во политичката комуникација	Дарен Лилкер	978-998917266-3	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Револуција во глобалниот јавен менаџмент	Доналд Кетл	978-998918339-3	4 (на македонски јазик)	Магор
Модели на демократија	Давид Хелд	978-998917273-1	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Компаративен уставен инженеринг	Џовани Сартори	978-998917191-2	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Како функционираат градбите	Едвард Ален	978-998928743-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Постојаниот раст на патниот транспорт	Тео Баркер	978-998928741-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Каматни стапки и текови на финансискиот пазар	Хорн	978-998928744-2	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Употреба на земјиште и транспорт	Бенистер	978-998928742-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Применета криминалистичка анализа	Карим Велани	978-608210003-4	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Напад на тероризмот	Одри Курт и Џејмс Лудс	978-998968222-3	4 (на македонски јазик)	Нампрес
Глобална секс индустрија и препродажба на луѓе	Делила Амир	978-998978953-3	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Политички партии	Ричард Гунтер, Роуз Рамон Монтеро и Хуан Линз	978-998917274-8	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Одиде на локално	Мерили Гриндл и Едвард Масон	978-998918355-3	4 (на македонски јазик)	Магор
Менаџирање на локалната власт	Ричард Бингам	978-998918357-0	4 (на македонски јазик)	Магор
Рурален развој на САД	Вилјам Галстон	978-998918356-0	4 (на македонски јазик)	Магор
Музичка пиратерија и крим- теорија	Самер Хундија	978-998978954-0	4 (на македонски јазик)	Дата Понс

Историја на тероризмот	Герард Чиланд	978-608210015-8	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Проучување податоци и предвидувачка анализа	Колин МекКју	978-608210012-3	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Истражувачки методи на политичките науки	Џенет Б. Џонсон, Х.Т. Рејнолдс, Џејсон Мајкоф	978-998917275-5	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Механотроника	Годфреј Оунболоу	978-998928746-5	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Регулирање на медиумите	Стефан Верштулс	978-998928747-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Стратегија во современиот свет	Џон Бејлис, Џејмс Виртс, Елиот А. Кохен, Колин Греј	978-998968225-4	4 (на македонски јазик)	Нампрес
Теорија на меѓународната политика	Кенет Валтц	978-998918353-8	4 (на македонски јазик)	Магор
Менаџирање на енергијата за транспорт	Џејмс Ворен	978-998928745-9	4 (на македонски јазик)	Арс ламина
Анализа на јавни политики	Вилјам.Н. Дан	978-998917281-6	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Вовед во модерни навигациски системи	Есмад Бекир	978-608210018-2	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Проблемот во урбаниот превоз	Џон Мејер	978-998928748-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Организирање на времето однаatre	Џули Моргенстејн	978-998968228-5	4 (на македонски јазик)	Нампрес
Да се биде полицаец	Бери Бекер	978-998968233-9	4 (на македонски јазик)	Нампрес
Едукација на окото	Питер Де Бола	978-998900650-0	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Потеклото на сојузите,	Стефан М. Волт	978-608210038-7	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Војна и самоодбрана,	Дејвид Родин	978-998918341-6	4 (на македонски јазик)	Магор
Експлозивни ефекти и апликации	Џонас А Зукас, Вилијам П.Волтерс	978-998968243-8	4 (на македонски јазик)	Нампрес
Политики на алијансите	Глен Х. Снајдер	978-608456304-4	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Лидерство	Рудолф Џулијани	978-608456307-5	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Телекомуникации во Европа	Ели Ноам	978-608453500-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Основи на безжична комуникација	Давид Тсе, Прамод Висванат	978-60843453502-7	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Човековите права и социјалната работа	Џим Ајф	978-998917291-5	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Транспорт од економски и менаџментски аспект,	Дејвид Хеншер, Ан Брујер	978-608210031-9	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Основи на превозни и сообраќајни операции	Карлос Дарганзи	978-608453501-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Трансгенеза на цицачи и птици	Ширли Пис	978-608210017-4	4 (на македонски јазик)	
Управување со музеј	Боилан, Ј.Патрик	978-998918768-1	4 (на македонски јазик)	Три
Телекомуникациско право и регулатива	Јан Валден, Џон Ангел	978-608453504-1	4 (на македонски јазик)	Три
Заштита од земјотреси	Вилеи Р.Спенсе	978-608453503-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Нова економска дипломатија – Донесување одлуки и преговарање во меѓународните економски односи	Николас Бејн, Стивен Вулкок	978-998968230-8	4 (на македонски јазик)	Нампрес
Дипломатија на највисоко ниво – Развој на меѓународните самити,	Дејвид Х. Дан	978-998968229-2	4 (на македонски јазик)	Нампрес
Новата јавна дипломатија – Мека сила во меѓународните односи,	Дона Ли, Пол Шарп	978-998900667-8	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Глобален организиран криминал,	Дина Зигел, Хенк ван де Бунт, Дамјан Заич	978-998918378-2	4 (на македонски јазик)	
Компаративна анализа на власта и политиката,	Род Хаг, Мартин Хароп	978-608546308-2	4 (на македонски јазик)	
Политика,	Ендрју Хејвид	978-9989456302-0	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Визуелни методи во општествените истражувања,	Маркус Банкс	978-608210045-6	4 (на македонски јазик)	
Основи на хистологија	Луис Карлос, Јунквиера, Карнеиро	978-608210132-4	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Биотехнологија,	Сузан Р. Барнур	978-998900651-7	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Наука за форензика	Ендрју Р.В. Џексон, Џули М. Џексон	978-998968247-6	4 (на македонски јазик)	Нампрес
Променливоста на надворешната политика,	Кристофер Хил	978-998998304-7	4 (на македонски јазик)	11 Октомври
Анализа на градба на рбетници,	Милтон Хилдебранд, Џорџ Гослоу	978-998955217-5	4 (на македонски јазик)	
Менаџирање со минералните ресурси и природната околина	У. Асватанарајана Тејлор и Франсис	978-998978975-5	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Дипломатски церемонијал и протокол	Џон.Р. Вуд Џин Серес	978-998918797-1	4 (на македонски јазик)	Три
Кембриџ историја на западната музичка теорија, Кембриџ	– Томас Кристенсен	978-998968240-7	4 (на македонски јазик)	Нампрес
^{Култура} на градење	Хауард Дејвис	978-608453509-6	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Потеклото на средновековната архитектура во Европа-Чарлс	МекКлендон	978-608453507-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Форма на договор за работи на мелiorација и ископување на водни површини	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453524-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Договор за ангажирани консултанти-подизведувачи	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453523-2	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Услови на договорите на ФИДИК за добивање проекти за набавка и за нивно целосно извршување Услови на договор за проектирање, изградба и изведба на проекти	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453529-4	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Услови на договор за проектирање, изградба и изведба на проекти	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453536-2	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Услови на договор за градба	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453526-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Услови на договор за изведба на електро механички работи	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453516-4	4 (на македонски јазик)	Арс ламина
Клиентско консултантски модел на договор за услуги	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453515-7	4 (на македонски јазик)	Арс ламина
Фидик водич за договори	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453525-6	4 (на македонски јазик)	Арс ламина
Прирачник за користење на ФИДИК услови за договор на изведба на електричарски и механички работи	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453537-9	4 (на македонски јазик)	Арс ламина
Услови за договори за проектирање -градба и договор по системот,, клуч на рака“	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453534-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Услови за договори за проектирање ,градба и договор по системот,, клуч на рака“	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453542-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Избор/избор базиран врз основа на квалитет за набавка на консултантски услуги	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453540-9	4 (на македонски јазик)	Арс ламина
ЕИК водич за изведувачи според условите на договор за изградба на ФИДИК	International Federation of Consulting Engineers CONTRACTS AND AGREEMENTS	978-608453541-6	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Богатство на мрежите	Јоши Бенклер	978-608453511-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Авиотранспорт и неговата регулатива	Ричард Е.Кејвс	978-608453505-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Инженерски основи на моторите со внатрешно согорување	Вилард В.Пулкрабек	978-608453510-2	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Механика на флуиди	Френк М.Вајт	978-608453508-9	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Динамика на моторни возила	Манфред Мичке, Валентинович	978-6082100043-3	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Математика на модерен инженеринг-	Глен Џејмс	978-608453513-3	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Менаџмент на операции-	Ли Ј.Крајевски, Лери П.Ритцман, Маној К.Малхотра	978-608453512-6	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Теорија на копнени возила	Wong, J.Y.	978-608453514-0	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Модел и процес на обработка на минерали	Ashok Gupza, Denis Yan Elsevier	978-998978992-2	4 (на македонски јазик)	
Применета минерологија	Dr.Dieter Rammlmair	978-998978985-4	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Прирачник за површинска метрологија	Дејвид Џ.Вајтхаус	978-608453533-1	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Неодржлив транспорт: Градски транспорт во новиот век	Автор: Дејвид Банистер	978-608456331-0	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Микроелектронски кола	Автор: Адел С. Седра, Кенет Ц. Смит Издавач: Оксфорд Универзитет	978-608453547-8	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Територии на профит	Автор: Гари Филдс	978-608456336-5	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Производно инженерство и технологија	Автор: Стивен Р. Шмид, Сероп Калпакџијан	978-608453521-8	4 (на македонски јазик)	
Комуникациски мрежи- Основни концепти и клучни архитектури	Автор: Алберто Леоп- Гарсија, Индра Видаја	978-608453546-1	4 (на македонски јазик)	
Современи дигитални и аналогни комуникациски системи-	Багавандес П.Лати	978-608453506-2	4 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Принципи на економијата	N.Gregory Mankiw	978-032458997-9	4 (на македонски јазик)	САД
Меѓународна економија- теорија и пракса	Krugman, P. And Obstfeld, M,	978-608210061-1	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Економија на јавниот сектор	Џозеф И.Стиглиц	978-608210056-5	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Макроекономија-Европски текст	Michael Burda, Charles Wyplosy	978-608456324-2	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Современо банкарство	Shelagh Heffernan	978-608456329-7	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Економија во здравството	Feldstein, P.J.	978-608456343-3	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Напредна макроекономија	D.Romer	978-998918395-3	4 (на македонски јазик)	Магор
Маркетинг истражувања	David A.Aker, V.Kumar, George S.Day	978-608210066-2	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Модерна економија на трудот -Теорија и јавна политика	Ronald G: Smith, Robert S.	978-998918398-0	4 (на македонски јазик)	Магор
Геологија за инженерите и стручњаци за животна средина	Кејџу, Алан Е Прентис Холл	978-998978996-0	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Маркетинг за хотелиерство и туризам	Џон Т.Боуен, Џејмс	978-608222004-8	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Динамика на електрична енергија	Малколм Кеј	978-608457727-0	4 (на македонски јазик)	Три
Привлекување на инвеститори	Филип Котлер	978-608457725-6	4 (на македонски јазик)	Три
Развојна географија	Руперт Ходер	978-998900660-9	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Уметноста на компјутерското програмирање(Том 4, вовед во комбинаторните алгоритми и булови функции	Доналд Е.Кнут	978-998955189-8	4 (на македонски јазик)	Микена
Студентски прирачник со решенија кон Аткинсоновата физичка хемија	Чарлс Трап, Маршал Кади,Петар Аткинс	978-608210067-0	4 (на македонски јазик)	Табернакул

Пишување со смисла	Маргот Нортхеј, Џуди Џевински	978-998986696-8	4 (на македонски јазик)	Арбериа Тетово
Микроекономијата на технолошките системи	Кристијано Антонели	978-608457735-5	4 (на македонски јазик)	Три
Криза со отпадот : депонии, печки за палење отпад и како да ја одржуваме иднината	Ханс Тамемаги	978-998986645-6	4 (на македонски јазик)	
Правда и животна средина	Ендрю Добсон	978-998986646-3	4 (на македонски јазик)	Арбериа Тетово
Земјоделството и животната средина: Перспективите на постојаниот развој во руралните области	Ернст Луц	978-998986648-7	4 (на македонски јазик)	Арбериа Тетово
Меѓународно семејно право	Д. Мариен Блер/ Мерл Х. Вајнер	978-998918394-5	4 (на македонски јазик)	Магор
Вовед во римско право	Бери Николас	978-998900738-5	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Учебник по римско право	Ендрю Борковски, Пол ду Плесис	978-998900737-8	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Судска ревизија и правата на приватните страни во правото на ЕУ	Анцела Вард	978-998900698-2	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Европско право на интелектуална сопственост	Теренс Прајм	978-998900709-5	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Начела на корпоративното финансиско право	Елиз Феран	978-998900747-7	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Меѓусебно влијание меѓу правото на ЕУ и националното право	Даниела Обрадович, Николас Лавранос	978-998900757-6	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Европски устав	Џулиано Амато , Жак Зилер	978-998900739-2	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Казнено право- посебен дел 1	Јоханес Веселс, Михаел Хетингер	978-608210060-3	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Историски вовед во западното уставно право	Р.Ш. Ван Кенегем	978-608210079-4	4 (на македонски јазик)	Табернакул
„Криминалистичкото истражување со мапирање на криминалот“	Рејчел Боба	978-998968252-0	4 (на македонски јазик)	Нампрес
Уметноста и науката на преговарањето	Хауард Раифа	978-608456343-3	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Правење попис на шумскиот инвентар-Методологија и примена	Аника Кангас, Мати Малтамо	978-608210036-4	4 (на македонски јазик)	
Органско производство и употреба на заменски култури	Франц Бавец, Мартина Бавец	978-998918790-2	4 (на македонски јазик)	Три
Основни процеси во екологијата- Пристап од аспект на системите на Земјата)	Дејвид М. Вилкинсон	978-998918792-6	4 (на македонски јазик)	Три
Биологија на јаболка и круши	Џон Џ. Џексон	978-608210037-9	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Географски информациски системи-вовед	Џули Делејни, Кимберки Ван Хил	978-998918793-3	4 (на македонски јазик)	
Анализи и производство на вино	Брус В. Зуклин, Кенет К. Фугесланг, Бери Х. Гамп, Фред С. Нурај	978-608650290-4	4 (на македонски јазик)	Ад Вебум
Билтморски лекции за силвкултурата	Карл Алвин Шенк	978-998918796-4	4 (на македонски јазик)	Три
Примена на ГИС во земјоделството	Френсис Џ. Пирс, Дејвид Клеј	978-608456312-9	4 (на македонски јазик)	Академски печат

Развојот на растенијата и климатските промени	Џејмс И.Л. Морисон, Мајкл Д.Моркрофт	978-608456311-2	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Ориентални видови храна и растенија, хемиски состав и ефекти врз здравјето	Чи-Танг Хо, Џен Кун Лин и Кун Ју Женг	978-608210051-4	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Меѓународна трговија и земјоделство	Вон В.Ку, П.Лин Кенеди	978-608457702-7	4 (на македонски јазик)	Три
Принципи на агроиндустрискиот менаџмент	Џејмс Џ.Бајрлајн, Кенет К.Шниберлер, Доналд Д.Озборн	978-608456328-0	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Шумарство засновано на постојана покривност-процена, анализа, сценарија	Клаус Фон Гадоу, Јурген Надел, Јоаким Саборовски	978-608457717-1	4 (на македонски јазик)	Три
Менаџмент на фарма	Доналд Д.Кеј, Вилијам М.Едвардс, Патриша А.Дафи	978-608457718-8	4 (на македонски јазик)	Три
Билки:Предизвици во хемијата и во биологијата)	Мингфу Ванг, Шенгим Санг, Луси Сун Хванг, Џи Танг Хо	978-608456334-1	4 (на македонски јазик)	Акадески печат
Однесувањето на потрошувачите и маркетиншките стратегии	Џ.Пол Питер,Џери Олсон	978-608457724-9	4 (на македонски јазик)	Три
Дизајн на интеракција	Шарп Роџерс Прис	978-608453556-0	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Основи за програмските јазици	Џон, Џ Мичел	978-608453557-7	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Вовед во алгоритмите на биоинформатиката	Нил Џ.Џонс и Павел А.Певзнер	978-608453549-2	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Научете Перл	Рендал Л.Шварц и Том Финикс	978-608650294-2	4 (на македонски јазик)	Ад Вербум
Дигитален Дизајн	М.Морис Мано, Мајкл Д.Џилети	978-608453554-6	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Вовед во роботика	Џон Џ.Крег	978-608650296-6	4 (на македонски јазик)	Ад Вербум
Концепти во програмските јазици	Џон Џ Мичел	978-608453552-2	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Основни концепти за Биоинформатиката	Ден Е Крејн, Мајкл Рајмер	978-99895117-6	4 (на македонски јазик)	Абакус
Практична криптографија	Нилс Фергусон, Брус Шнајдер	978-608453550-8	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Програмски јазик Ц	Брајан Б Керингам	978-608453548-5	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Уникс мрежно програмирање	В. Ричард Стивенс	978-608453553-9	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Дизајнирање на вградени системи	Питер Марвелел	978-608650293-5	4 (на македонски јазик)	Ад Вербум
Водич за вакцини(ризички и предности за деца и возрасни	Randal Wusteder	978-608223005-1	4 (на македонски јазик)	Магор
Клинички постапки при очен преглед	Даниел Курц, Ненси Брадфорд	978-608210072-7	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Основи на офталмологијата	Синтија Брадфорд	978-608210092-1	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Комуникациска вештина во клиничката практика: комуникација помеѓу пациент и доктор)	К. Р. Сетураман	978-608210083-2	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Невроанатомија: атлас на структури,пресеци и системи	Дуејн Е. Хејнс	978-608210093-7	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Физиолошки атлас во боја	Штефан Зилбернагл, Аристотел Деспопулос	978-608210099-9	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Форензичка патологија	Винсент и Доминик Димајо	978-608210090-5	4 (на македонски јазик)	Табернакул

Основи на клиничката имунологија	Хелен Чапел, Мансел Хејни, Сираџ Мизба, Нил Сноуден	978-608210097-2	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Криминалистика: вовед во форензика	Ричард Сеиферстин	978-608210103-0	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Статистика за бизнис и економија	Пол Њуболд, Вијилам Карлсон, Бети Торн	978-998918399-6	4 (на македонски јазик)	Магор
Вовед во финансиско сметководство	Хорнгрен, Сандем, Филбрик	978-608223002-7	4 (на македонски јазик)	Магор
Макроекономија	Ендру Б.Абел, Бен С.Бернан, Дин Крушр	978-608210039-5	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Запознавање со Енергетските Капацитети и нивната либерализација	Лорин Филипсон и Х.Ли Вилис	978-998986698-2	4 (на македонски јазик)	Арбериа-Тетово
Европско кривично право	Бернд Хекер	606222006-2	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Случаи и материјали од меѓународното право	Роберт Мекуркуел	978-608222007-9	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Компјутерска сигурност	Дитер Голман	978-608650297-3	4 (на македонски јазик)	Ад Вербум
Компјутерска графика	Алан Ват	978-608460602-4	4 (на македонски јазик)	Абакус
Структурирана компјутерска организација	Ендру Таненбаум	978-998995119-0	4 (на македонски јазик)	Абакус
Оксфордски прирачник за криминологија	Мајкл Мегваер, Род Морган, Роберт Рајнер	978-998968253-7	4 (на македонски јазик)	Нампрес
Управување со животната средина во организации	Џон Брејди	978-998984354-9	4 (на македонски јазик)	Коста Абраш
Патофизиологија на болести, Вовед во клиничка медицина	Стефан Џ.Мек Фи, Вилијам Г.Генонг	978-608210126-2	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Атлас во боја и текстови за КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА	Чарлс Д.Форбе, Вилијам Ф.Џексон	978-608223015-9	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Човекот во развој	Кит Л.Мур и Т.В.Н. Персо	978-608210139-1	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Основи на патологијата според Робинс	Кумар, Абас, Фаусто и Мичел	978-608210129-4	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Основен атлас на инфективни болести	Д-р Џералд Л.Мандел	978-608210120-0	4 (на македонски јазик)	
Робинс и Котран, ПАТОЛОШКИ АТЛАС	Д-р Едвард К.Клат	978-608456365-5	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Современа политичка филозофија	Вил Кимлика	978-608456323-5	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Ресурсите на земјата	Џејмс Р.КрегДејвид Џ.Воган Брајан Џ. Скинер	978-608457737-9	4 (на македонски јазик)	Три
Прирачник за иноватори - методи за трансформирање на власта	Дејвид Озборн, Питер Пластрик	978-608456340-2	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Шверц и трговија со луѓе - Сите патишта водат кон Америка	Шелдон С.Џанг	978-608456332-7	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Политика на изборни системи	Мајкл Галагер, Пол Мичел	978-608456326-6	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Право на трговски друштва	Дерек Френч	978-608210117-0	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Поднесување на предмет пред Европскиот суд за човекови права	Филип Лич	978-608210121-9	4 (на македонски јазик)	Табернакул

Вовед во меѓународно кривично право и кривична процедура	Роберт Крајер, Хакан Фриман, Дерил Робинсон, Елизабет Вилмсхерт	978-608210111-1	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Странско право во граѓански парници	Софи Гиромс	978-608210110-1	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Управување со човечки ресурси	Роберт Л.Матис, Џон Х.Џексон	978-608223019-1	4 (на македонски јазик)	Магор
Системи за бази на податоци,	Хектор Гарсија – Молина, Џефри Д. Улман, Џенифер Видом	978-608453562-1	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Електронска Трговија(бизнис, технологија, општество)	Кенет К.Лаудон, Карол Герсио Травер	978-608453565-2	4 (на македонски јазик)	
Веројатноста роботика	Себастијан Трун, Волфрам Бургард, Дитер Фокс	978-608453563-8	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Дистрибуирани системи, принципи и парадигми	Ендру С.Таненбаум, Мартин Вен Стин	978-608453564-5	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Меѓународен бизнис	Џарлс В.Л.Хил	978-013602965-6	4 (на македонски јазик)	
Принципи на маркетинг	Филип Котлер и Гери Армстронг	978-608456359-4	4 (на македонски јазик)	
ПРАВО НА ЕУ, текстови, случаи и материјали	Пол Крег, Грејн де Бурка	978-608223021-4	4 (на македонски јазик)	Магор
Правото на вработување на ЕЗ	Кетрин Барнард	978-608456379-2	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Економија на родовите	Џојс П.Џејкобсен	978-608456377-8	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Политичка теорија на игра	Нојан Меккарти, Адам Меировиц	978-608456381-5	4 (на македонски јазик)	Академски печат
ВОВЕД				
Физика за заштита од радијација	Џејмс Мартин	978-998900726-2	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Хемија на експлозиви	Жаклин Акаван	978-608650292-8	4 (на македонски јазик)	Ад Вербум
Управување со глобализацијата	Дејвид Хелд и Ентони Мекгру	978-608456367-9	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Глобализација на светската политика	Џон Бејлис, Стив Смит и Патриша Овенс	978-608210075-1	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Луѓе, држави и страв: Проблемот со националната безбедност во меѓународните односи	Бери Бузан	978-608456380-8	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Идентитет, миграција и новата безбедносна агенда во Европа	Оле Вевер, Бери Бузан, Мортен Келструп, Пјер Леметр	978-608456382-2	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Криптографија и безбедност на мрежа, (четврто издание)	Вилијам Сталингс	987-608460603-1	4 (на македонски јазик)	Абакус
Водич за безбедност во исхраната	Ричард Лавли, Лори Кертис и Џуди Дејвис	978-608229114-7	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Обработување на земјата	Пит Даниел	978-608229115-4	4 (на македонски јазик)	
Епидемиологија на животната средина	Реј М.Мерил	978-608229116-1	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Стресот и благосостојбата на животните	Д.М.Брум и К.Џ.Џонсон	978-608453576-8	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Болести кај дивите животни	Гери А.Вобсер	978-608229102-4	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Гените како храна	Стивен Нотингам	978-608453581-2	4 (на македонски јазик)	Арсламина

Меѓународна здравствена пракса	Даниел Перлман и Анаја Рој	978-608453577-5	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Атлас на човечката функционална анатомија	Џорџ Д.Зуијдема	978-608453595-9	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Генетика на синдромите на дебелината	Филип Л.Билс, И.Садаф Фаруки, Стивен О'Рајли	978-608453586-7	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Регенерација на ткива и органи кај возрасни	Јоанис В.Јанас	978-608229136-9	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Пиењето како проблем	Ник Хедер и Ијан Робертсон	978-608453571-3	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Хемија на елементи	Н.Н. Гринвуд А.Ерншо	978-998900727-9	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Вовед во биоинформатика	Артур М. Леск	978-608462701-3	4 (на македонски јазик)	
Вештачка Интелигенција, Современ приод	Стјуарт Расел, Питер Норвиг	978-608460606-2	4 (на македонски јазик)	Абакус
OpenGL, Супер Библија (четврто издание) Упатства и референци	Ричард С. Рајт Помладиот, Бенџамин Липчек, Николас Хемел	978-608460604-8	4 (на македонски јазик)	Абакус
Систем на управување со бази на податоци	Рамакришнан Рагу и Јоханес Герке	978-608460609-3	4 (на македонски јазик)	Абакус
Логиката на колективна акција	Манкур Олсон	978-608453572-0	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Теорија на невработеност во услови на еквилибриум	Кристофер А.Писаридес	978-608453597-3	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Управување со јавниот сектор	Норман Флин	978-608229131-4	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Границите на меѓународно право	Џек Л.Голдсмит и Ерик А.Поснер	978-608453591-1	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Пропаѓањето на социјалната држава	Асаф Разин, Ефрим Садка во соработка со Чанг Вун Нам	978-608453587-4	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Административното право на земјите од Европа	Мајкл Фромонт	978-608229125-3	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Историја на француското приватно право од 1804	Жан-Луи Халперен	978-608229133-8	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Битието на правдата	Алан М. Дершовиц	978-608229100-0	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Писма до младиот адвокат	Алан Дершовиц	978-608453590-4	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Методи кои се употребуваат во контролирани студии на случај	Хароутун К.Арменијан	978-608453588-1	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Анализа на глобалната политичка економија	Ендрју Валтер и Готам Сен	978-608229120-8	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Казнено процесно право	Фридрих-Кристијан Шредер	978-608229155-0	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Меѓународно приватно право	Чешир, Норт, Фосет	978-608456397-6	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Принципи на образованието за бизнис маркетинг	Џ. Дејвид ЛихтенТал	978-608453575-1	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Динамика на пазарот-нова финансиска економија	Џозеф Л.Мекколи	978-608453598-0	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Проект менаџмент во градежништвото	Алан К.Творд и Џ.Гордон Рис	978-608229105-5	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Архитектурата на модерна Италија-книга 1	Тери Кирк	978-608229107-9	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Градење со земја	Гернот Минке	978-608229106-2	4 (на македонски јазик)	Арсламина

Предности во термалната и нетермалната заштита на храната	Горав Тевари и Вицеј К.Џунеца	978-608229135-2	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Стандарди за заштита на инвестициите	Аугуст Рајниш	978-608229118-5	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Биологија на виновата лоза	Мајкл Г.Мулинс, Алан Букет и Лери Е.Вилијамс	978-608229137-6	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Корпоративски преземања и продуктивност	Френк Р.Лихтенберг	978-608453579-9	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Меѓународен маркетинг	Роџер Бенет и Џим Блит	978-608453585-0	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Маркетинг за немаркетинг менаџери	Нортон Пели	978-608229126-0	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Црковна Архитектура	Дејвид Стенклиф	978-608229150-5	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Менаџмент	Ричард Л.Дафт	978-03245370070-3	4 (на македонски јазик)	Thomson
Вовед во алгоритми	Томас Корман	978-998955293-2	4 (на македонски јазик)	Микена
Здравствени информации	Абделхак, Гростик, Хенкен, Џејкобс	978-608223017-7	4 (на македонски јазик)	Магор
Ботаника на желбата	Мајкл Полан	978-608229154-3	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Подобрување на благосостојбата на животните	Темпл Грандин	978-608229142-0	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Дизајнирање интерфејс	Џенифер Тибвел	978-059600803-1	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Локална самоуправа	Џејмс М.Бановец	978-608456320-4	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Општа, органска биохемија	Katherine J Denniston, Joseph J Topping, Robert L Caret	978-008210146-4	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Куби Имунологија	Thomas J. Kindt, Barbara A. Osborne, Richard A. Goldsby	978-608210159-6	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Јавно здравство и превентивна медицина	Макс Росенау, Роберт Б. Валас	978-608210141-3	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Фармаколошка основа на терапевтиците	Laurence Brunton, John Lazo, Keith Parker	978-608210131-6	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Клиничка дерматологија	Томас Ф. Хабиџ	978-608210161-8	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Атлас за Педијатриска физикална дијагноза	Basil J. Zitelli, Holly W. Davis	978-608210164-2	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Бубрежна патофизиологија	Д-р Хелмут Г.Ренке	978-608229144-9	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Оперативен менаџмент за конкурентска предност	Ричард Б.Чејс, Ф. Роберт Џејкобе, Николас Ј.Аквилано	73121665-6	4 (на македонски јазик)	Mc Graw-Hill Irwin
Управување со човечки ресурси	Џорџ В. Боландер, Скот А Снел	032459331-7	4 (на македонски јазик)	Канада
Наука за атмосферата, Вовед	Џон М.Валас Питер В.Хобс	978-608210082-1	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Претприемништво и мали фирми	Дејвид Дикинс Марк Филс	978-608457749-2	4 (на македонски јазик)	Три
Вовед во економетрија со примени	Раму Раманатан	978-608457761-1	4 (на македонски јазик)	Три
Земјоделска економија	Џон В.Гудвин	978-608457772-0	4 (на македонски јазик)	Три
Шумарство-прирачник	Од Карл Ф.Вангер-Уредник	978-608456393-8	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Основи на деловно комуницирање	Мери Елен Гафи	978-032431392-5	4 (на македонски јазик)	

Рекламирање и промоција:Интегрирана перспектива за маркетинг комуникација	Џорџ Белч, Мајкл А.Белч	978-007325596-5	4 (на македонски јазик)	Mc Graw-Hill Irwin
Меѓународен бизнис	Даниеле, Радебау, Саливен	978-013602965-6	4 (на македонски јазик)	Пепарсон
„Компјутациона статистика во климатологијата“	Илја Полјак	978-608456395-2	4 (на македонски јазик)	Академски печат
„Вовед во топологија“ од Берг Менделсон	Берг Менделсон	978-608231000-8	4 (на македонски јазик)	Академски печат
„Прирачник за настава по природни науки методи, вежби и упатства“	Норман Хер	978-608231002-2	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Клиничка анестезиологија	Г.Едвард Морган, Џуниор, д-р, Мацид С.Микаил, д-р, Мајкл Џ.Мареј, проф.д-р	978-608223060-3	4 (на македонски јазик)	Магор
Основи на оториноларингологијата	Р. Пробет, Г.Гравес, Х.Иро	978-608456391-4	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Медицинска микробиологија	Д.Гринвуд, Р.Слек, Џ.Појтерер, М.Барер	978-6088456378-5	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Епидемиологија на јавното здравство	Р.Флиис, Т.Селерс	978-608231006-0	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Администрација на јавното здравство	Л.Новик, С.Мороу, Г.Мејс	978-608231010-7	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Меритова неврологија	Луис П. Роуланд	978608210163-4	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Учебник за радиографско позиционирање и соодветна анатомија	Кенет Л. Бонтрејдер, Џон П. Лампијано	978-608210169-3	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Акушерство Нормални и проблематични бремености	Стивен Г. Габ, Џенифер Р. Нибил, Џо Ли Симпсон	978-608210181-2	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Клиничка гинеколошка онкологија	Дисаиа, Крисман	978-608210188-0	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Клинички ориентирана анатомија	Кит Л. Мур, Артур Ф. Дали, Ан М. Р. Агур	978-608210183-9	4 (на македонски јазик)	Табернакул
Основни сметководствени принципи	Вајлд, Шо и Дијабета	978-608231019-0	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Аткинсова ФИЗИЧКА ХЕМИЈА	Питер Аткинс, Жулио Де Паула	978-998900879-5	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
„Хеометрија – статистика и компјутерски софтвери во аналитичката хемија“ од	Матијас Ото	978-608231016-9	4 (на македонски јазик)	Академски печат
Физиологија на животни	Пет Вилмер, Грахам стоун, Јан Џонстон	978-998900836-8	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Економски ефект на буџетот на владата	Елханан Хелпман, Асаф Разин и Ефраим Садка	978-608229293-9	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Создавање на јавната вредност	Марк Х. Мур	978-608229321-9	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Основа за маркетинг менаџмент	Филип Котлер, Кевин Лејн Келер	978-608229282-3	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Маркетинг менаџмент	Филип Котлер, Кевин Лејн Келер	978-602222002-4	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Материјали за градежни материјали и инфраструктура	Михаел С. Малмук, Џон П. Заниевски	978-608229306-6	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Вовед во техниките и науката за животната средина	Гилберт М. Мастерс, Вендел П. Ела	978-608229292-2	4 (на македонски јазик)	Арсламина

Основи на патно инженерство и сообраќајна анализа	Фред Л. Манеринг, Скот С. Вашбурн, Валтер П. Киларески	978-608229304-2	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Почва и анализи на животната средина	Кит А. Смит, Крис Е. Мулинс	978-608229289-2	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Економика на земјоделството и агробизнис	Гејл Л. Крејмер, Кларенс В. Јенсен, Даглас Д. Саутгејт	978608229310-3	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Учебник по економска анализа на граѓанското право	Ханс-Бернд Шефер, Клаус От	978-608229325-7	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Теорија на правото	Бренд Ритерс, Кристијан Фишер	978-608229308-0	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Меѓународно маркетинг истражување	В. Кумар	978-608229283-0	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Современа хемија во млекарството Том 3: Лактоза, вода, соли и споредни состојки	П. Л. Х. Меквини и П. Ф. Фокс	978-608229318-9	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Биохемиско инженерство	Шигео Катох и Фумитаке Јошида	978-608229266-3	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Роботски системи за гледање	Бертолд Клаус, Пох Норн	978-608229276-2	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Земјоделски системи	Сиглинд Снап, Бери Паунд	978-608229322-6	4 (на македонски јазик)	Арсламина
МОДЕЛИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА РОБОТИТЕ	Mark W.Spong, Seth Hutchinson, M. Vidyasagar	978-608222032-1	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Вовед во механика на флуиди	Fay, James A.	978-608222030-7	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Физика во фабрика	Норп, W.J., and M.L. Spearman	978-608222040-6	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Нелинеарни системи	Hassan K. Khalil	978-608222029-1	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Основи на електрични кола	Alexander, Charles, and Matthew Sadiku	978-608222038-3	4 (на македонски јазик)	Дата Понс
Педијатрија и здравје на детето	Мери Рудолф, Тим Ли, Малколм Левен	978-608229294-6	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Структурна анализа	Р.Ч. Хиблер	978-608229320-2	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Водич за дисекција на кучето	Еванс де Лахунта	978-608229323-3	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Деловна комуникација	Томас Ј. Минс	978-608229307-3	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Вовед во веројатност	Димитриј П. Берцекас, Џон Н. Цициклис	978-608229309-7	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Создавање добри граѓани	Дајен Равич, Џозеф П. Витерити	978-608229295-3	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Исхрана на културите во стакленик	Цес Соневелд, Вим Вохт	978-608229336-3	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Динамика на мултилатерализмот	Џејмс П. Мулдон, д-р Џоан Фагот Ејвиел, Ричард Реитано и Рл Саливан	978-608229338-7	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Стратегиски менаџмент во туризмот	Луиз Мутињо	978-608229340-0	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Прирачник за практична терапија со лекови	Данкан Ричардс, Џефри Аронсон	978-608229364-6	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Јавно право за Владици договори	А.Ц.Л. Дејвис	978-608229346-2	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Административно право	Жан Валин	978-608229285-4	4 (на македонски јазик)	Арсламина

Нано влакна и нано технологија во текстилна индустрија	П.Ц. Браун, К. Стивенс	978-608229348-6	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Истражување на криминалистичка анализа	Кристофер Брус	978-998918358-9	4 (на македонски јазик)	Магор
Извршување на судските одлуки во Европа,	Венди Кенет	978-99890700-2	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
„Дипломатија: Теорија и пракса“	Г. Р. Бериц	978-998998301-6	4 (на македонски јазик)	11 Октомври
Мултилатерална дипломатија и Обединетите нации денес,	Џејмс П. Малдун Јуниор, ЏоЕн Фагот Авиел, Ричард Рејтано, Ерл Саливен	978-998900682-1	4 (на македонски јазик)	Просветно дело
Да се одбегне НЕ	Вилијам Јури	978-998968246-9	4 (на македонски јазик)	Нампрес
Концепти во ТЕХНОЛОГИЈА НА ВИНО	Д-р Јер Маргалит	978-608229101-7	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Познавање на почвите наменети за подигање лозови насади	Роберт Е.Вајт	978-608453578-2	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Фуражни култури, поинакви треви: како да се огледуваат, жнеет и употребуваат	Томас Шол	978-608229134-5	4 (на македонски јазик)	Арсламина
Вкусот на храната	Хиротоши Тамура , Сузан Е.Ебелер, Кику Кубота и Џери Р. Такока	978-608229124-6	4 (на македонски јазик)	Арсламина

Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Број на примероци	Издавачка куќа
Право на административни договори	Кристофер Гуетје	978-608-229-061-4	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Меѓународно приватно право Том 1	Доминик Буро, Хорациа Муир Ват	978-608229313-4	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Меѓународно приватно право Том 2	Доминик Буро, Хорациа Муир Ват	978-608229305-9	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Принципи на меѓународно право	Шон Д Марфи	978-608229330-1	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Малолетничка деликвенција	Михаел Валтер	978-608-229-049-2	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Филозофија на правото	Рајнхолд Ципелиус	978-608-229-033-1	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Даночно право	Жан Жак Бјенвену, Тјери Ламбер	978-608229286-1	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Историја на политичките идеи	Жан Тушар	9786082290898	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Право на животна средина	Агата Вен Ланг	978-608229298-4	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Основи на трговско право	Еуген Клуинцингер	978-608-229-090-4	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
30 проблеми од областа на правото за кривичната постапка	Дитер Резнер	978-608229331-8	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Јавно право	Мишел Верпо, Латиција Жанико	978-608229311-0	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Историја на политичките идеи - том 1	Жан Тушар	978-6082292243	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Нација во подем	Ден Сенор Сол Сингер	978-608229279-3	1 (на албански јазик)	Арс Ламина

Теорија на правото	Бренд Ритерс, Кристијан Фишер	978-608229277-9	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Антропологија на религијата,	Фиона Боуви	978-608210053-0	1 (на албански јазик)	Табернакул
Дистрибуирани оперативни системи	Ендрју Танен Баун	978-998900860-3	1 (на албански јазик)	Просветно дело
Економија за менаџери	Paul G.Farnham	978-998978990-8	1 (на албански јазик)	Дата Понс
Принципи на економијата	N.Gregory Mankiw	978-032458997-9	1 (на албански јазик)	САД
Геологија за инженерите и стручњаци за животна средина	Кенју, Алан Е Прентис холл	978-998978995-3	1 (на албански јазик)	Дата Понс
Маркетинг за хотелиерство и туризам	Џон Т.Боуен, Џејмс	978-608222005-5	1 (на албански јазик)	Дата Понс
Сетилно брендирање	Мартин Линдстром	978-608457732-4	1 (на албански јазик)	Три
Динамика на електрична енергија	Малколм Кеј	978-608457728-7	1 (на албански јазик)	Три
Привлекување на инвеститори	Филип Котлер	978-608457726-3	1 (на албански јазик)	Три
Развојна географија	Руперт Ходер	978-998900658-6	1 (на албански јазик)	Просветно дело
Социјална антропологија	Крис Хан	978-998955187-1	1 (на албански јазик)	Микена
Умешноста на компјутерското програмирање(Том 4, вовед во комбинаторните алгоритми и булови функции	Доналд Е.Кнут	978-998955190-1	1 (на албански јазик)	Микена
Студентски прирачник со решенија кон Аткинсоновата физичка хемија	Чарлс Трап, Маршал Кади,Петар Аткинс	978-608210068-9	1 (на албански јазик)	Табернакул
Вовед во лимнологијата	Стенли Додсон	978-998900688-3	1 (на албански јазик)	Просветно дело
Микроекономијата на технолошките системи	Кристијано Антонели	978-608457736-2	1 (на албански јазик)	Три
Правда и животна средина	Ендру Добсон	978-998986647-0	1 (на албански јазик)	Арбериа-Тетово
Водич за вакцини(ризичи и предности за деца и возрасни	Randal Wusteder	978-608223006-1	1 (на албански јазик)	Магор
Клинички постапки при очен преглед	Даниел Курц, Ненси Брадфорд	978-608210073-5	1 (на албански јазик)	Табернакул
Основи на офталмологијата	Синтија Брадфорд	978-608210080-8	1 (на албански јазик)	Табернакул
Епидемиологија, биостатика и превентивна медицина	Џејмс Џ. Џекел, Дејвид Л. Кап, Џоан Џ. Елмор, Доротеа М.Џ. Вајлд	978-608210087-5	1 (на албански јазик)	Табернакул
Комуникациска вештина во клиничката практика: комуникација помеѓу пациент и доктор)	К. Р. Сетураман	978-608210081-6	1 (на албански јазик)	Табернакул
Невроанатомија: атлас на структури,пресеци и системи	Двејн Е. Хејнс	978-608210094-8	1 (на албански јазик)	Табернакул

Физиолошки атлас во боја	Штефан Зилбернагл, Аристотел Деспопулос	978-608210089-1	1 (на албански јазик)	Табернакул
Форензичка патологија	Винсент и Доминик Димајо	978-608210091-3	1 (на албански јазик)	Табернакул
Криминалистика: вовед во форензика	Ричард Сеиферстин	978-608210104-9	1 (на албански јазик)	Табернакул
Оптика	Јуџин Хехт	978-608210109-5	1 (на албански јазик)	
Маркетинг на млеко од аспект на потрошувачот	Стивен Т.Торнтон, Ендру Рекс	978-608210113-8	1 (на албански јазик)	Табернакул
Медицинска биохемија	Александар К.Брауни, Џон К.Керноан	978-608210106-5	1 (на албански јазик)	Табернакул
Управување со животната средина во организации	Џон Брејди	978-998984354-9	1 (на албански јазик)	Коста Абраш
Хистологија, текст и атлас (клеточна и молекуларна биологија)	Мајкл Х.Рос, Војчич Павлина	978-608210133-2	1 (на албански јазик)	
Атлас во боја и текстови за КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА	Чарлс Д.Форбс, Вилијам Ф.Џексон	978-608223016-7	1 (на албански јазик)	Табернакул
Основи на патологијата според Робинс	Кумар , Абас , Фаусто и Мичел	978-608210130-9	1 (на албански јазик)	Табернакул
Робинс и Котран, ПАТОЛОШКИ АТЛАС	Д-р Едвард К.Клат	978-608456362-4	1 (на албански јазик)	Академски печат
Ресурсите на земјата	Џејмс Р.Крег/Дејвид Џ.Воган Брајан Џ. Скинер	978-608457761-4	1 (на албански јазик)	Три
Вовед во хидрологија	Вилфрид Брутсерт	978608210122-4	1 (на албански јазик)	Табернакул
Неорганска хемија (четврто издание)	Аткинс,Овертон, Рурк, Велер,Армстронг	978-998955267-3	1 (на албански јазик)	Микена
Секоја Фарма-ФАБРИКА	Дебора Фиццеланд	978-608229178-9	1 (на албански јазик)	Арсламина
Концепти во ТЕХНОЛОГИЈА НА ВИНО	Д-р Јер Маргалит	978-608229148-2	1 (на албански јазик)	Арсламина
Познавање на почвите наменети за подигање лозови насади	Роберт Е.Вајт	978-608229170-3	1 (на албански јазик)	Арсламина

Водич за безбедност во исхраната	Ричард Лавли, Лори Кертис и Џуди Дејвис	978-608229198-7	1 (на албански јазик)	Арсламина
Обработување на земјата	Пит Даниел	978-608229009-6	1 (на албански јазик)	Арсламина
Епидемиологија на животната средина	Реј М.Мерил	978-608229000-3	1 (на албански јазик)	Арсламина
Фуражни култури, поинакви треви: како да се огледуваат, жнеет и употребуваат	Томас Шол	978-608229182-6	1 (на албански јазик)	Арсламина
Вкусот на храната	Хиротоши Тамура, Сузан Е.Ебелер, Кику Кубота и Џери Р.Такока	978-608229139-0	1 (на албански јазик)	Арсламина
Стресот и благосостојбата на животните	Д.М.Брум и К.Ц.Џонсон	978-608229197-0	1 (на албански јазик)	Арсламина
Здравје на живината и менаџмент	Дејвид Сеинсбери	978-608229144-4	1 (на албански јазик)	Арсламина
Животински инстинкти	Џорџ А.Акерлоф и Роберт Џ.Шилер	978-608229130-7	1 (на албански јазик)	Арсламина
Болести кај дивите животни	Гери А.Вобсер	978-608229008-9	1 (на албански јазик)	Арсламина
Меѓународна здравствена пракса	Даниел Перлман и Анаја Рој	978-608229195-6	1 (на албански јазик)	Арсламина
Белодробна патофизиологија	Џон Б.Вест	978-608229166-1	1 (на албански јазик)	Арсламина
Атлас на човечката функционална анатомија	Џорџ Д.Зуијдема	978-608229179-2	1 (на албански јазик)	Арсламина
Генетика на синдромите на дебелината	Филип Л.Билс, И.Садаф Фаруки, Стивен О'Рајли	978-608229152-9	1 (на албански јазик)	Арсламина
Пикардов прирачник за препарација и реставрација на забите	Е.А.М Кид, Б.Г.Н.Смит, Т.Ф.Вотсон	978-608229010-2	1 (на албански јазик)	Арсламина
Медицинска физиологија	Волтер Ф.Борон, Емил Л.Булшап	978-141603115-4	1 (на албански јазик)	Канада
Клиничка хемија	Мајкл Л.Бишоп, Едвард П.Фоди, Лари Е.Шоеф	978-99890091-3	1 (на албански јазик)	Просветно дело

Прирачник за злоупотреба на дрога и алкохол	Гал Вингер, Џејмс Х.Вудс, Фредерик Г.Хофман	978-608229151-1	1 (на албански јазик)	Арсламина
Пиењето како проблем	Ник Хедер и Ијан Робертсон	978-608229169-7	1 (на албански јазик)	Арсламина
ЗАВИСНОСТ, Од биологија до политика за дрога	Д-р Аврам Голдстајн	978-608229180-2	1 (на албански јазик)	Арсламина
Хемија на елементи	Н.Н. Гринвуд А.Ерншо	978-998900942-6	1 (на албански јазик)	Просветно дело
Аналитичка хемија, вовед 7 издание	Даглас Ског, Доналд Вест, Џејмс Холер и Кроуч	978-998900911-2	1 (на албански јазик)	Просветно дело
Модерна аналитичка хемија	Дејвид Харви	978-998900906-8	1 (на албански јазик)	Просветно дело
Логиката на колективна акција	Манкур Олсон	978-608229143-7	1 (на албански јазик)	Арсламина
Теорија на невработеност во услови на еквилибриум	Кристофер А.Писаридес	978-608229186-4	1 (на албански јазик)	Арсламина
Управување со јавниот сектор	Норман Флин	978-608229190-1	1 (на албански јазик)	Арсламина
Трудово право	Ален Супион	978-608229111-6	1 (на албански јазик)	Арсламина
Мотивација, посредништво и јавна политика	Џулијан ле Гранд	978-608229157-4	1 (на албански јазик)	
Европа и правото	Стиг Стромхем	978-608229113-0	1 (на албански јазик)	Арсламина
Границите на меѓународно право	Џек Л.Голдсмит и Ерик А.Поснер	978-608229123-9	1 (на албански јазик)	Арсламина
Пропаѓањето на социјалната држава	Асаф Разин, Ефрим Садка во соработка со Чанг Вун Нам	978-608229177-2	1 (на албански јазик)	Арсламина
Вовед во политика	Филип Бенетон	978-608229145-1	1 (на албански јазик)	Арсламина
Административното право на земјите од Европа	Мајкл Фромонт	978-608229122-2	1 (на албански јазик)	Арсламина

Историја на француското приватно право од 1804	Жан-Луи Халперен	978-608229160-4	1 (на албански јазик)	Арсламина
Битието на правдата	Алан М. Дершовиц	978-608229167-3	1 (на албански јазик)	Арсламина
Методи кои се употребуваат во контролирани студии на случај	Хароутун К.Арменијан	978-608229141-3	1 (на албански јазик)	Арсламина
Големите прашања на филозофијата и правото	Симон Гојар-Фабр, Рене Сев	978-608229012-6	1 (на албански јазик)	Арсламина
Анализа на глобалната политичка економија	Ендру Валтер и Готам Сен	978-608229002-7	1 (на албански јазик)	Арсламина
Казнено процесно право	Фридрих-Кристијан Шредер	978-608229185-7	1 (на албански јазик)	Арсламина
Принципи на образованието за бизнис маркетинг	Џ. Дејвид ЛихтенТал	978-608229188-8	1 (на албански јазик)	Арсламина
Динамика на пазарот-нова финансиска економија	Џозеф Л.Мекколи	978-608229175-8	1 (на албански јазик)	Арсламина
Прецизен маркетинг	Џеф Забин и Греш Бребак	978-608229187-1	1 (на албански јазик)	Арсламина
Стратегиски маркетинг менаџмент	Александер Чернев	978-608229158-1	1 (на албански јазик)	Арсламина
Проект менаџмент во градежништвото	Алан К.Творд и Џ.Г'ордон Рис	978-608229183-3	1 (на албански јазик)	Арсламина
Земјена Архитектура	Вилијам Н.Морган	978-608229173-4	1 (на албански јазик)	Арсламина
Архитектурата на модерна Италија-книга 1	Тери Кирк	978-608229153-6	1 (на албански јазик)	Арсламина
Архитектурата на модерна Италија-книга 2	Тери Кирк	978-608229162-8	1 (на албански јазик)	Арсламина
Текстилни влакна,нивните физички,микроскопски и хемиски својства	Џозеф Мерит Метјуз	978-608229129-1	1 (на албански јазик)	Арсламина
Градење со земја	Гернот Минке	978-608229164-2	1 (на албански јазик)	Арсламин а

Стандарди за заштита на инвестициите	Аугуст Рајниш	978-608229189-5	1 (на албански јазик)	
Биологија на виновата лоза	Мајкл Г.Мулинс, Алан Букет и Лери Е.Вилијамс	978-608229138-3	1 (на албански јазик)	Арсламина
Корпорациски преземања и продуктивност	Френк Р.Лихтенберг	978-608229194-9	1 (на албански јазик)	Арсламина
Меѓународен маркетинг	Родер Бенет и Џим Блит	978-608229168-0	1 (на албански јазик)	Арсламина
Маркетинг за немаркетинг менаџери	Нортон Пели	978-608224014-0	1 (на албански јазик)	Арсламина
Црковна Архитектура	Дејвид Стенклиф	978-608229191-8	1 (на албански јазик)	Арсламина
Структура на материјалите	Самуел М.Ален, Едвин Ј.Томас	978-608222020-8	1 (на албански јазик)	Дата Понс
Здравствени информации	Абделхак, Гростик, Хенкен, Џејкобс	978-608223031-3	1 (на албански јазик)	Магор
Основи на робусното управување	Кемин Зои со Џон Џ.Дојл	978-608222021-5	1 (на албански јазик)	Дата Понс
Ретинално одлепување, принципи и практика	Даниел А.Бринтон и Џ.П.Вилкинсон	978-608229196-3	1 (на албански јазик)	Арсламина
Ботаника на желбата	Мајкл Полан	978-608229011-9	1 (на албански јазик)	Арсламина
Подобрување на благосостојбата на животните	Темпл Грандин	978-608229005-8	1 (на албански јазик)	Арсламина
Учебник по семејна медицина	Роберт Е.Ракел	978-608210151-0	1 (на албански јазик)	Табернакул
Јавно здравство и превентивна медицина	Макс Р.Ласт, Роберт Б.Валас	978-608210114-6	1 (на албански јазик)	Табернакул
Клиничка дерматологија	Томас П.Хабиџ	978-608210162-6	1 (на албански јазик)	Табернакул
Атлас за Педијатриска физикална дијагноза	Basil J. Zitelli, Holly W. Davis	978-608210165-0	1 (на албански јазик)	Табернакул

Бубрежна патофизиологија	Д-р Хелмут Г.Ренке	978-608229172-7	1 (на албански јазик)	Арсламина
Оперативен менаџмент за конкурентска предност	Ричард Б.Чејс, Ф.Р.Џејкобс, Николас Ј.Аквилано	978-007312166-6	1 (на албански јазик)	Mc Graw-Hill Irwin
Рекламирање и промоција:Интегрирана перспектива за маркетинг комуникација	Џорџ Белч, Мајкл А.Белч	978-007325596-5	1 (на албански јазик)	Mc Graw-Hill Irwin
Општа хемија	Хил, Петручи, Мек Крири, Пери	978-608210173-1	1 (на албански јазик)	Табернакул
Гинекологија на Берек и Новак	Џонатан С. Берек	978-608210191-0	1 (на албански јазик)	Табернакул
архитектура - елементи, материјали, форми	Кристијан Голиер	978-608229244-1	1 (на албански јазик)	Арсламина
Борба против невработеноста	Ричард Лејард, Ларс Калмфорс	978-608229358-5	1 (на албански јазик)	Арсламина
Маркетинг движење	Филип Котлер, Дипак К.Џаин, Сувит Месинси	978-608229025-6	1 (на албански јазик)	Арсламина
Применета биологија на мускули и месо	Мин Ду, Ричард Ј. Мек Кормик	978-608229087-4	1 (на албански јазик)	Арсламина
Испитување на конструкциите на историските градби	Дејвид Џ. Фишети	978-608229073-7	1 (на албански јазик)	Арсламина
Механика на клетка	Давид Боул	978-608229324-0	1 (на албански јазик)	Арсламина
На крајот на војната	Роланд Парис	978-608229344-8	1 (на албански јазик)	Арсламина
Од енергетика до екосистеми: Динамика и структура на еколошките системи	N.Rooney,K.S.McCann and D.L.G. Noakes	978-140205336-8	1 (на албански јазик)	Дата Понс
Микроелектроника	Jerry C. Whitaker	978-608222023-9	1 (на албански јазик)	Дата Понс
„Вовед во физиката на тврдото тело“	Чарлс Кател	978-608231056-5	1 (на албански јазик)	Академски печат
Аткинсова Физичка хемија	Питер Аткинс, Жулио Де Паула	978-998900915-0	1 (на албански јазик)	Просветно дело

„Хеометрија – статистика и компјутерски софтвери во аналитичката хемија“ од	Матијас Ото	978-608231060-2	1 (на албански јазик)	Академски печат
Маркетинг менаџмент	Филип Котлер, Кевин Лејн Келер	978-608222003-1	1 (на албански јазик)	Арламина
Нови насоки Читање, пишување и критичко мислење (Прирачник за наставници)	Питер С. Гарднер	978-998983823-2	1 (на албански јазик)	Европа 92
Бахтин и визуелната уметност	Дебора Џ. Хејнс		1 (на албански јазик)	Европа 92
Роберт Смитсон и Американскиот пејзаж	Рон Грацијани	978-998983826-2	1 (на албански јазик)	Европа 92
Акумулација на знаење и еволуција на индустријата	Мариана Мапукато	978-998978964-9	1 (на албански јазик)	Дата Понс
Нумеричко моделирање во Геомеханиката	Мануел Пастор, Клаудио Тамагнини	978-998978983-0	1 (на албански јазик)	Дата Понс
Минерални ресурси и развој	Г.С.Рунвал, К.Шакриар и Х.Рандбар	81-7035364-5	1 (на албански јазик)	New Delhi
Микробиолошка биотехнологија	Александер Н.ГлазерХироши Никаидо	978-998900833-7	1 (на албански јазик)	Просветно дело
Превенција од загадување - Пристап на управување со отпад за 21 век	Р.Рајан Дупон, Луис Теодор	978-608456398-3	1 (на албански јазик)	Академски печат

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ - Илинден.

Член 3

Министерот за образование и наука врз основа на Записник склучува договор со директорот на ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ - Илинден, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-1866/3
9 април 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ**

1257.

Врз основа на член 79 точка 6) од Законот за приватно обезбедување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/12), министерот за внатрешни работи, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ
НА ЛЕГИТИМАЦИИТЕ ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ,
НАЧИНОТ НА НИВНОТО ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на обрасците на легитимациите за приватно обезбедување, начинот на нивното издавање и употреба.

Член 2

(1) Легитимацијата за приватно обезбедување (во натамошниот текст: легитимацијата) е составена од:

- хартиен дел и
- кожна футрола.

(2) Хартиениот дел на легитимацијата е изработен на картонска подлога со правоаголна форма со димензии 85 x 55 милиметри, заштитен со пластична фолија.

(3) Картонската подлога од ставот (2) на овој член е во различна боја и тоа:

- темно сина боја за физичко обезбедување во правно лице за вршење на приватно обезбедување во вид на давање на услуги;

- црвена боја за физичко обезбедување во правно лице за вршење на приватно обезбедување за сопствени потреби и

- светло сива боја за техничко обезбедување.

(4) Кожната футрола на легитимацијата е изработена од кожа во правоаголна форма, на која е залепен метален знак на Комората на Република Македонија за приватно обезбедување (во натамошниот текст: Комората) и е втиснат бројот на легитимацијата.

Член 3

(1) Предната страна од образецот на легитимацијата за физичко обезбедување содржи: симбол на Комората; назив на органот што ја издава легитимацијата „Комора на Република Македонија за приватно обезбедување“; назив на легитимацијата „Легитимација за физичко обезбедување“; број на легитимацијата; назив на правното лице кое врши приватно обезбедување; име и презиме на носителот на легитимацијата; место за фотографија со димензии 3 x 2,5 сантиметри; место за потпис на претседателот на Комората и место за печат.

(2) Задната страна од образецот на легитимацијата од ставот (1) на овој член содржи отпечатен текст: „Носителот на легитимацијата е овластен да ги извршува работите предвидени со Законот за приватно обезбедување. Во случај кога работникот за обезбедување се повикнува на своите работи и задачи, должен е истовремено да ја покаже легитимацијата за обезбедување. Работникот за обезбедување е должен на барање на правното лице да му ја врати легитимацијата за обезбедување. Во случај кога работникот за обезбедување не исполнува еден од условите утврдени во Законот за приватно обезбедување, правното лице кое врши приватно обезбедување му ја одзема легитимацијата за обезбедување и истата ја доставува за поништување до Комората во рок од 30 дена од денот кога е констатирано дека работникот не го исполнува условот“; место за впишување на број на лична карта на носителот на легитимацијата; место за впишување на крвна група на носителот на легитимацијата и место за впишување на датумот на издавање на легитимацијата.

мено да ја покаже легитимацијата за обезбедување. Работникот за обезбедување е должен на барање на правното лице да му ја врати легитимацијата за обезбедување. Во случај кога работникот за обезбедување не исполнува еден од условите утврдени во Законот за приватно обезбедување, правното лице кое врши приватно обезбедување му ја одзема легитимацијата за обезбедување и истата ја доставува за поништување до Комората во рок од 30 дена од денот кога е констатирано дека работникот не го исполнува условот“; место за впишување на број на лична карта на носителот на легитимацијата; место за впишување на крвна група на носителот на легитимацијата и место за впишување на датумот на издавање на легитимацијата.

(3) Образецот на легитимацијата од став 1 на овој член е даден во Прилог број 1 и е составен дел на овој правилник.

Член 4

(1) Предната страна од образецот на легитимацијата за техничко обезбедување содржи: симбол на Комората; назив на органот што ја издава легитимацијата „Комора на Република Македонија за приватно обезбедување“; назив на легитимацијата „Легитимација за техничко обезбедување“; број на легитимацијата; назив на правното лице кое врши приватно обезбедување; име и презиме на носителот на легитимацијата; место за фотографија со димензии 3 x 2,5 сантиметри; место за потпис на претседателот на Комората и место за печат.

(2) Задната страна од образецот на легитимацијата од ставот (1) на овој член содржи отпечатен текст: „Носителот на легитимацијата е овластен да ги извршува работите предвидени со Законот за приватно обезбедување. Во случај кога работникот за обезбедување се повикнува на своите работи и задачи е должен истовремено да ја покаже легитимацијата за обезбедување. Работникот за обезбедување е должен на барање на правното лице да му ја врати легитимацијата за обезбедување. Во случај кога работникот за обезбедување не исполнува еден од условите утврдени во Законот за приватно обезбедување, правното лице кое врши приватно обезбедување му ја одзема легитимацијата за обезбедување и истата ја доставува за поништување до Комората во рок од 30 дена од денот кога е констатирано дека работникот не го исполнува условот“; место за впишување на број на лична карта на носителот на легитимацијата; место за впишување на крвна група на носителот на легитимацијата и место за впишување на датумот на издавање на легитимацијата.

(3) Образецот на легитимацијата од став 1 на овој член е даден во Прилог број 2 и е составен дел на овој правилник.

Член 5

(1) Легитимацијата се издава по поднесено барање за издавање на легитимација и доставени прилози од страна на правното лице до Комората.

(2) Барањето од ставот (1) на овој член се поднесува на образец „Барање за издавање на легитимација за фи-

зичко, односно техничко обезбедување“, кој се печати на хартија во бела боја во формат А4, кој е даден во Прилог број 3 и е составен дел на овој правилник.

(3) Образецот од став (2) на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето; назив на барањето; наведување на прилозите; назив и седиште на правното лице кое бара издавање на легитимација; видот на легитимацијата за приватното обезбедување; бројот на лица за кои се бара издавање на легитимација; бројот на трансакциската сметка, место и датум на поднесување на барањето; место за потпис на овластеното лице од правното лице и место за печат.

Член 6

(1) Во случај работникот на приватно обезбедување да ја изгуби легитимацијата или на друг начин да остане без неа, правното лице кое врши приватно обезбедување за тоа веднаш ја известува Комората.

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, Комората ја земенува легитимацијата со нова легитимација, односно со нов хартиен дел и нова кожна футрола.

(3) Во случај на оштетување, дотраеност, неупотребливост или губење на хартиениот дел или на кожната футрола на легитимацијата, Комората го заменува соодветниот дел на легитимацијата кој е оштетен, дотраен, неупотреблив или изгубен.

(4) При промена на личното име на носителот на легитимацијата се заменува само хартиениот дел на легитимацијата.

(5) Хартиениот дел на легитимацијата што се заменува, се ништи.

(6) При доставување за поништување на легитимацијата на работник на приватно обезбедување, кој повеќе не ги исполнува условите за издавање на легитимацијата, правното лице кое врши приватно обезбедување најдоцна 30 дена од денот на констатирањето дека лицето не ги исполнува условите, може да побара од Комората да се искористи бројот од доставената легитимација за поништување при издавање на нова легитимација за друг работник од ова правно лице.

(7) Хартиениот дел на легитимацијата доставен заради причините од ставот (6) на овој член, се поништува, додека кожната футрола се користи при издавање на нова легитимација за друг работник од правното лице.

Член 7

Со денот на отпочнувањето на примена на овој правилник, престанува да важи Правилникот за образецот на легитимацијата за обезбедување на лица и имот и начинот на нејзиното издавање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/00 и 46/08).

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 3 јули 2013 година.

Бр. 12.1-24393/1
10 април 2013 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.

Прилог број 1

ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

предна страна на легитимација

 КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ	
ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ	
БРОЈ	
ФИРМА	
ИМЕ	
ПРЕЗИМЕ	
СЛИКА	ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРАТА

задна страна на легитимација

Носителот на легитимацијата е овластен да ги извршува работите предвидени со Законот за приватно обезбедување.

Во случај кога работникот за обезбедување се повикува на своите работи и задачи е должен истовремено да ја покаже легитимацијата за обезбедување.

Работникот за обезбедување е должен на барање на правното лице да му ја врати легитимацијата за обезбедување. Во случај кога работникот не исполнува еден од условите утврдени во Законот за приватно обезбедување, правното лице кое врши приватно обезбедување му ја одзема легитимацијата за обезбедување и истата ја доставува за поништување до Комората во рок од 30 дена од денот кога е констатирано дека работникот не го исполнува условот.

Број на лична карта _____

крвна група _____

Датум на издавање _____

Прилог број 2

ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

предна страна на легитимација

	КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ	
БРОЈ	
ФИРМА	
ИМЕ	
ПРЕЗИМЕ	
СЛИКА	
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРАТА	

задна страна на легитимација

Носителот на легитимацијата е овластен да ги извршува работите предвидени со Законот за приватно обезбедување.

Во случај кога работникот за обезбедување се повикува на своите работи и задачи е должен истовремено да ја покаже легитимацијата за обезбедување.

Работникот за обезбедување е должен на барање на правното лице да му ја врати легитимацијата за обезбедување. Во случај кога работникот не исполнува еден од условите утврдени во Законот за приватно обезбедување, правното лице кое врши приватно обезбедување му ја одзема легитимацијата за обезбедување и истата ја доставува за поништување до Комората во рок од 30 дена од денот кога е констатирано дека работникот не го исполнува условот.

Број на лична карта _____

крвна група _____

Датум на издавање _____

**ДО: КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ**

Прилог број 3

БАРАЊЕ
За издавање на ЛЕГИТИМАЦИЈА за физичко, односно техничко
обезбедување

Од _____,

(назив и седиште на правното лице)

Врз основа на Законот за приватно обезбедување, барам да издадете**ЛЕГИТИМАЦИЈА за _____ обезбедување за _____ лице/а.**
(вид на приватно обезбедување) (број на лица)**ПРИЛОГ:****За правно лице:**

1. Тековна состојба од Централен регистар на Република Македонија не постар од еден месец (оригинал или фотокопија заверена на нотар);
2. Дозвола за приватно обезбедување издадена од Министерство за внатрешни работи (фотокопија) и
3. Доказ за уплатен надоместок.

За физичко лице:

1. Лиценца (фотокопија);
2. Доказ за заснован работен однос во правното лице кое врши приватно обезбедување (фотокопија образец M1/M2);
3. Лекарско уверение не постаро од три месеци - доказ дека лицето поседува општа здравствена и психофизичка способност;
4. Уверение од надлежен орган дека лицето не е осудено со правосилна пресуда или со правосилна одлука на прекршочен орган не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана на вршење професија, дејност или должност;
5. Изјава за крвна група и
6. Две фотографии 3 x 2,5 сантиметри.

Трансакциска сметка број _____

Скопје, _____

ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО

М П

(потпис на овластено лице во правното лице)

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1258.

Врз основа на член 68 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12 и 15/13), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА ПРИХОДИТЕ, ИМОТОТ, ИМОТНИТЕ ПРАВА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПАРИЧНА ПОМОШ НА ЛИЦЕ КОЕ ДО 18 ГОДИНИ ВОЗРАСТ ИМАЛО СТАТУС НА ДЕТЕ БЕЗ РОДИТЕЛИ И РОДИТЕЛСКА ГРИЖА

Член 1

Во Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот, имотните права и потребната документација за остварување на правото на парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа, („Службен весник на Република Македонија“ бр.122/09 и 153/12), во член 5 по ставот 1 додаваат три нови става 2, 3 и 4, кои гласат:

„Документите од став 1 точките 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 11 на овој член, центарот за социјална работа ги прибавува по службена должност, по пат на размена на податоците по електронски пат со надлежните институции или во писмена форма, по претходно дадена писмена согласност на подносителот за користење на неговите лични податоци во постапката за остварување на правото на парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа. Документите од став 1 точките 1, 6, 10 и 12 на овој член, ги прибавува подносителот на барањето.

Писмената согласност на подносителот за користење на неговите лични податоци во постапката за остварување на правото на парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа се дава на образец – Изјава, кој е даден во прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник.

Писмената согласност од став 3 на овој член се печата на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: име и презиме на подносителот на барањето, единствен

матичен број на граѓанинот, место и адреса на живеење, број, датум и орган кој ја издал личната карта, содржина на изјавата и место за потпис на подносителот на барањето и на стручниот работник.“

Член 2

По членот 5 се додава нов член 5-а, кој гласи:

„Член 5-а

Центарот за социјална работа барањето за прибавување на податоци за факти за кои службена евиденција води друг државен орган, односно друг субјект кој води регистар на податоци, по дадената согласност од странката за користење на неговите лични податоци во постапката за остварување на правото на парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа, го поднесува на образец- Барање за прибавување на податоци по службена должност, кој е даден во Прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник.

Барањето од став 1 од овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: податоци за центарот за социјална работа од каде се поднесува барањето, податоци за службеното лице кое постапува по барањето на странката во институцијата која бара податоци, податоци за странката која има поднесено барање, податоци за предметот на барањето на странката поставено пред центарот надлежен за решавање на барањето и согласност на странката за користење на нејзините податоци.

Институцијата која дава одговор по поднесеното барање, одговорот го доставува до центарот за социјална работа на образец- Одговор на барање за прибавување на податоци по службена должност, кој е даден во Прилог бр.3 и составен дел на овој правилник.

Одговор на барањето од став 3 на овој член се печата на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: податоци за институцијата која доставува податоци за кои води службена евиденција, податоци за доставениот одговор, податоци за службеното лице кое доставува одговор и податоци за странката за која се доставуваат податоците.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-2591/1
11 април 2013 година
Скопје

Министер за труд и
социјална политика,
Спиро Ристовски, с.р.

Прилог бр.1

ИЗДАВА

од _____ со ЕМБГ /_____/

со стан во _____ на ул. “_____”, бр. ____ со лична карта бр.
_____ издадена на _____ година од МВР _____, под
кривична, морална и материјална одговорност, пред Центарот за социјална работа
_____ на _____ год. изјавувам:

1. Дека сум согласен моите лични податоци да бидат употребени од страна на Центарот за социјална работа _____ во постапката за остварување и користење на правото на социјална парична помош.

ИЗЈАВИЛ
Подносител на барањето,

Стручен работник,

Прилог бр.2

Барање за прибавување на податоци по службена должност

1. Податоци за Центарот за социјална работа од каде се поднесува барањето:		
1.1.	Институција (назив):	
1.2.	Адреса:	
1.3.	Датум и време на поднесување на барањето:	
1.4.	Број на барањето:	
1.5.	Предмет на барање (податоци за факти кои се бараат и за кои службена евиденција води органот од кои што се бараат податоците):	
1.6.	Законски рок за добивање одговор (3 дена):	
2. Податоци за <u>службеното лице</u> кое постапува по барањето на странката во институцијата која бара податоци:		
2.1.	Име:	
2.2.	Презиме:	
2.3.	Назив на работно место:	
2.4.	Електронска пошта:	
2.5.	Дигитален потпис на службеното лице	
3. Податоци за <u>странката</u> која има поднесено барање:		
3.1.	За физичкото лице кое има поднесено барање:	
3.1.1.	Име:	
3.1.2.	Презиме:	
3.1.3.	Единствен матичен број:	
3.1.4.	Други информации по потреба:	
4. Предмет на <u>барањето</u> на странката поставено пред центарот надлежен за решавање на барањето:		
	Предмет на барањето поставено од странката до органот за решавање на барањето (органот кој што ги бара податоците за службените факти за кои евиденција води органот од кој што се бараат податоците – Што барал субјектот):	
5. <u>Согласност</u>		
	Произнесување дали странката која што поднесува барање има дадено согласност за користење на нејзините лични податоци во постапката за остварување на правото пред надлежните органи (право на избор на странката):	

Прилог бр.3

Одговор на Барање за прибавување на податоци по службена должност

1. Податоци за институцијата која доставува податоци за кои води службена евиденција:		
1.1.	Институција (назив):	
1.2.	Адреса:	
2. Податоци за доставениот одговор:		
2.1.	Број, датум и време на доставување податоци (одговор):	
2.2.	Број на барањето на кое се одговара:	
2.3.	Вид на податоци кои се доставуваат:	
3. Податоци за службеното лице кое доставува одговор:		
3.1.	Име:	
3.2.	Презиме:	
3.3.	Назив на работно место:	
3.4.	Електронска пошта на корисникот:	
3.5.	Дигитален потпис на службеното лице	
4. Податоци за странката за која се доставуваат податоците (одговор):		
4.1.	За физичкото лице кое има поднесено барање:	
4.1.1.	Име:	
4.1.2.	Презиме:	
4.1.3.	Единствен матичен број:	
4.1.4.	Други информации во врска со барањето:	
4.3.	Одговор на барањето (наведување што конкретно се доставува):	
4.3.1.	...	
4.3.2.	...	
4.3.3.	Други информации (евентуално не постоење на факти за барањето)	

1259.

Врз основа на член 83 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12 и 15/13), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА СОЦИЈАЛНО ДОМУВАЊЕ ЗА ЛИЦЕ КОЕ ДО 18-ГОДИШНА ВОЗРАСТ ИМАЛО СТАТУС НА ДЕТЕ БЕЗ РОДИТЕЛИ И РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, ОДНОСНО И ПО ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СТАРАТЕЛСТВОТО, А НАЈМНОГУ ДО 26-ГОДИШНА ВОЗРАСТ****Член 1**

Во Правилникот за начинот на остварување на правото на парична помош за социјално домување за лице кое до 18-годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа, односно и по престанување на старателството, а најмногу до 26-годишна возраст („Службен весник на Република Македонија“ бр.54/10 и 153/12), во член 10 по ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4 кои гласат:

„Документите од став 1 алинеи 1, 3, 6, 7 и 8 на овој член, центарот за социјална работа ги прибавува по службена должност, по пат на размена на податоците по електронски пат со надлежните институции или во писмена форма, по дадената писмена согласност на подносителот на барањето за користење на неговите лични податоци во постапката за остварување на правото на парична помош за социјално домување за лице кое до 18-годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа, односно и по престанување на старателството, а најмногу до 26-годишна возраст. Документите од став 1 алинеи 2, 4, 5, 9, 10 и 11 на овој член, ги прибавува подносителот на барањето.

Писмената согласност на подносителот за користење на неговите лични податоци во постапката за остварување на правото на парична помош за социјално домување за лице кое до 18-годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа, односно и по престанување на старателството, а најмногу до 26-годишна возраст се дава на образец – Изјава, кој е даден во Прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник.

Писмената согласност од став 3 на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: име и презиме на подносителот на барањето, единствен

матичен број на граѓанинот, место и адреса на живеење, број, датум и орган кој ја издал личната карта, содржина на изјавата и место за потпис на подносителот на барањето и на стручниот работник.“

Член 2

По членот 10 се додава нов член 10-а, кој гласи

„Член 10-а

Центарот за социјална работа барањето за прибавување на податоци за факти за кои службена евиденција води друг државен орган, односно друг субјект кој води регистар на податоци, по дадената согласност од подносителот на барањето за користење на неговите лични податоци во постапката за остварување на правото на паричен надоместок за социјално домување, го поднесува на образец- Барање за прибавување на податоци по службена должност, кој е даден во Прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник.

Барањето од став 1 од овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: податоци за центарот за социјална работа од каде се поднесува барањето, податоци за службеното лице кое постапува по барањето на странката во институцијата која бара податоци, податоци за странката која има поднесено барање, податоци за предметот на барањето на странката поставено пред центарот надлежен за решавање на барањето и согласност на странката за користење на нејзините податоци.

Институцијата која дава одговор по поднесеното барање, одговорот го доставува до центарот за социјална работа на образец- Одговор на барање за прибавување на податоци по службена должност, кој е даден во Прилог бр.3 и е составен дел на овој правилник.

Одговор на барањето од став 3 на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: податоци за институцијата која доставува податоци за кои води службена евиденција, податоци за доставениот одговор, податоци за службеното лице кое доставува одговор и податоци за странката за која се доставуваат податоците.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2592/1
11 април 2013 година
Скопје

Министер за труд и
социјална политика,
Спиро Ристовски, с.р.

Стручен работник,

Прилог бр.2

Барање за прибавување на податоци по службена должност

1. Податоци за Центарот за социјална работа од каде се поднесува барањето:		
1.1.	Институција (назив):	
1.2.	Адреса:	
1.3.	Датум и време на поднесување на барањето:	
1.4.	Број на барањето:	
1.5.	Предмет на барање (податоци за факти кои се бараат и за кои службена евиденција води органот од кои што се бараат податоците):	
1.6.	Законски рок за добивање одговор (3 дена):	
2. Податоци за <u>службеното лице</u> кое постапува по барањето на странката во институцијата која бара податоци:		
2.1.	Име:	
2.2.	Презиме:	
2.3.	Назив на работно место:	
2.4.	Електронска пошта:	
2.5.	Дигитален потпис на службеното лице	
3. Податоци за <u>странката</u> која има поднесено барање:		
3.1.	За физичкото лице кое има поднесено барање:	
3.1.1.	Име:	
3.1.2.	Презиме:	
3.1.3.	Единствен матичен број:	
3.1.4.	Други информации по потреба:	
4. <u>Предмет на барањето</u> на странката поставено пред центарот надлежен за решавање на барањето:		
	Предмет на барањето поставено од странката до органот за решавање на барањето (органот кој што ги бара податоците за службените факти за кои евиденција води органот од кој што се бараат податоците – Што барал субјектот):	
5. <u>Согласност</u>		
	Произнесување дали странката која што поднесува барање има дадено согласност за користење на нејзините лични податоци во постапката за остварување на правото пред надлежните органи (право на избор на странката):	

Прилог бр.3

Одговор на Барање за прибавување на податоци по службена должност

1. Податоци за институцијата која доставува податоци за кои води службена евиденција:		
1.1.	Институција (назив):	
1.2.	Адреса:	
2. Податоци за доставениот одговор:		
2.1.	Број, датум и време на доставување податоци (одговор):	
2.2.	Број на барањето на кое се одговара:	
2.3.	Вид на податоци кои се доставуваат:	
3. Податоци за службеното лице кое доставува одговор:		
3.1.	Име:	
3.2.	Презиме:	
3.3.	Назив на работно место:	
3.4.	Електронска пошта на корисникот:	
3.5.	Дигитален потпис на службеното лице	
4. Податоци за странката за која се доставуваат податоците (одговор):		
4.1.	За физичкото лице кое има поднесено барање:	
4.1.1.	Име:	
4.1.2.	Презиме:	
4.1.3.	Единствен матичен број:	
4.1.4.	Други информации во врска со барањето:	
4.3.	Одговор на барањето (наведување што конкретно се доставува):	
4.3.1.	...	
4.3.2.	...	
4.3.3.	Други информации (евентуално не постоење на факти за барањето)	

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1260.

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 47 став 1 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), в.в. со член 18 од Законот за измени и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/2010), како и член 31 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на ден 16.4.2013 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува престанок на функцијата претседател на Управниот суд на Исамедин Лимани, по сопствено барање.

Со денот на престанокот на функцијата претседател на Управниот суд му престанува правото на плата како претседател на суд, заклучно со 15.4.2013 година.

Сметано од 16.4.2013 година судијата Исамедин Лимани продолжува да ја врши функцијата судија на Вишиот управен суд.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 07-900/13
16 април 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

1261.

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗГОЛЕМЕНО НИВО НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/11, 129/11, 181/11, 65/12, 95/12, 135/12, 9/13 и 48/13) Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1, кој е составен дел на ова решение.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 16 - 1642/3
8 април 2013 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог 1

Храна за животни и храна за исхрана на луѓе од неживотинско потекло која подлежи на зголемено ниво на официјални контроли на определени места на влез во Република Македонија

Храна за животни и храна за исхрана на луѓе од неживотинско потекло (предвидена употреба)	CN код ¹	Тарик под-поделба	Земја на потекло	Опасност	Фреквенција на физички проверки и проверки на идентитет изразени во проценти (%)
Сушено грозје (вино од овошје) (Храна)	0806 20		Авганистан(AF)	Ахратоксин А	50
Лешници (со лушпа или излупени) (Храна за исхрана на животни и храна)	0802 21 00; 0802 22 00		Азербејџан (AZ)	Афлатоксини	10
Лубеница (Храна)	0807 11 00		Бразил (BR)	Салмонела	10
Кикирики со лушпа Кикирики излупени Путер од кикирики Кикирики на друг начин приготвени или чувани на друг начин (Храна за исхрана на животни и храна)	1202 41 00 1202 42 00 2008 11 10 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		Бразил (BR)	Афлатоксини	10
Јагоди (замрзнати) (Храна)	0811 10		Кина (CN)	Норовирус и хепатитис А	5
Brassica oleracea (други јадливи делови од Brassica, “Кинеска брокула”) ⁽¹³⁾	ex 0704 90 90	40	Кина (CN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁴⁾	10

Сушени тестенини (храна)	ex 1902 11 00; ex 1902 19 10; ex 1902 19 90; ex 1902 20 10; ex 1902 20 30; ex 1902 20 91; ex 1902 20 99; ex 1902 30 10; ex 1902 30 10	10 10 10 10 10 10 10 10 91	Кина (CN)	Алуминиум	10
Свеж цитрон (храна – свежа)	ex 0805 40 00	31; 39	Кина (CN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹¹⁾	20
Чај, ароматизиран или неароматизиран (храна свежа)	0902		Кина (CN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁰⁾	10
Патлициани Горчлива Лубеница (<i>Momordica charantia</i>)	0709 30 00; ex 0710 80 95 ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	72 70 70	Доминиканска Република (DO)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-	10

(храна – свеж, разладен или смрзнат зеленчук)				MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽³⁾	
Вид грав (кинески долг грав, <i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>Sesquipedalis</i>)	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Доминиканска Република (DO)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽³⁾	20
Пиперки (слатки и други) (<i>Capsicum</i> spp.)	0709 60 10; ex 0709 60 99	20			
(храна – свеж, разладен или смрзнат зеленчук)	0710 80 51; ex 0710 80 59	20			
Портокали (свежи или сушени)	0805 10 20; 0805 10 80		Египет (EG)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽⁷⁾	10
Калинки	ex 0810 90 75	30			
Јагоди	0810 10 00				
(храна – свежо овошје и зеленчук)					
Пиперки (слатки и други) (<i>Capsicum</i> spp.)	0709 60 10; ex 0709 60 99;	20	Египет (EG)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹²⁾	10
(храна – свежа, разладен или смрзнат зеленчук)	0710 80 51; ex 0710 80 59	20			
Чили пиперки (<i>Capsicum annuum</i>) – цели	0904 21 10		Индија (IN)	Афлатоксини	10
Чили пиперки (<i>Capsicum annuum</i>) – толчени или мелени	ex 0904 22 00	10			

Сушено овошје од родот <i>Capsicum</i> или од родот <i>Pimenta</i> , цело, освен слатки пиперки (<i>Capsicum annuum</i>)	0904 21 90				
Кари (чили производи)	0910 91 05				
Морско оревче (<i>Myristica fragrans</i>)	0908 11 00; 0908 12 00				
Мускатно оревче (<i>Myristica fragrans</i>)	0908 21 00; 0908 22 00				
Ѓумбир (<i>Zingiber officinale</i>)	0910 11 00; 0910 12 00				
Куркума <i>Curcuma longa</i> (храна – сушени зачини)	0910 30 00				
Морско оревче (<i>Myristica fragrans</i>)	0908 11 00; 0908 12 00		Индонезија (ID)	Афлатоксини	20
Мускатно оревче (<i>Myristica fragrans</i>)	0908 21 00; 0908 22 00				
(храна – сушени зачини)					
Парчиња грашок (во лушпа)	ex 0708 10 00	40	Кенија (KE)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти- резидуални методи врз основа на GC- MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁶⁾	10
Парчиња грав (нелупен)	ex 0708 20 00	40			
Нане (храна – свежи растенија)	ex 1211 90 86	30	Мароко (MA)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти- резидуални методи врз основа на GC- MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁷⁾	

Лубеница (<i>egusi</i> , <i>Citrullus lanatus</i>) семки и деривати (храна)	ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99	10 30 50	Сиера леоне (SL)	Афлатоксини	50
Пиперки (освен слатки) (<i>Capsicum</i> spp.) (храна-свежа)	ex 0709 60 99	20	Тајланд (TH)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти- резидуални методи врз основа на GC- MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽⁹⁾	10
Листови коријандер Босилок (светол, сладоќ) Нане (храна – свежи билки)	ex0709 99 90 ex1211 90 85 ex1211 90 86	72 20 30	Тајланд (TH)	Salmonella ⁽⁶⁾	10
Листови коријандер Босилок (светол, сладоќ) (храна – свежи билки)	ex0709 99 90 ex1211 90 85	72 20	Тајланд (TH)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти- резидуални методи врз основа на GC- MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽⁴⁾	10
- Вид грав (кинески долг грав, <i>Vigna</i> <i>unguiculata</i> spp. <i>Sesquipedalis</i>) - Модри патлициани -Зелки (храна – свеж, разладен или смрзнат зеленчук)	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00 0709 30 00; ex 0710 80 95 - 0704; ex 0710 80 95	10 10 72 76	Тајланд (TH)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти- резидуални методи врз основа на GC- MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽⁴⁾	20

- Слатка пиперка (<i>Capsicum annuum</i>)	0709 60 10; 0710 80 51		Турција (TR)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти- резидуални методи врз основа на GC- MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽⁸⁾	10
- Домати (храна – свеж, оладен или смрзнат зеленчук)	0702 00 00; 0710 80 70				
Суво грозје (винско овошје)	0806 20		Џзбекистан (UZ)	Охратоксин А	50
Листови коријандер	ex 0709 99 90	72	Виетнам (VN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти- резидуални методи врз основа на GC- MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁵⁾	20
Босилок (светол, сладоk)	ex 1211 90 86	20			
Нане	ex 1211 90 86	30			
Магдонос	ex 0709 99 90	40			
(храна – свежи билки)					
Бамија	ex 0709 99 90	20	Виетнам (VN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти- резидуални методи врз основа на GC- MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁵⁾	20
Пиперки (освен слатки) (<i>Capsicum spp.</i>)	ex 0709 60 99	20			
Кикирики со лушпа	1202 41 00		Јужно Африканска Република (ZA)	Афлатоксини	10
Кикирики излупени	1202 42 00				
Путер од кикирики	2008 11 10				
Кикирики на друг начин приготвени или на друг начин чувани (Храна за исхрана на животни и храна)	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				

(1) Каде што само одредени производи под било кој CN код се бара да бидат прегледани, при што за тој код не постојат специфични подподелби во номенклатурата на стоките, CN кодот се означува со „ex“.

(2) Особено резидуи на: амитраз, ацефат, алдикарб, беномил, карбендазим, хлорфенапир, хлорпирифос, CS₂ (дитиокарбамати), диафентиурон, диазинон, дихлоровос, дикофол, диметоат, ендосулфан, фенамидон, имидаклоприд, малатион, метамидофос, метиокарб, метомил, монокротофос, ометоат, оксамил, профенофос, пропиконазол, тиабендазол, тиаклоприд.

(3) Особено резидуи на: ацефат, карбарил, карбендазим, карбофуран, хлорпирифос, хлорпирифос-метил, диметоат, етион, малатион, металаксил, метамидофос, метомил, монокротофос, ометоат, профенофос, протиофос, куиналфос, тридимефон, триазофос, дикротофос, ЕПН, трифорин.

(4) Референтен метод EN ISO 6579 или метод валиден на него, како што е наведено во член 5 од Регулацијата 2073/2005 на Европската Комисија.

(5) Особено резидуи на: карбендазим, куфлутрин, кипродинил, диазинон, диметоат, етион, фенитротион, фенпропратин, флудиоксонил, хексафлумурон, ламбда-цихалотрин, метиокарб, метомил, ометоат, оксамил, фентоат, тиофанат-метил.

(7) Особено резидуи на: метомил, оксамил, карбендазим, клотентезин, диафентиорон, диметоат, форметанат, малатион, прокумидон, тетрадифон, тиофанат-метил.

(8) Особено резидуи на: карбофуран, метомил, ометоат, диметоат, триазофос, малатион, профенофос, протиофос, етион, карбендазим, трифорин, проксимидон, форметанат.

(9) Особено резидуи на: бупрофезин, имидаклоприд, фенвалерат и есфенвалерат (сума од RS и SR изомери); профенофос, трифлуалин, триазофос, триадимефон и триадименол (сума од триадимефон и триадименол), куперметрин (куперметрин вклучувајќи други микстури на конституирачки изомери (сума на изомери)).

(10) Особено резидуи на: триазофос, триадимефон и триадименол (сума на триадимефон и триадименол), паратион-метил, фентоат, метидатион.

(11) Особено резидуи на: карбофуран (сума), хлорпирифос, куперметрин (сума), купроконазол, дикофол (сума), дифеноконазол, динотефуран, етион, флусилазол, фолпет, прохлораз, профенофос, пропиконазол, тиофанат-метил и трифорин.

(12) Видови на *Brassica oleracea* L. convar. *Botrytis* (L) Alef var. *Italica* Plenck, *copta alboglabra*. Исто така познати како “Kai Lan”, “Gail Lan”, “Gailan”, “Kailan”, “Chinese bare Jielan”.

(13) Особено резидуи на: хлорфенапир, фипронил, карбендазим, ацетамиприд, диметоморп и пропиконазол.

(14) Особено резидуи на: карбофуран, карбендазим (sum) хлорпирифос, профенофос, пермитрин, хексанозол, дифеноконазол, пропиконазол, фипронил, пропаргет, флусилазол, пентоат, кипемеритрин, метомил, киналпос, пенцикурон, метидатион, диметоат (sum), фенбуконазол.

(15) Особено резидуи на: диметоат (sum), хлорпирифос, ацефат, метамидофос, метомил, диафентиурон, индоксакарб,

(16) Особено резидуи на: хлорпирифос, кипемеритрин, диметоат (sum), ендосулфан (sum), хексанозол, паратион – метил (sum), метомил, флутриафол, карбендазим (sum), флубендиамид, миклобутанил, малатион (sum).

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1262.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друштвото за проектирање и инженеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извиз Скопје, за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија на седницата одржана на ден 15.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Друштвото за проектирање и инженеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извиз Скопје, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотоволтаична централа „Соколарци ХЕИ“ издадена со Одлука УП1 бр. 07-12 од 13.4.2011 година („Службен весник на РМ“ бр. 54/11) влегува во сила.

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 07-12/11
15 април 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Лиценцата на Друштвото за проектирање и инженеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извиз Скопје со седиште на ул. „Панко Брашнаров“ бр. 4 Скопје

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата 15.4.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата 15.4.2048 година

5. Евидентен број на издадената лиценца ЕЕ - 120.01.1/13

6. Број на деловниот субјект – 5711606

7. Единствен даночен број – 4030002463823

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши со фотоволтаичен систем, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе го врши од фотоволтаична централа со инсталирана моќност 49,92 kW изградена на 6363/5/, КО Соколарци, Општина Чешиново-Облешево.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши со производни капацитети чии технички податоци се составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Лиценцата на Друштвото за проектирање и инженеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извиз Скопје во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и негово учество на пазарот на електрична енергија.

- Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците;

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција;

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;
- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;
- 3) превземени мерки:
 - за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварији и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;
 - за заштита при работа;
 - за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.
- 4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и годишни извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца,

Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Податоци за фотоволтаична централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:**1. Име на фотоволтаичен систем:**

- Фотоволтаична централа „Соколарци ХЕИ“;

2. Локација на фотоволтаичниот систем на дистрибутивната мрежа:

- Приклучок од постоечки 10 kV извод Подлози од ТС 35/10 kV Чешиново;

3. Општи податоци:

- година на почеток на градба: 2012 год.;
- година на завршеток на градба: 2013 год.;
- година на почеток на работа: 2013 год.;
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем: 25 години;
- зголемување на капацитетот, број на фотоволтаични модули и номинална моќност по години не е предвидена;

4. Податоци за опрема:

1. податоци за модулите
 - број на фотоволтаични модули 208 модули;
 - тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул: REC; Кина; моќност на модул 240 W; напон 29,7 V; струја 8,17 A; вкупна моќност 49,92 kW;

2. податоци на инвертор
- број на инвертори 3;
- тип, производител и номинални податоци на инвертор: 2 инвертори SolarEdge SE17K, моќност 17 KW и еден инвертор SolarEdge SE15K моќност 15 KW

5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 1.395 kWh/m² на хоризонтална површина;

6. Очекувано производство на електрична енергија: 77.400 kWh.

1263.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 16.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште на ул.Мајаковски бр. 3/М2, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата МХЕ „КАМЕНИЧКА РЕКА“ со инсталирана моќност од 1.200 kW и со локација бр. 339 на КП бр. 6905/2 и бр.6905/7, КО Саса, Општина Македонска Каменица.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:
- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште на ул.Мајаковски бр. 3/М2, Скопје
- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-SH-27
- назив на електроцентралата: МХЕ „КАМЕНИЧКА РЕКА“
- податоци за локација на електроцентралата: локација бр. 339 на КП бр. 6905/2 и бр.6905/7, КО Саса, Општина Македонска Каменица
- инсталирана моќност на електроцентралата: 1.200 kW
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 5.386.148 kWh
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „КАМЕНИЧКА РЕКА“ УП1 бр. 08-46/12 од 19.3.2012 година;
- согласно Уредбата за повластени тарифи за електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 176/11 и 19/12), се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластените тарифи: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-53/13
16 април 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1264.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 16.4.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште на ул.„Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „КАМЕНИЧКА РЕКА“ со инсталирана моќност од 1.200 kW и со локација бр. 339 на КП бр. 6905/2 и бр.6905/7, КО Саса, Општина Македонска Каменица.

2. Податоци за носителот на ова решение:
- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште на ул.„Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје
- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-SH-27
- назив на електроцентралата: МХЕ „КАМЕНИЧКА РЕКА“
- податоци за локација на електроцентралата: локација бр. 339 на КП бр. 6905/2 и бр.6905/7, КО Саса, Општина Македонска Каменица
- инсталирана моќност на електроцентралата: 1.200 kW
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 5.386.148 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 16.4.2033 година

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-52/13
16 април 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

1265.

Врз основа на членовите 1, 6 и 17 од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2006 и 54/2007), Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“, на седницата одржана на 8 април 2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ЗА 2013 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ВО ОБЛАСТА НА НАУКАТА

I. За особено значајни остварувања од интерес за Републиката во областа на науката, наградата „Гоце Делчев“ за 2013 година, се доделува за трудовите:

- „Минерали од Република Македонија со вовед во минералогичката“ - акад. Глигор Јовановски, проф. д-р Благо Боев и проф. д-р Петре Макрески, објавена 2012 година и

- „Како до сопствен бизнис (II издание)“ - проф. д-р Радмил Поленаковиќ со група автори, објавена 2012 година.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1569/2
12 април 2013 година
Скопје

Претседател
на Одборот за доделување на
наградата „Гоце Делчев“
акад. Владо Камбовски, с.р.

СОВЕТ ЗА РАДИОДИFUЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1266.

Советот за радиодифузија на Република Македонија, врз основа на член 44, а во согласност со член 45, 46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11 и 13/12) и Заклучокот на Советот бр. 02-1800/2 од 17.4.2013 година, на 19-та седница одржана на 17.4.2013 година, ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА ОБЈАВУВАЊЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИFUЗНА ДЕЈНОСТ – РАДИО, НА ДРЖАВНО НИВО

1. Се објавува конкурс за доделување 1 (една) дозвола за вршење радиодифузна дејност, за емитување и пренос на радио програмски сервис, на државно ниво, преку терестријален предавател (во натамошниот текст: дозвола).

2. Радио програмскиот сервис на државно ниво, наведен во точка 1 на оваа Одлука, ќе биде музичко-говорно радио од општ формат¹ на македонски јазик и ќе се емитува и пренесува преку терестријални предаватели со фреквенциска модулација, на фреквенции определени од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РМ.

3. Дозволата ќе се додели за временски период од 9 (девет) години и истата не може да се пренесува на други лица.

4. Условите и барањата што кандидатите треба да ги исполнуваат за вршење на дејноста како и критериумите за споредување и вреднување на пријавите и нивната тежина при оценувањето, се содржани во конкурсната документација која содржи општи, технички, продукциски, програмски и други услови, чиј текст е составен дел на оваа Одлука (Прилог 1)².

5. Основните технички услови, стандарди и параметри за емисиониот дел одредени во согласност со Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија, бр.13/05, 14/07, 55/07, 98/08, 83/10, 13/12, 59/12, 123/12 и 23/13) се содржани во конкурсната документација и Одобрението за користење радиодифузни издадено од Агенцијата за електронски комуникации.

6. За дозволата се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доделувањето на дозволата, на сметката на Советот за радиодифузија.

Висината на годишниот надоместок за дозволата, Советот за радиодифузија ќе ја пресметува согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност на почетокот на секоја календарска година.

7. За користење на радиодифузиите за радиодифузна и за фиксна служба се плаќа годишен надоместок пресметан според Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиодифузии, донесен од страна на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/08).

Надоместокот за користење радиодифузии се плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на издавањето на Одобрението за користење радиодифузии.

8. За определување на предавателните фреквенции, предавателни локации, максималната ефективна излучена моќност (ERP), насоченоста на антенскиот систем, како и за другите технички параметри што не се определени со оваа Одлука и со конкурсната документација, кандидатите се должни (по подигањето на документацијата од Советот и добивањето на потврда од Советот за подигнатата документација) да се обратат во Агенцијата за електронски комуникации, каде ќе ги добијат деталните технички параметри, кои се составен дел на конкурсната документација и според кои ќе треба да се изработи техничкиот елаборат за предавателниот дел.

¹ Утврдувањето на природата, односно форматите на програмските сервиси се врши согласно Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11 и 13/12), Правилникот за форматите на радио и телевизиските програмски сервиси („Службен весник на Република Македонија“ број 113/2006) и правилниците за изменување и дополнување на Правилникот за форматите на радио и телевизиските програмски сервиси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/06 и 61/07).

² Прилог (1): Конкурсната документација која содржи општи, технички, продукциски, програмски и други услови, чиј текст е составен дел на оваа Одлука, во целост е објавена на веб-страницата на Советот за радиодифузија на Република Македонија (www.srd.org.mk), и е составен дел на документацијата, која може да се подигне во Советот за радиодифузија на Република Македонија, бул. „ВМРО“ бр.3, Скопје, согласно условите утврдени во оваа Одлука.

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за електронски комуникации треба да биде со истиот назив како и во Советот за радиодифузија.

9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави на посебен образец чија форма и содржина ги пропишува Советот за радиодифузија.

Општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови кои се составен дел на конкурсната документација и образецот - Пријава, можат да се подигнат во Советот за радиодифузија на Република Македонија, бул. "ВМРО" бр.3, Скопје.

За документацијата се плаќа надоместок во износ од 30.000,00 денари на жиро сметка: 300000000618023, Банка депонент: Комерцијална банка АД Скопје.

10. Пријавата се поднесува до Советот за радиодифузија на Република Македонија, на адреса: бул. "ВМРО" бр. 3, Скопје, со назнака „Пријава за конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност – радио.

Пријавата, со придружната документација, се поднесува во 2 (два) оригинални примерока.

11. Пријавата може да се достави препорачано по пошта или со предавање во архивата на Советот за радиодифузија.

12. Пријавата за учество на Конкурсот се поднесува во рок од 1 (еден) месец, односно во рок од 31 (триесет и еден) ден.

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот нареден ден од денот на објавувањето на оваа Одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

Пријавите се поднесуваат во рокот определен со оваа Одлука на начин, форма и со содржина предвидена во конкурсната документација со Општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови.

Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на рокот определен со оваа Одлука и нема да бидат подготвени и доставени според условите утврдени во конкурсната документација, односно со Општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови нема да бидат разгледувани.

13. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на Република Македонија“, на веб-страницата на Советот за радиодифузија на Република Македонија и во најмалку два дневни весника, а влегува во сила од првиот нареден ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-72 Совет за радиодифузија на РМ
17 април 2013 година Претседател,
Скопје д-р **Зоран Трајчевски**, с.р.

1267.

Советот за радиодифузија на Република Македонија, врз основа на член 44, а во согласност со член 45, 46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11 и 13/12) и Заклучокот на Советот бр.02-1800/3 од 17.4.2013 година година, на 19-та седница одржана на 17.4.2013 година, ја донесе следната

О Д Л У К А **ЗА ОБЈАВУВАЊЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ** **ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ - ТЕЛЕВИЗИЈА ПРЕКУ ТЕРЕСТРИЈАЛЕН** **ПРЕДАВАТЕЛ, НА ДРЖАВНО НИВО**

1. Се објавува конкурс за доделување 1 (една) дозвола за вршење радиодифузна дејност, за емитување и пренос на телевизиски програмски сервис, на државно ниво, преку терестријален предавател (во понатамошниот текст: дозвола).

2. Телевизискиот програмски сервис на државно ниво, наведен во точка 1 на оваа Одлука, ќе биде со претежно забавен општ формат¹, на македонски јазик и ќе се емитува и пренесува преку терестријален предавател со аналогна модулација, на фреквенции определени од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РМ.

3. Дозволата ќе се додели за временски период од 9 (девет) години и истата не може да се пренесува на други лица.

4. Условите и барањата што кандидатите треба да ги исполнуваат за вршење на дејноста како и критериумите за споредување и вреднување на пријавите и нивната тежина при оценувањето, се содржани во конкурсната документација која содржи општи, технички, продукциски, програмски и други услови, чиј текст е составен дел на оваа Одлука (Прилог 1)².

5. Основните технички услови, стандарди и параметри за емисиониот дел одредени во согласност со Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/05, 14/07, 55/07, 98/08, 83/10, 13/12, 59/12, 123/12 и 23/13) се содржани во конкурсната документација и Одобрението за користење радиофреквенција издадено од Агенцијата за електронски комуникации. Времетраењето на одобрението за користење на радиофреквенции ќе се усогласи со Планот за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија.

Дозволата ќе се усогласи со Планот за намена и распределба на преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс донесен од Советот за радиодифузија на РМ („Службен весник на Република Македонија“ бр.168/12)

6. За дозволата се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доделувањето на дозволата, на сметката на Советот за радиодифузија.

Висината на годишниот надоместок за дозволата, Советот за радиодифузија ќе ја пресметува согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност на почетокот на секоја календарска година.

7. За користење на радиофреквенциите за радиодифузна и за фиксна служба се плаќа годишен надоместок пресметан според Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.2/08).

Надоместокот за користење радиофреквенции се плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на издавањето на Одобрението за користење радиофреквенции.

¹ Утврдувањето на природата, односно форматите на програмските сервиси се врши согласно Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11 и 13/12), Правилникот за форматите на радио и телевизиските програмски сервиси („Службен весник на Република Македонија“ број 113/2006) и правилниците за изменување и дополнување на Правилникот за форматите на радио и телевизиските програмски сервиси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/06 и 61/07).

² Прилог (1): Конкурсната документација која содржи општи, технички, продукциски, програмски и други услови, чиј текст е составен дел на оваа Одлука, во целост е објавена на веб-страницата на Советот за радиодифузија на Република Македонија (www.srd.org.mk), и е составен дел на документацијата, која може да се подигне во Советот за радиодифузија на Република Македонија, бул. "ВМРО" бр.3, Скопје, согласно условите утврдени во оваа Одлука.

8. За определување на предавателните фреквенции, предавателни локации, максималната ефективна и иззачена моќност (ERP), насоченоста на антенскиот систем, како и за другите технички параметри што не се определени со оваа Одлука и со конкурсната документација, кандидатите се должни (по подигањето на документацијата од Советот и добивањето на потврда од Советот за подигнатата документација) да се обратат во Агенцијата за електронски комуникации, каде ќе ги добијат деталните технички параметри, кои се составен дел на конкурсната документација и според кои ќе треба да се изработи техничкиот елаборат за предавателниот дел.

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за електронски комуникации треба да биде со истиот назив како и во Советот за радиодифузија.

9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави на посебен образец чија форма и содржина ги пропишува Советот за радиодифузија.

Општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови кои се составен дел на конкурсната документација и образецот - Пријава, можат да се подигнат во Советот за радиодифузија на Република Македонија, бул. „ВМРО“ бр.3, Скопје.

За документацијата се плаќа надоместок во износ од 30.000,00 денари на жиро сметка: 300000000618023, Банка депонент: Комерцијална банка АД Скопје.

10. Пријавата се поднесува до Советот за радиодифузија на Република Македонија, на адреса: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје, со назнака „Пријава за конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност - телевизија преку терестријален предавател, на државно ниво.

Пријавата, со придружната документација, се поднесува во 2 (два) оригинални примерока.

11. Пријавата може да се достави препорачано по пошта или со предавање во архивата на Советот за радиодифузија.

12. Пријавата за учество на Конкурсот се поднесува во рок од 1 (еден) месец, односно во рок од 31 (триесет и еден) ден.

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот нареден ден од денот на објавувањето на оваа Одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

Пријавите се поднесуваат во рокот определен со оваа Одлука на начин, форма и со содржина предвидена во конкурсната документација со Општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови.

Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на рокот определен со оваа Одлука и нема да бидат подготвени и доставени според условите утврдени во конкурсната документација, односно со Општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови нема да бидат разгледувани.

13. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на Република Македонија“, на веб страницата на Советот за радиодифузија на Република Македонија и во најмалку два дневни весника, а влегува во сила од првиот нареден ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-73
17 април 2013 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,
д-р Зоран Трајчевски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013056